



СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

"Службен весник на Република Македонија" излегува по потреба. Рок за рекламации 15 дена.	Петок, 23 март 2001 Скопје Број 23	Аконтацијата за 2001 година изнесува 7.800 денари. Овој број чини 280 денари. Жиро сметка 40100-603-12498
---	--	---

536.

УКАЗ БР. 21

Врз основа на член 15, став 1, точка 16 од Законот за одбрана ("Службен весник на Република Македонија" бр. 8/92)

Се поставува по мирновремена и воена формација за Г-4 началник за логистика во генералштабот на Армијата на Република Македонија
бригаден генерал Јанев Јордан Саве
ФЧ: бригаден генерал, по формација: генерал-мајор, лична ВЕС: 32440, ЕМБГ: 0312948450129
до сега: Заменик на Началникот на Генералштабот на Армијата на Република Македонија.

Овој указ да се изврши веднаш.

Бр. 07-366
21 март 2001 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
Борис Трајковски, с.р.

537.

УКАЗ БР. 22

Врз основа на член 15, став 1, точка 16 од Законот за одбрана ("Службен весник на Република Македонија" бр. 8/92)

Се поставува по мирновремена и воена формација за заменик на началникот на генералштабот на Армијата на Република Македонија
генерал-потполковник Петровски Алексо Панде
ФЧ: генерал-потполковник, по формација: генерал-потполковник, лична ВЕС: 31480, ЕМБГ: 2612943480012

Овој указ да се изврши веднаш.

Бр. 07-367
21 март 2001 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
Борис Трајковски, с.р.

538.

Врз основа на член 24-а од Царинскиот закон ("Службен весник на Република Македонија" бр. 21/98; 26/98; 63/98; 86/99; 25/2000 и 109/2000), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 27.02.2001 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ЦАРИНСКИ КОНТИНГЕНТИ ПРИ УВОЗ НА СУРОВИНИ И РЕПРОДУКЦИОНЕН МАТЕРИЈАЛ НАМЕНЕТ ЗА НЕПОСРЕДНО ПРОИЗВОДСТВО ЗА 2001 ГОДИНА

1. Со оваа одлука се определува количинскиот царински контингент на сировини и репродукционен материјал кои можат да се увезат без плаќање царина или со плаќање царина со стапка која е пониска од стапката на царина пропишана во Законот за царинската тарифа.

2. Во рамките на билансните потреби на производството за 2001 година, без плаќање царина може да се увезат следниве стоки, во количина и по тарифен број и тарифна ознака и тоа:

Наименување	Количина	Тарифен број
- Приплодни јајца лесен материјал	800.000 парч.	0407 00 19 00
- Соја во зрно	3.000 т.	1201 00 90 00
- Натриум хидроксид (лужина база 100%)	5.000 т.	2815 12 00 00
- Самолеплива рефлективна фолија 3 М Серија 4750/4750 Е	1.000 кгр.	3919 90
- Полиестерска трака	300.000 м ²	3921 19 00 00
- Предиво од синтетички филаменти	200 т.	5402 31 00 00
- Текстурирано предиво	1.000 т.	5402 33 00 00
- Друго предиво, едножично, некончено или впредено финост над 33 текси	100 т.	5402 41 00 00
- Друго предиво, едножично, некончено или впредено до 50 навои по метар	20 т.	5402 42 00 00
- Со финост над 14 текси	100 т.	5402 43 00 00
- Еластомерични предива	10 т.	5402 49 10 00
- Полиестер сечен	600 т.	5503 20 00 00
- Полиестерско влакно	600 т.	5506 20 00 00
- Предиво (освен конец за шиене) од вештачки влакна, сечени, неподготвени за продажба на мало - едножично предиво	200 т.	5510 11 00 00
- Синтетичка чипка	100.000 м.	5804 29 90 00
- Други плетени или хеклани материјали со ширина до 30 см. (велур трака за опшивање на кебиња) и хеклани материјали гумени, бојосани еластомерни ткаенини и плетени синтетички материјали	660.000 м	6002
- Рафинирано олово	2.000 т.	7801 10 00 00

- Антимонска ле-гура	1.000 т.	7801 91 00 00
- Делови за прво вградување во индустриското производство, земјоделство и производно занаетчиство, кои не се произведуваат во Република Македонија	400 т	

3. Во рамките на билансните потреби на производството за 2001 година со плаќање царина по стапка од 5% може да се увезат следниве стоки, во количина и по тарифни броеви и тарифни ознаки и тоа:

Наименование	Количина	Тарифен број
1. Пластични чепови за комби блок амбалажа за полнење овошни сокови	2.500.000 парчиња	3923 50 90 00
2. Суров картон	1.000 т.	4805 80 90 00
3. Филц бонд	100.000 м ²	5602 10 39 00
4. Стаклена копрена (воал)	1.000.000 м ²	7019 32 00 00
5. Вајт-шпирт	1.500 т.	2710 00 21 00

4. Увозот на суровини и репроматеријали согласно царинскиот контингент од точка 2 и 3 на оваа одлука и распределбата по корисници, количини и динамика на увоз, го одобрува министерот за економија по писмено барање на производителот како краен корисник, а за алинеја 1 од точка 2 од оваа одлука, одобрувањето се врши по претходно добиено мислење за распределбата по корисници и количини од Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство.

5. Во прилог кон писменото барање крајниот корисник треба да ги достави и следните исправи:

а) спецификација за суровините и репроматеријалот, со наведување на тарифен број и тарифна ознака на стоката спрема Царинската тарифа, наведување, количина и вредност на стоката со приложување на фактура односно исправа со која се докажува вредноста на стоката како и наведување на рокот на увоз на стоката.

б) исправи со кои се докажува статусот на корисникот на царинскиот контингент и тоа:

- извод од судскиот односно трговскиот регистар со кое се докажува дека претежна дејност на корисникот на царинскиот контингент е производство;

- известување за распоредување по дејности и воведување во регистарот на организациони единици, издадено од Заводот за статистика;

- писмена изјава заверена од корисникот дека стоките за кои е одобрен царинскиот контингент ќе ги користат во производниот процес.

Барањето и писмените исправи согласно оваа точка, без кои не може да отпочне постапката за издавање решение, се поднесуваат до Министерството за економија.

6. Царинската повластица содржана во решението на министерот за економија за одобрување на предметниот царински контингент се остварува во постапката на увозно царинење на соодветната стока.

Во соодветната рубрика на "ЕЦД за увоз" за стоката која е предмет на увоз по основ на царински контингент, се внесува шифрата од кодексот утврден според правилникот за ЕЦД (единствен царински документ).

Во табеларниот дел од решението на министерот за економија, до соодветната тарифна позиција за стоката која се увезува, царинскиот работник го впишува податокот за бројот на "ЕЦД за увоз" и царинска новица за увезената стока и датум на увозното царинење, и го става својот потпис и печат на царинарницата.

7. Стоките увезени по основ на царински контингент не можат да се отуѓат, ниту да се користат за цели за кои не се увезени.

8. За остварениот увоз согласно оваа одлука, Царинската управа на Република Македонија, го известува Министерството за економија тримесечно.

9. Оваа одлука се применува за одобриениот царински контингент за стоки кои ќе бидат внесени во царинското подрачје на Република Македонија, а не се оцаринети заклучно со 31.12.2001 година.

10. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 23-1220/1
27 февруари 2001 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Љубчо Георгиевски, с.р.

539.

Врз основа на член 184 од Царинскиот закон ("Службен весник на Република Македонија" бр. 21/98, 26/98, 36/98, 86/99 и 25/2000), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 20.03.2001 година, донесе

РЕШЕНИЕ ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ПРЕДМЕТИТЕ КОИ МОЖЕ ДА СЕ УВЕЗАТ БЕЗ ПЛАЌАЊЕ НА ЦАРИНА

1. Со ова решение се определуваат предметите кои може да се увезат без плаќање царина, а за потребите на Министерството за здравство и тоа:

Тарифен број	Тарифна ознака	Именување	Количина
1	2	3	4
9018		Инструменти и апарати за медицинска, хируршка, забарска и ветеринарна наука, вклучувајќи и сцинтиграфски апарати, други електромедицински апарати и инструменти за испитување на видот:	
	9018 90	- Електродијагностички апарати (вклучувајќи и апарати за функционални истражувачки испитувања или за проверување на физиолошките параметри):	
	9018 90 30 00	- Други инструменти и апарати: -- Опрема за дијализа (вештачки бубрези, бубрежни машини, дијализатори) а) апарат за хемодијализа АК-95 б) апарат за хемодијализа АК-200 Ултра	33 парчиња 1 парче

2. Ова решение влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 23-1485/1
20 март 2001 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Љубчо Георгиевски, с.р.

540.

Врз основа на член 184 од Царинскиот закон ("Службен весник на Република Македонија" бр. 21/98, 26/98, 36/98, 86/99 и 25/2000), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 20.03.2001 година, донесе

Р Е Ш Е Н И Е
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ПРЕДМЕТИТЕ КОИ МОЖЕ
ДА СЕ УВЕЗАТ БЕЗ ПЛАЌАЊЕ НА ЦАРИНА

1. Со ова решение се определуваат предметите кои може да се увезат без плаќање царина, а за потребите на Министерството за здравство и тоа:

Тарифен број	Тарифна ознака	Именување	Количина
1	2	3	4
8703		Патнички автомобили и други моторни возила главно конструирани за превоз на лица (освен возилата од тар. број 8702), вклучувајќи и моторни возила за комбинирани превоз на лица и стоки (од типот "караван", "комби", итн.) и автомобили за трки:	
	8703 22	--Со зафатнина на цилиндрите над 1000 см ³ до 1500 см ³ : ---Нови: ----Патнички автомобили, составени:	
	8703 22 90 00	а) OPEL KADET број на шасија: WOLL 000033J5082535	1 парче
	8703 23	--Со зафатнина на цилиндрите над 1500 см ³ до 2000 см ³ : ---Нови: ----Со зафатнина на цилиндрите над 1500 см ³ до 2000 см ³ : ----Патнички автомобили, составени:	
	8703 23 90 10	а) VOLVO 44 KS, број на шасија NLBKN073ELC1451 07	1 парче

2. Ова решение влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 23-1491/1
20 март 2001 година
Скопје

Претседател на Владата на Република Македонија,
Љубчо Георгиевски, с.р.

541.

Врз основа на член 184 од Царинскиот закон ("Службен весник на Република Македонија" бр. 21/98, 26/98, 36/98, 86/99 и 25/2000), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 20.03.2001 година, донесе

Р Е Ш Е Н И Е
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ПРЕДМЕТИТЕ КОИ МОЖЕ
ДА СЕ УВЕЗАТ БЕЗ ПЛАЌАЊЕ НА ЦАРИНА

1. Со ова решение се определуваат предметите кои може да се увезат без плаќање царина, а за потребите на Министерството за здравство и тоа:

Тарифен број	Тарифна ознака	Именување	Количина
1	2	3	4
8703		Патнички автомобили и други моторни возила главно конструирани за превоз на лица (освен возилата од тар. број 8702), вклучувајќи и моторни возила за комбинирани превоз на лица и стоки (од типот "караван", "комби", итн.) и автомобили за трки:	

но конструирани за превоз на лица (освен возилата од тар. број 8702), вклучувајќи и моторни возила за комбинирани превоз на лица и стоки (од типот "караван", "комби", итн.) и автомобили за трки:
-- Со зафатнина на цилиндрите над 1000 см³ до 1500 см³:
---Нови:
----Патнички автомобили, составени:
---Употребувани
а) OPEL KADET број на шасија: WOLL 000033J5082535

8703 22

8703 22 90 00

1 парче

2. Ова решение влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 23-1492/1
20 март 2001 година
Скопје

Претседател на Владата на Република Македонија,
Љубчо Георгиевски, с.р.

542.

Врз основа на член 184 од Царинскиот закон ("Службен весник на Република Македонија" бр. 21/98, 26/98, 36/98, 86/99 и 25/2000), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 20.03.2001 година, донесе

Р Е Ш Е Н И Е
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ПРЕДМЕТИТЕ КОИ МОЖЕ
ДА СЕ УВЕЗАТ БЕЗ ПЛАЌАЊЕ НА ЦАРИНА

1. Со ова решение се определуваат предметите кои може да се увезат без плаќање царина, а за потребите на Министерството за здравство и тоа:

Тарифен број	Тарифна ознака	Именување	Количина
1	2	3	4
9023	9023 00	Инструменти, апарати и модели, наменети за цели на демонстрирање (на пр. за образованието или за изложби), што се неподобни за други употреби:	
	9023 00 80 00	- Друго а) Синтетички модел на уво-комплет со едноскопски и отоскопски слики б) Синтетички модел на око-ретинопатија в) Синтетички гинеколошки модел за вагиноскопија, интернален преглед, ректален преглед, разни примероци на брисеви г) Синтетички гинеколошки модел со различни гинеколошки влошки д) Синтетички модел за контрацепција, дијафрагма г) Синтетички модел на колена, ра-	2 парчиња 2 парчиња 2 парчиња 2 парчиња

мо, лакат и рачен зглоб за демонстрација на преглед и инекции (со сигнално светло ако подесувањето не е исправно)
е) Синтетички модел - пенис со сперма

2 парчиња
2 парчиња

2. Ова решение влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 23-1493/1
20 март 2001 година
Скопје

Претседател на Владата на Република Македонија,
Љубчо Георгиевски, с.р.

543.

Врз основа на член 184 од Царинскиот закон ("Службен весник на Република Македонија" бр. 21/98, 26/98, 36/98, 86/99 и 25/2000), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 20.03.2001 година, донесе

РЕШЕНИЕ ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ПРЕДМЕТИТЕ КОИ МОЖЕ ДА СЕ УВЕЗАТ БЕЗ ПЛАЌАЊЕ НА ЦАРИНА

1. Со ова решение се определуваат предметите кои може да се увезат без плаќање царина, а за потребите на Министерството за здравство и тоа:

Тарифен број	Тарифна ознака	Именување	Количина
1	2	3	4

8703		Патнички автомобили и други моторни возила главно конструирани за превоз на лица (освен возилата од тар. број 8702), вклучувајќи и моторни возила за комбиниран превоз на лица и стоки (од типот "караван", "комби", итн.) и автомобили за трки:	
8703 23		--Со зафатнина на цилиндрите над 1500 см ³ до 3000 см ³ : --- Нови: ----Со зафатнина на цилиндрите над 1500 см ³ до 2000 см ³ : ----Патнички автомобили, составени:	
8703 23 90 10		----Со зафатнина на цилиндрите над 1500 см ³ до 2000 см ³ а) VOLVO 44 K ¹ број на шасија HLВKN073ELC145107	1 парче

2. Ова решение влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 23-1495/1
20 март 2001 година
Скопје

Претседател на Владата на Република Македонија,
Љубчо Георгиевски, с.р.

544.

Врз основа на член 184 од Царинскиот закон ("Службен весник на Република Македонија" бр. 21/98, 26/98, 36/98, 86/99 и 25/2000), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 20.03.2001 година, донесе

РЕШЕНИЕ ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ПРЕДМЕТИТЕ КОИ МОЖЕ ДА СЕ УВЕЗАТ БЕЗ ПЛАЌАЊЕ НА ЦАРИНА

1. Со ова решение се определуваат предметите кои може да се увезат без плаќање царина, а за потребите на Министерството за здравство и тоа:

Тарифен број	Тарифна ознака	Именување	Количина
1	2	3	4

8703		Патнички автомобили и други моторни возила главно конструирани за превоз на лица (освен возилата од тар. број 8702), вклучувајќи и моторни возила за комбиниран превоз на лица и стоки (од типот "караван", "комби", итн.) и автомобили за трки: -- Со зафатнина на цилиндрите над 1000 см ³ до 1500 см ³ : ---Нови: ----Патнички автомобили, составени: ---Употребувани а) OPEL KADET број на шасија: WOLL 000033J5082535	1 парче
8703 22		-- Со зафатнина на цилиндрите над 1000 см ³ до 1500 см ³ : ---Нови: ----Патнички автомобили, составени: ---Употребувани а) OPEL KADET број на шасија: WOLL 000033J5082535	1 парче

2. Ова решение влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 23-1486/1
20 март 2001 година
Скопје

Претседател на Владата на Република Македонија,
Љубчо Георгиевски, с.р.

545.

Врз основа на член 184 од Царинскиот закон ("Службен весник на Република Македонија" бр. 21/98, 26/98, 36/98, 86/99 и 25/2000), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 20.03.2001 година, донесе

РЕШЕНИЕ ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ПРЕДМЕТИТЕ КОИ МОЖЕ ДА СЕ УВЕЗАТ БЕЗ ПЛАЌАЊЕ НА ЦАРИНА

1. Со ова решение се определуваат предметите кои може да се увезат без плаќање царина, а за потребите на Државниот завод за статистика и тоа:

Тарифен број	Тарифна ознака	Именување	Количина
1	2	3	4

8471		Машини за автоматска обработка на податоци и нивни единици; магнетни или оптички читачи, машини за преснимување на податоци на носители на податоци	
------	--	---	--

	во кодирана форма и машини за обработка на такви податоци, неспомнати или неопфатени на друго место:	8471	Машини за автоматска обработка на податоци и нивни единици; магнети или оптички читачи, машини за пресни-мување на податоци на носители на податоци во кодирана форма и машини за обработка на такви податоци, неспомнати или неопфатени на друго место:	
8471 49	- - Друго, испорачани како системи:			
8471 49 90 00	--- Друго			
	a) Processor: Intel pentium III 667 MHz, 256 KB L2 Cache	6 парчиња		
8471 60	- Влезни или излезни единици, што содржат или не содржат мемориски единици во исто кукиште:		8471 60	
	--- Печатари			
8471 60 40 00	a) HP Color Laser Jet 8550	1 парче	8471 60 50 00	1440 парчиња
8542	Електронски интегрирани кола и микро-склопови:		8471 60 90 00	
	-- Метално оксидни полупроводници (МОС технологија):		8471 70	720 парчиња
8542 13	--- Мемории (Д-РАМс; С-РАМс; пацхе-РАМс; ЕПРО-Мс; Е2ПРО-Мс; ФЛАСХ Е2ПРОМс; РОМс; ЦАМс; ФИФОс; ЛИФОс; и др.)		8471 70 53 00	
	a) Memoru Ehtension Chip for Compac PS (2x128 MB SDRAM DIMM 100 MHz) up to 256	14 парчиња	8471 70 59 00	720 парчиња
			8473	
			8473 30	
			8473 30 10 00	720 парчиња
			8473 30 90 00	720 парчиња
			8524	
			8524 31 00 00	720 парчиња
			8542	
			8542 19	
			8542 19 10 00	720 парчиња
			8542 19 55 00	720 парчиња

2. Ова решение влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 23-1496/1
20 март 2001 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Љубчо Георгиевски, с.р.

546.

Врз основа на член 184 од Царинскиот закон ("Службен весник на Република Македонија" бр. 21/98, 26/98, 36/98, 86/99 и 25/2000), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 20.03.2001 година, донесе

РЕШЕНИЕ ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ПРЕДМЕТИТЕ КОИ МОЖЕ ДА СЕ УВЕЗАТ БЕЗ ПЛАЌАЊЕ НА ЦАРИНА

1. Со ова решение се определуваат предметите кои може да се увезат без плаќање царина, а за потребите на Министерството за образование и наука и тоа:

Тарифен број	Тарифна ознака	Именување	Количина
1	2	3	4

8414		Воздушни или вакуум пумпи, воздушни или гасни компресори и вентилатори; вентилациони или рециркулациони отстранувачи на мирис со вграден вентилатор, вклучувајќи ги оние опременети со филтер:	
8414 59		-- Друго:	
8414 59 90 90		---- Друго	
		a) Ладилник за процесор	720 парчиња

2. Ова решение влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 23-1499/1
20 март 2001 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Љубчо Георгиевски, с.р.

547.

Врз основа на член 184 од Царинскиот закон ("Службен весник на Република Македонија" бр. 21/98, 26/98, 36/98, 86/99 и 25/2000), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 20.03.2001 година, донесе

**РЕШЕНИЕ
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ПРЕДМЕТИТЕ КОИ МОЖЕ
ДА СЕ УВЕЗАТ БЕЗ ПЛАЌАЊЕ НА ЦАРИНА**

1. Со ова решение се определуваат предметите кои може да се увезат без плаќање царина, а за потребите на Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство и тоа:

Тарифен број	Тарифна ознака	Именување	Количина
1	2	3	4
3917		Цевки, црева и прибор за нив (на пр. спојници, колена приранци), од пластични маси:	
	3917 23	-- Од полимери на винил хлорид:	
	3917 23 99 00	--- Друго	
3920		а) Цевки ПВЦ	481 метри
		Други плочи, листови, филмови, фолии и ленти, од пластични маси, што не се со клеточна структура, незајакнати, неламаирани, без подлога или што не се комбинирани со други материјали:	
	3920 10	- Од полимери на етилен:	
	3920 10 00 10	-- За употреба во индустријата и земјоделството како материјал за пакување, неприпремени за продажба на мало	
		а) Пластични фолии покривки	215 кг
6815		Производи од камен или од други минерални материјали (вклучувајќи јаглеродни влакна, производи од јаглеродни влакна и производи од тресет), на друго место неспомнати или опфатени:	
	6815 99	-- Друго:	
	6815 99 90 00	--- Друго	
7322		а) Изолациони табли	3.952 парчиња
		Радијатори за централно греење неелектрично загревани, и нивни делови, од железо или челик; грејачи за воздух вклучувајќи и дистрибутери кои можат да дистрибуираат свеж или пречистен воздух), неелектрично загревани, со вграден моторен вентилатор, и нивни делови, од железо или челик:	
	7322 90	- Радијатори и нивни делови:	
	7322 90 90 00	-- Друго	
		а) Друго, грејачи за воздух и дистрибутери	530 кг
8415		Уреди за климатизација, со вентилатор на моторен погон и со елементи за ме-	

нување на температурата и влажноста, вклучувајќи и машини во кои влажноста не може посебно да се регулира:

	8415 90	- Делови:	
	8415 90 90 00	-- Друго	
		а) Делови за уреди за климатизација	706 парчиња
9406	9406 00	Монтажни згради:	
	9406 00 39 00	-- Друго	
		а) Дрел за стаклени бавчи	1 парче

2. Ова решение влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 23-1490/1
20 март 2001 година
Скопје

Претседател на Владата на Република Македонија,
Љубчо Георгиевски, с.р.

548.

Врз основа на член 184 од Царинскиот закон ("Службен весник на Република Македонија" бр. 21/98, 26/98, 36/98, 86/99 и 25/2000), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 20.03.2001 година, донесе

**РЕШЕНИЕ
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ПРЕДМЕТИТЕ КОИ МОЖЕ
ДА СЕ УВЕЗАТ БЕЗ ПЛАЌАЊЕ НА ЦАРИНА**

1. Со ова решение се определуваат предметите кои може да се увезат без плаќање царина, а за потребите на Министерството за образование и наука и тоа:

Тарифен број	Тарифна ознака	Именување	Количина
1	2	3	4
8471		Машини за автоматска обработка на податоци и нивни единици; магнетни или оптички читачи, машини за преснимување на податоци на носители на податоци во кодирана форма и машини за обработка на такви податоци, неспомнати или неопфатени на друго место:	
	8471 60	-Влезни или излезни единици, што содржат или не содржат мемориски единици во исто куќиште:	
	8471 60 40 00	--- Печатари	
		а) Ласерски печатач OKI Page 8W Lite	86 парчиња

2. Ова решение влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 23-1494/1
20 март 2001 година
Скопје

Претседател на Владата на Република Македонија,
Љубчо Георгиевски, с.р.

549.

Врз основа на член 184 од Царинскиот закон ("Службен весник на Република Македонија" бр. 21/98, 26/98, 36/98, 86/99 и 25/2000), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 20.03.2001 година, донесе

**РЕШЕНИЕ
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ПРЕДМЕТИТЕ КОИ МОЖЕ
ДА СЕ УВЕЗАТ БЕЗ ПЛАЌАЊЕ НА ЦАРИНА**

1. Со ова решение се определуваат предметите кои може да се увезат без плаќање царина, а за потребите на Министерството за здравство и тоа:

Тарифен број	Тарифна ознака	Именување	Количина
1	2	3	4
8703		Патнички автомобили и други моторни возила главно конструирани за превоз на лица (освен возилата од тар. број 8702), вклучувајќи и моторни возила за комбиниран превоз на лица и стоки (од типот "караван", "комби", итн.) и автомобили за трки:	
	8703 22	-- Со зафатнина на цилиндрите над 1000 см ³ до 1500 см ³ :	
		--- Нови:	
		----Патнички автомобили, составени:	
	8703 22 10 19	---- Други а) Санитетски возила	70 парчиња

2. Ова решение влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 23-1718/1
20 март 2001 година
Скопје

Претседател на Владата на Република Македонија,
Љубчо Георгиевски, с.р.

550.

Врз основа на член 184 од Царинскиот закон ("Службен весник на Република Македонија" бр. 21/98, 26/98, 36/98, 86/99 и 25/2000), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 20.03.2001 година, донесе

РЕШЕНИЕ ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ПРЕДМЕТИТЕ КОИ МОЖЕ ДА СЕ УВЕЗАТ БЕЗ ПЛАЌАЊЕ НА ЦАРИНА

1. Со ова решение се определуваат предметите кои може да се увезат без плаќање царина, а за потребите на Министерството за здравство и тоа:

Тарифен број	Тарифна ознака	Именување	Количина
1	2	3	4
8419		Машини, уреди или лабораториска опрема (вклучувајќи и електрично загревани), за обработка на материјали со промена на температурата, како што е греење, варење, пржење, дестилација, ректификација, стерилизација, пастеризација, парење, сушење, евапоризација, вапоризација, кондензација или разладување, освен машини или уреди за домаќинството; проточни или акумулациони грејачи за вода, неелектрични:	
	8419 20 00 00	-Медицински, хируршки или лабораториски апарати за стерилизација а) Парен стерилизатор тип GENIGE GE 2609 ST EC-1	1 комплет

микроскопски контролиран со сопствен парогенератор и со сопствен прибор

2. Ова решение влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 23-1498/1
20 март 2001 година
Скопје

Претседател на Владата на Република Македонија,
Љубчо Георгиевски, с.р.

551.

Врз основа на член 184 од Царинскиот закон ("Службен весник на Република Македонија" бр. 21/98, 26/98, 36/98, 86/99 и 25/2000), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 20. 03. 2001 година, донесе

РЕШЕНИЕ ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ПРЕДМЕТИТЕ КОИ МОЖЕ ДА СЕ УВЕЗАТ БЕЗ ПЛАЌАЊЕ НА ЦАРИНА

1. Со ова решение се определуваат предметите кои може да се увезат без плаќање царина, а за потребите на Министерството за здравство и тоа:

Тарифен број	Тарифна ознака	Именување	Количина
1	2	3	4
8703		Патнички автомобили и други моторни возила главно конструирани за превоз на лица (освен возилата од тар. број 8702), вклучувајќи и моторни возила за комбиниран превоз на лица и стоки (од типот "караван", "комби", итн.) и автомобили за трки:	
	8703 32	--Со зафатнина на цилиндрите над 1500см ³ до 2500см ³ :	
		---Нови:	
		----Со зафатнина на цилиндрите над 1500см ³ до 2000см ³ :	
	8703 32 90 10	----Со зафатнина на цилиндрите над 1500см ³ до 2000см ³ а) DAIMLER BENZ MERCEDES 10250 D број на шасија WDB122-4411251A 105257	1 парче

2. Ова решение влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 23-1497/1
20 март 2001 година
Скопје

Претседател на Владата на Република Македонија,
Љубчо Георгиевски, с.р.

552.

Врз основа на член 184 од Царинскиот закон ("Службен весник на Република Македонија" бр. 21/98, 26/98, 36/98, 86/99 и 25/2000), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 20.03.2001 година, донесе

РЕШЕНИЕ ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ПРЕДМЕТИТЕ КОИ МОЖЕ ДА СЕ УВЕЗАТ БЕЗ ПЛАЌАЊЕ НА ЦАРИНА

1. Со ова решение се определуваат предметите кои може да се увезат без плаќање царина, а за потребите на Министерството за здравство и тоа:

Тарифен број	Тарифна ознака	Именување	Количина
1	2	3	4
4015		Предмети за облека и прибор за облека (вклучувајќи и нараквици), за сите видови намени, од гума, освен од тврда гума:	
	4015 19 90 00	--Друго	
9022		а) Заштитни прстилки со ренген апарати Рендген-апарати и апарати што користат алфа, бета или гама зрачење, за медицинска, хируршка, забарска, ветеринарска или друга употреба, вклучувајќи и апарати за радиографија или радиотерапија, рендгенски цевки и други генератори на рендген-зраци, генератори со висок напон, командни табели и командни маси, скрани, маси, столови и слично, за испитување или лекување:	13 парчиња
	9022 14 00 00	--Друго, за медицинска, хируршка или ветеринарна употреба	
		а) Ренген апарат за медицинска употреба, вклучувајќи и апарати за радиографија и радиотерапија Модел GE SILHOUETE VR SYSTEM	6 парчиња
		б) Ренген апарат за медицинска употреба, вклучувајќи и апарати за радиографија Model GE PRESTIGE II REMOTE Control R&F system	1 парче
	9022 90	-Друго, вклучувајќи и делови и прибор:	
	9022 90 90 00	--Друго	
		а) Ренген касети за филмови и фолии	82 парчиња

2. Ова решение влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 23-1487/1
20 март 2001 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Љубчо Георгиевски, с.р.

553.

Врз основа на член 10 став 4 од Законот за државните службеници ("Службен весник на Република Македонија" бр. 59/2000 и 112/2000) и член 36 став 6 од Законот за Владата на Република Македонија ("Службен весник на Република Македонија" бр. 59/2000), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 13 март 2001 година, донесе

РЕШЕНИЕ ЗА ИМЕНУВАЊЕ ДРЖАВЕН СЕКРЕТАР ВО МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ЗДРАВСТВО

1. За државен секретар во Министерството за здравство се именува доц. д-р Владимир Поповски, максилофацијален хирург при Клиниката за максилофацијална хирургија во Скопје.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 17-1567/1
13 март 2001 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Љубчо Георгиевски, с.р.

554.

Врз основа на член 47 став 2 од Законот за организација и работа на органите на државната управа ("Службен весник на Република Македонија" бр. 58/2000) и член 36 став 6 од Законот за Владата на Република Македонија ("Службен весник на Република Македонија" бр. 59/2000), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 6 март 2001 година, донесе

РЕШЕНИЕ ЗА ИМЕНУВАЊЕ ДИРЕКТОР НА ДРЖАВНИОТ ИНСПЕКТОРАТ ЗА ТЕХНИЧКА ИНСПЕКЦИЈА

1. За директор на Државниот инспекторат за техничка инспекција, орган во состав на Министерството за економија, се именува Бориз Милошевски, досегашен републички инспектор за парни котли и садови под притисок во Министерството за економија.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 17-1183/2
6 март 2001 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Љубчо Георгиевски, с.р.

555.

Врз основа на член 26 од Законот за попис на населението, домаќинствата и становите во Република Македонија 2001 година ("Службен весник на Република Македонија" бр. 16/2001), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 13 март 2001 година, донесе

РЕШЕНИЕ ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСЕДАТЕЛ И ЧЛЕНОВИ НА ДРЖАВНАТА ПОПИСНА КОМИСИЈА

1. За претседател и членови на Државната пописна комисија се именуваат:

- а) за претседател
 - Зоран Крстевски, заменик на претседателот на Владата на Република Македонија;
 - б) за членови:
 - д-р Благоја Маркоски, професор на Природно-математичкиот факултет во Скопје;
 - Амди Бајрам, пратеник во Собранието на Република Македонија;
 - д-р Елка Димитриева, научен советник во пензија;
 - Мите Костов, претседател на Лигата на Власите од Македонија;
 - Светлана Антоновска, директор на Државниот завод за статистика;
 - Насер Мамути, заменик на директорот на Државниот завод за статистика;
 - Владо Николиќ, адвокат;
 - Благоица Новковска, раководител на Сектор во Државниот завод за статистика;
 - Аслан Селмани, пратеник во Собранието на Република Македонија;
 - Аднан Кахил, дипл. професор по хемија;
 - Јакуп Фетаи, заменик на директорот на Државниот завод за геодетски работи;
 - Алија Шахиќ, пратеник во Собранието на Република Македонија;
 - в) за секретар на Комисијата:
 - Добринка Борисова-Господинова, раководител на Сектор во Државниот завод за статистика.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 17-1522/2
13 март 2001 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Љубчо Георгиевски, с.р.

556.

Врз основа на член 26 од Законот за попис на населението, домаќинствата и становите во Република Македонија 2001 година ("Службен весник на Република Македонија" бр. 16/2001), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 13 март 2001 година, донесе

**РЕШЕНИЕ
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЗАМЕНИЦИ НА ПРЕТСЕДАТЕЛОТ
НА ДРЖАВНАТА ПОПИСНА КОМИСИЈА**

1. За заменици на претседателот на Државната пописна комисија се именуваат:

- д-р Благоја Маркоски, професор на Природно-математичкиот факултет-Скопје;
- Латиф Пајкоски, пратеник во Собранието на Република Македонија.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 17-1522/3
13 март 2001 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Љубчо Георгиевски, с.р.

557.

Врз основа на член 40 од Законот за извршување на санкциите ("Службен весник на Република Македонија" бр. 3/97 и 23/99) и член 36 став 6 од Законот за Владата на Република Македонија ("Службен весник на Република Македонија" бр. 59/2000), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 13 март 2001 година, донесе

**РЕШЕНИЕ
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЗАМЕНИК НА ДИРЕКТОРОТ НА
ЗАТВОРОТ ШТИП СО ОТВОРЕНО ОДДЕЛЕНИЕ
ВО СТРУМИЦА**

1. За заменик на директорот на Затворот Штип со Отворено одделение во Струмица се именува Владимир Соколов, дипл. економист.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 23-1361/2
13 март 2001 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Љубчо Георгиевски, с.р.

558.

Врз основа на член 88 од Законот за државните службеници ("Службен весник на Република Македонија" бр. 59/2000 и 112/2000) и член 36 став 6 од Законот за Владата на Република Македонија ("Службен весник на Република Македонија" бр. 59/2000), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 6 март 2001 година, донесе

**РЕШЕНИЕ
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА СОВЕТНИК
ВО ВЛАДАТА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА**

1. Се разрешува Марија Чочовска од должноста советник во Владата на Република Македонија.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 17-1325/1
6 март 2001 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Љубчо Георгиевски, с.р.

559.

Врз основа на член 69, став 1 од Законот за шумите ("Службен весник на Република Македонија" бр. 47/97 и 7/2000) и потставката 467057 од Буџетот на Република Македонија ("Службен весник на Република Македонија" бр. 10/2001), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 13. 03. 2001 година, донесе

**ПРОГРАМА
ЗА ПРОШИРЕНА РЕПРОДУКЦИЈА НА ШУМИТЕ
ВО 2001 ГОДИНА**

I

Со програмата се определуваат намените што ќе се финансираат, корисниците на средствата како и начинот на користење на средствата во 2001 година.

Средствата за реализација на програма за проширена репродукција на шумите ќе се користат за:

- подигање на нови шуми со пошумување на големи и ерозивни земјишта, мелиорација на деградирани шуми и шикари;

- гаснење на шумски пожари од пошироки размери и отстранување на последиците од нив преку вештачка обнова;

- нега, превентивна заштита и сузбивање на растителни болести и штетници во шуми и шумски култури подигнати на големи, површини во кои е извршена мелиорација на деградирани шуми и шикари и

- обезбедување на шумско семе и саден материјал и изградба на патишта заради пошумување на големи.

II

За извршување на активностите од дел I на оваа програма, се утврдуваат средства од следните извори и тоа:

	Во денари
1. Буџетот на Република Македонија	30.000.000,00
2. Сопствени приходи	50.000.000,00
- ЈП "Македонски шуми" и други правни лица кои вршат одгледување и заштита на шуми за посебна намена	43.000.000,00
- правните субјекти што вршат промет на дрво	1.000.000,00
- уплата на сопствениците на шуми	6.000.000,00
Вкупно:	80.000.000,00

III

За пошумување на големи и ерозивни земјишта се утврдуваат средства во износ од 18.000.000,00 денари кои ќе се користат за:

- пошумување на големи и ерозивни земјишта во државна сопственост кое ги опфаќа работите околу механизирани или рачна подготовка на почвата, обезбедување и садење на соодветен шумски саден материјал како и останатите работи кои се потребни за комплетно пошумување на површината од 450,00ха по 40.000,00 денари, во износ од 18.000.000,00

IV

За негата на шумските култури и насади подигнати на големи и ерозивни земјишта се утврдуваат средства во износ од 13.500.000,00 денари кои ќе се користат за:

- спроведување на одгледаните мерки со проредување на шумските култури и вештачките насади до 25 годишна возраст, а кои се подигнати со финансиско учество на државните средства на површина од 1.125,00 ха по 12.000,00 денари, во вкупен износ од 13.500.000,00

V

За мелиорација на деградирани шуми се утврдуваат средства во износ од 17.000.000,00 денари кои ќе се користат како учество за:

- отстранување на последиците од шумските пожари појавени на големи површини во четинарските шуми во текот на 2000 година, односно санирање на по-

жариштата со сеча и отстранување на изгорената дрв-на маса, воведување на шумски ред и вештачко обновување со пошумување на површината од 1.214,00 ха по 14.000,00 денари, во износ од 17.000.000,00

VI

За обезбедување на шумски саден материјал се утврдуваат средства во вкупен износ од 19.000.000,00 денари, кои ќе се користат за:

- обезбедување на шумски саден материјал за пошумување на земјиште во приватна сопственост од околу 1.500.000 броја, со просечна цена од 10,00 денари, во износ од 15.000.000,00

- обезбедување на шумски саден материјал за спроведување на Еколошката акција "Младите за здрава животна средина", донесена со Одлука на Владата на РМ ("Сл. весник на РМ" бр. 13/95), од околу 400.000 броја, со просечна цена од 10,00 денари, во износ од 4.000.000,00

VII

За заштита на шумите и шумските култури од пожари, болести, штетници и други негативни влијанија, се утврдуваат средства во износ од 6.000.000,00 денари кои ќе се користат за:

- финансиско учество во обезбедувањето на опрема која е најнеопходна за брзо и ефикасно спречување на ширењето на појавени шумски пожари, како што се грбни прскалки за вода за гаснење, мобилни радиостаници, стабилни радиостаници и друго, во износ од 1.500.000,00

- финансиско учество во заштита на шумите и шумските култури против појавата на растителни болести и штетни инсекти во каламитетна форма, како и за заштита од други негативни влијанија, во износ од 4.500.000,00

VIII

За недоволно предвидени работи по оваа програма се утврдуваат средствата во износ од 7.500.000,00 денари, кои ќе се користат за:

- изработка на недоволно предвидени или непредвидени стручни проекти, програми и слични документи од областа на шумарството кои се во функција, пред се, на унапредување на програмските активности 3.000.000,00

- преводи на стручни публикации и друг материјал од особено значење за реализација на програмата 900.000,00

- учество на семинари, симпозиуми, советувања и други манифестации од областа на шумарството, а во врска со програмските активности 900.000,00

- набавка на возила и опрема која ќе биде во функција на реализација на програмата, а првенствено за следењето на пошумување, нега на шумските култури, мелиорација на шуми, производство на шумско семе и саден материјал, заштита на шумите, како и за други активности во секторот за шумарство во износ од 1.800.000,00

- изработка на пропаганден материјал во врска со програмските активности, односно со шумарството 900.000,00

IX

Пошумувањето на голини и ерозивни земјишта, дел III на оваа програма, ќе се врши врз основа на оперативни програми за пошумување на голините и ерозивните земјишта на соодветни дефинирани површини.

Негата на шумските култури, дел IV и мелиорацијата на опожарените шуми и шумски култури, дел V од оваа програма, ќе се врши врз основа на оперативна програма за нега, односно програма за мелиорација на шуми. Програмата мора да биде усогласена со одредбите и предвидувањата на посебните планови за стопанисување со шумите, како и со други документи донесени врз основа на законите од областа на шумарството.

Корисници на средствата на дел III, IV и V од оваа програма, можат да бидат правни лица од областа на шумарството, пред се ЈП "Македонски шуми" и претпријатијата кои стопанисуваат со шуми за посебна намена, како и други правни лица доколку се стручни и оспособени во целост да ги извршуваат работите предвидени со оперативните програми.

Средствата за пошумување на голините и негата на шумите од дел III и IV од оваа програма, првенствено ќе ги користи претпријатието (подружницата) кое ги има извршено работите на одгледувањето на шумите предвидени со посебниот план за стопанисување со шумите во предходна година по обем и квалитет сразмерен на сечивиот етат, но не помалку од 50%.

Корисниците на средствата од дел III од оваа програма кои планираат пошумување на локалитети со поголема површина и во непосредна близина на шумските комплекси, односно ако истите се надоврзуваат на шумата, ќе имаат предност во користењето на средствата.

Распоредот на шумските садници од дел VI на оваа програма ќе го врши Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство и тоа за пошумувањето на сопственото земјиште врз основа на добиените барања од сопствениците на шуми, шумски и земјоделски земјишта проследени преку Подрачните единици на ова министерство, а за Еколошката акција врз основа на добиените барања од координационите тела за спроведување на акцијата или од ПЕ на ова министерство.

Корисниците на шумски саден материјал за пошумување првенствено се физички лица кои се сопственици на шумско и земјоделско земјиште, потоа училишта, научни и други државни установи, еколошки друштва, месни заедници и слично.

Стручните лица од ЈП "Македонски шуми", од правните субјекти кои стопанисуваат со шумите за посебна намена, како и стручните служби при Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство се должни на лицата кои пошумуваат сопственото земјиште, во рамките на своите можности, да даваат стручни напатствија и совети околу начинот, видот и сезоната за пошумување.

Корисници на средствата на дел VII, алинеја 1 од оваа програма се правни лица кои стопанисуваат со шумите кои се загрозувани од шумските пожари од пошироки размери.

Исплатата на средствата од дел III, IV, V и VII алинеја 2 од оваа програма ќе се врши врз основа на склучени договори помеѓу Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство и корисниците на средствата.

Исплатата на средствата на дел VI од оваа програма ќе се врши врз основа на склучени договори помеѓу Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство и корисниците на средствата, односно производителите на шумски саден материјал, како и врз основа на документацијата за издадени садници по налог на ова Министерство.

Исплатата на средствата на дел VII, алинеја 1, од оваа програма ќе се врши врз основа на решението од министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство, а по предходно доставено барање на претпријатието кое стопанисува со шуми. Со барањето се доставува и извештај со кој се потврдува дека претпријатието има потреба од опремата која е неопходна за брзо и ефикасно спречување на ширењето на шумските пожари. Овој извештај треба да биде писмено, односно записнички потврден од стручните служби при Министерството.

X

Доколку при реализација на оваа програма дојде до зголемување на обемот на мерки и работи во одредени позиции, а други мерки и активности бидат нерезализирани или нецелосно реализирани, министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство ќе изврши пренамена на средствата од една во друга позиција во рамките на вкупно расположивите средства.

XI

Оваа програма влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 23-1362/1
13 март 2001 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Љубчо Георгиевски, с.р.

560.

Врз основа на член 37 и 38 од Законот за хартии од вредност ("Службен весник на Република Македонија" бр. 63/2000 и 103/2000), согласно Одлуката на Комисијата за хартии од вредност, донесена на седницата одржана на 14. 03. 2001 година, Комисијата, издава

РЕШЕНИЕ ЗА ДАВАЊЕ ОДОБРЕНИЕ ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ДОЛГОРОЧНИ ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ

1. На "Жито Лукс" АД Скопје се дава одобрение за издавање на долгорочни хартии од вредност-трета емисија на 428.572 акции во вредност од 30.000.040 германски марки или во денарска противвредност по среден курс на Народна Банка на Република Македонија на денот на донесување на решението на Комисијата во износ од 933.514.065 денари.

2. Издавачот на долгорочни хартии од вредност од точка 1 на ова решение е должен да ги изврши сите обврски од хартиите од вредност во рокот и на начинот предвиден со Законот и Одлуката за нивно издавање.

3. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето.

4. Ова решение ќе се објави во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 07-265/8
19 март 2001 година
Скопје

Комисија за хартии од вредност
Претседател,
Никола Груевски, с.р.

561.

Врз основа на член 164 од Законот за хартии од вредност ("Службен весник на Република Македонија" бр. 63/00 и бр. 103/00), Комисијата за хартии од вредност на 16.03.2001 година, донесе

ТАРИФНИК ЗА ВИСИНАТА НА ОДДЕЛНИ НАДОМЕСТОЦИ ШТО ГИ НАПЛАТУВА КОМИСИЈАТА ЗА ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ

Член 1

Со овој тарифник се утврдува висината на одделни надоместоци што ги наплатува Комисијата за хартии од вредност, и тоа:

1. надомест за поднесување барање за издавање хартии од вредност во висина од 15.000,00 денари;

2. надомест за давање одобрение за издавање хартии од вредност, во висина од:

- 0,3% од обемот на емисијата од поднесеното барање која е во износ до 50.000.000 ЕВРА во денарска противвредност по среден курс на Народна банка на РМ на денот на уплатата и

- 0,25% од обемот на емисијата од поднесеното барање која е во износ над 50.000.001 во денарска противвредност по среден курс на Народна банка на РМ на денот на уплатата;

3. надомест за давање одобрение за основање на берза, во висина од 1% од износот на капиталот со кој се основа берзата;

4. надомест од приходите што берзата ги остварува месечно од сите видови трансакции, во висина од 20%;

5. надомест за издавање одобрение за давање согласност за основање и работа на брокерска куќа и работа на банка за вршење на работи со хартии од вредност, во висина од 50.000,00 денари;

6. надомест за издавање одобрение за основање на Централен депозитар за хартии од вредност, во висина од 1% од износот на капиталот со кој се основа депозитарот;

7. надомест за издавање одобрение за основање на друштво за управување со фондови, во висина од 1% од износот на капиталот со кој се основа друштвото;

8. надомест за издавање одобрение за основање на отворен фонд, во висина од 0,5% од износот на капиталот со кој се основа отворениот фонд;

9. надомест за издавање одобрение за основање на затворен фонд, во висина од 0,5% од износот на капиталот со кој се основа затворениот фонд;

10. надомест за издавање одобрение за избор на депозитна банка, во висина од 25.000,00 денари;

11. надомест за давање согласност за именување директор на берза, брокерска куќа или централен депозитар од хартии од вредност, во висина од 10.000,00 денари;

12. надомест за учество на обука и за прво полагање на стручен испит за вршење на работи со хартии од вредност, односно инвестиционо советување, во висина од 25.000,00 денари;

13. надомест за повторно полагање на стручен испит за вршење на работи со хартии од вредност, односно инвестиционо советување, во висина од 3.000,00 денари;

14. надомест за издавање согласност на актите на здруженија на берзи и брокерски куќи, во висина од 20.000,00 денари и

15. надомест за извршена контрола во акционерско друштво, берза, брокерска куќа, банка за вршење на работи со хартии од вредност, централен депозитар за хартии од вредност, друштво за управување со фондови, отворен фонд или затворен фонд, во висина од 10.000,00 денари, доколку при контролата се утврдат одредени посуштински неправилности од поголем обем.

Член 2

Надоместоците од член 1 на овој тарифник се уплатуваат еднократно на денарската жиро-сметка на Комисијата за хартии од вредност.

Член 3

Со денот на влегувањето во сила на овој тарифник престануваат да важат Одлуката за височината на надоместокот што се уплатува за давање одобрение за издавање на хартии од вредност ("Службен весник на РМ" бр. 58/92), Одлуката за висината на одделните надоместоци што ги наплатува Комисијата за хартии од вредност ("Службен весник на РМ" бр. 13/98 и бр. 17/00) и Одлуката за утврдување на надоместок од реализирани берзански трансакции ("Службен весник на РМ" бр. 106/00).

Член 4

На овој тарифник согласност дава Владата на Република Македонија.

Член 5

Овој тарифник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 09-155/2
16 март 2001 година
Скопје

Комисија за хартии од вредност
Претседател,
Никола Груевски, с.р.

562.

Врз основа на член 55 став 1 од Законот за организација и работа на органите на државната управа ("Сл. весник на РМ" бр. 58/2000), а во врска со член 48 од Законот за преминување на државната граница и за движење во граничниот појас ("Сл. весник на РМ" бр. 36/92, 12/93 и 11/94), министерот за одбрана донесе

НАРЕДБА ЗА ЗАБРАНА НА ДВИЖЕЊЕ И ПРЕСТОЈ НА ОПРЕДЕЛЕНО ПОДРАЧЈЕ НА ГРАНИЧНИОТ ПОЈАС ЗА ОПРЕДЕЛЕНО ВРЕМЕ

1. Заради заштита на безбедноста на Република Македонија се забранува движење и престој на следното подрачје на граничниот појас:

- од тромеѓата меѓу Република Македонија, Сојуз на Република Југославија и Република Албанија, гранична пирамида Д24 на македонско-(југословенско)-албанската државна граница-тригонометриска точка со кога (ТТк.) 2092 (М.Ксула е Прифтит), по должината на државната граница меѓу Република Македонија и Сојузна Република Југославија до место на околу 460 метри јужно од ТТк. 395 железничка пруга Скопје-Ниш, во длабочина од 100 метри во територијата на Република Македонија.

2. Забраната на движењето од точка 1 на оваа наредба не се однесува на лицата кои се населени во наведеното подрачје на граничниот појас, и тоа само за движење и престој во нивното живеалиште.

3. Забраната на движењето од точка 1 на оваа наредба ќе трае до создавање на услови за редовно функционирање на режимот на движење и престој во граничниот појас.

4. Оваа наредба влегува во сила со денот на донесувањето.

Бр. 02-2124/1
16 март 2001 година
Скопје

Министер за одбрана,
Љубен Пауноски, с.р.

563.

Врз основа на член 47 став 4 од Законот за социјалната заштита ("Службен весник на Република Македонија" бр. 50/97 и 16/2000), министерот за труд и социјална политика донесе

**РЕШЕНИЕ
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА СТАТУТОТ НА ЈАВНАТА УСТАНОВА МЕЃУОПШТИНСКИ ЦЕНТАР
ЗА СОЦИЈАЛНА РАБОТА - БЕРОВО**

1. Се дава согласност на одредбите на Статутот на ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа - Берово, што го донесе Управниот одбор на Јавната установа на седницата одржана на 19.02.2001 година.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 10-907/01
06 март 2001 година
Скопје

Министер,
Бедредин Ибраими, с.р.

564.

Врз основа на член 47 став 4 од Законот за социјалната заштита ("Службен весник на Република Македонија" бр. 50/97 и 16/2000), министерот за труд и социјална политика донесе

**РЕШЕНИЕ
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА СТАТУТОТ НА
ЈАВНАТА УСТАНОВА МЕЃУОПШТИНСКИ ЦЕНТАР
ЗА СОЦИЈАЛНА РАБОТА - КОЧАНИ**

1. Се дава согласност на одредбите на Статутот на ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа - Кочани, што го донесе Управниот одбор на Јавната установа на седницата одржана на 5.02.2001 година.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 10-626/01
19 февруари 2001 година
Скопје

Министер,
Бедредин Ибраими, с.р.

565.

Врз основа на член 47 став 4 од Законот за социјалната заштита ("Службен весник на Република Македонија" бр. 50/97 и 16/2000), министерот за труд и социјална политика донесе

**РЕШЕНИЕ
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА СТАТУТОТ НА ЈУ
ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНА РАБОТА - КРАТОВО**

1. Се дава согласност на одредбите на Статутот на ЈУ Центар за социјална работа - Кратово, што го донесе Управниот одбор на Јавната установа на седницата одржана на 5.02.2001 година.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 04-628/01
19 февруари 2001 година
Скопје

Министер,
Бедредин Ибраими, с.р.

566.

Уставниот суд на Република Македонија, врз основа на член 110 и 112 од Уставот на Република Македонија како и член 11 и 70 од Деловникот на Уставниот суд на Република Македонија ("Службен весник на Република Македонија" бр. 70/92) на седницата одржана на 28 февруари 2001 година, донесе

ОДЛУКА

1. Се укинува Одлуката за усвојување на дел од Деталниот урбанистички план за II урбана единица Охрид бр. 08-42/6, донесена од Советот на општина Охрид на 9.07.1997 година.

2. Оваа одлука произведува правно дејство од денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".

3. Уставниот суд на Република Македонија по иницијатива поднесена од Љубе Мариноски, Љубомир Василески и Јован Милошески, сите од Охрид и по сопствена иницијатива, со Решение У.бр. 80/2000 од 15 ноември 2000 година поведе постапка за оценување законитоста на Одлуката означена во точката 1 од оваа одлука затоа што основано се постави прашањето за нејзината согласност со законот.

4. Судот на седницата, врз основа на одговорот и документацијата доставени од доносителот на оспорената одлука, односно планот, ја утврди следната фактичка состојба:

Собранието на Општина Охрид на 13.04.1995 година донело Одлука бр. 08-582 за утврдување на нацрт измени и дополнувања на Деталниот урбанистички план за Втора урбана единица во МЗ "Долна Влашка Маала" и МЗ 10 Центар (дел без кејот).

Со решение бр. 08-492 од 17.04.1995 година донесено од претседателот на Собранието на општината, нацртот на измените и дополнувањата на овој ДУП бил ставен на јавен увид, кој траел 15 дена, а по нацрт измените и дополнувањата бил извршен и претрес на Собирот на граѓаните што се одржал на 3.05.1995 година (видно од приложениот записник).

Забелешките и предлозите на граѓаните произлезени од јавниот увид и од собирот биле доставени до изработувачот ГИППОС "Трудбеник" Охрид, а со допис од 10.03.1997 година предлог на планот бил доставен до надлежното министерство за издавање на согласност. Меѓутоа, надлежното министерство со оглед на големиот број забелешки, кои требало да се вградат во планот не издало согласност на предлог на планот, но со допис бр. 16-3797 од 3.04.1997 година доставило свое мислење во кое предлага предлог планот да се преработи во смисла на доставените забелешки, а потоа за корегираниот план повторно да се спроведе јавна анкета по месните заедници, а конечната верзија со комплетната документација да се достави до тоа министерство за добивање согласност.

Согласно мислењето и препораката на Министерството за урбанизам, градежништво и животна средина, градоначалникот на општина Охрид донел решение бр. 08-678 од 22.05.1997 година за повторно спроведување сега на јавна анкета по нацртот на

измените и дополнувањата на ДУП за втората урбана единица, која траела 15 дена и тоа почнувајќи од 22.05.1997 година заклучно со 5.06.1997 година. Во текот на јавната анкета до изработувачот пристигнале 74 приговори од граѓани и организации, а на 9.06.1997 година бил одржан и собир на граѓаните, кој бил одржан по барање на Советот на МЗ "Долна Влашка Мала", на кој бил разгледан нацртот на планот што се однесувал за оваа месна заедница, а исто така биле ставени и одредени забелешки.

По спроведувањето на јавната анкета бил изготвен извештај под бр. 19-786 во кој е дадено образложение за неприфатените забелешки (приговори), а изработувачот на планот, почитувајќи го мислењето на надлежното министерство и пристигнатите приговори, изработил предлог на планот, кој што со општината одлука бил усвоен од страна на Советот на општината Охрид. Министерството за урбанизам... со акт под бр. 18-4872/2 од 25.07.1997 година дало согласност на оспорената одлука, со одредени забелешки кои требало да се вградат во Предлог-планот и тоа:

1. На станбениот објект на кејот "Маршал Тито" на КП.бр. 1703/2 да се предвиди катност од П+2, како би се усогласил со катноста на соседните објекти;

2. Да се изврши корекција на делот од кејот "Маршал Тито" непосредно до хотелот "Лебед", при што предвидените индивидуални станбени објекти во низ да ги задржат постојните дворни места;

3. На Кп.бр. 17093 предвидената доградба до објектот на КП.бр. 17092/2 да се елиминира и обезбеди слободен пристап до локацијата на КП.бр. 17092/4. Дадените забелешки во согласноста на надлежното министерство биле вградени во графичките прилози на усвоениот план од страна на изготвувачот, кое нешто било констатирано на записник од стручна комисија на ПОЕ при МУГЖС од 28.08.1997 година.

Во врска со оспорениот дел на планот, а кој се однесува на катастарските парцели: бр. 16939, 16941, 16938/1, 16940/2 и 16947/1 Судот утврди дека според нацртот на планот, на Кп.бр. 16941 биле предвидени четири објекти лепенки од кои двата на југоисточниот дел биле со П+2, а другите два во продолжението на југозапад со П+1. Во истиот правец на овие четири лепенки била предвидена пешачка патека од улицата према објектот на Кп.бр. 16939 и празен простор после кој биле предвидени уште 3 објекти исто така лепенки. Иако во текот на јавната анкета на овој дел од нацртот на планот немало забелешки и приговори, при усвојувањето на планот со одлуката која се оспорува, во тој дел од планот биле извршени измени со тоа што четири лепенки на Кп.бр. 16941 биле споени со трите лепенки на Кп.бр. 16940/2, 16947/5, така што според усвоениот план сите тие претставувале еден низ од седум објекти, објектот кој што бил предвиден на Кп.бр. 16941 бил поместен поблиску до постојниот објект на Кп.бр. 16939, а пешачката патека избришана.

5. Со оглед дека постапката за донесување на оспорениот детален урбанистички план е започната во време на важењето на Законот за системот на просторното и урбанистичко планирање ("Службен весник на Република Македонија" бр. 38/85, 18/89 и 38/90 и "Службен весник на Република Македонија" бр. 62/93), а завршила по престанување на важењето на овој закон, чие што важење престана со денот на влегувањето во сила на Законот за просторно и урбанистичко планирање ("Службен весник на Република Македонија" бр. 4/96, 28/97 и 18/99), Судот при оценувањето на законитоста на оспорената одлука ги имаше предвид следните одредби од наведените два закони.

Според член 31 од Законот за системот на просторното и урбанистичко планирање, урбанистичкиот план се изработува во две фази: нацрт на план и предлог на план. Нацртот на урбанистичкиот план задолжително се става на јавен увид и јавна расправа (а според измените на овој член од Законот од 1990 година само на јавна расправа). Јавната расправа ја спроведу-

ва органот надлежен за работите на урбанизмот, а се спроведува со излагањето на планот најмалку 15 дена во соодветна просторија на месната заедница, а забелешките на граѓаните и другите заинтересирани субјекти се доставуваат до органот надлежен за работите на урбанизмот во писмена форма во рок од 15 дена од завршувањето на јавната расправа. Врз основа на прифатените забелешки од јавната расправа се подготвува предлог на планот, кој што согласно член 33 од Законот органот на управата надлежен за урбанизам му го доставува на собранието на општината, заедно со извештајот од јавната расправа со образложение за неприфатените забелешки.

Според член 32 од истиот закон, урбанистичкиот план пред донесувањето задолжително се доставува до републичкиот орган на управата надлежен за работите на урбанизмот на согласност заради оценка на нивната меѓусебна усогласеност, како и усогласеноста со просторните планови и со одредбите на овој закон. Според член 37 од овој закон, измените и дополнувањата на урбанистичките планови се вршат на начин и постапка пропишана со овој закон за нивното донесување.

Постапката за донесување на деталните урбанистички планови според Законот за просторното и урбанистичко планирање започнува со изработување на нацрт на планот, по кој согласно член 17 се спроведува јавна анкета, која ја организира општината. Според член 18 од овој закон, јавната анкета се спроведува со излагање на планот на јавно место најмалку 15 дена, во кој рок заинтересираните граѓани и правни лица од конкретното подрачје опфатено со планот, доставуваат писмени забелешки, на анкетни листови до организаторот на анкетата. За јавната анкета по деталните урбанистички планови Министерството надлежно за работите на урбанизмот изготвува извештај со образложение за неприфатените забелешки, кој се доставува заедно со предлогот на планот на усвојување. (Со измените на овој член од Законот од 1999 година, извештајот со образложение за неприфатените забелешки, го изработува општината).

Според член 19 од истиот закон, на нацртот на деталниот урбанистички план, пред организирањето на јавната анкета се врши стручна ревизија од страна на стручно-научна институција или комисија што ги определува министерот надлежен за работите на урбанизмот.

Според членот 22 став 6, деталниот урбанистички план може да се спроведува по издавање на согласност на министерството надлежно за работите на урбанизмот, со која согласност се потврдува дека планот е донесен согласно со одредбите на овој закон, прописите донесени врз основа на овој закон и другите прописи. Планот за кој не е издадена согласност, според ставот 7 на членот 22, се смета дека не е донесен.

Од изнесените законски одредби произлегува дека постапката за донесување на деталните урбанистички планови и во поранешниот и во сегашниот закон во суштина е уредена скоро на идентичен начин, со таа разлика што според поранешниот закон министерството надлежно за работите на урбанизмот согласноста ја издаваше пред донесување на планот (претходна согласност), а според сегашниот, таа се издава по донесување на планот.

Имајќи ги предвид наведените законски одредби, како и утврдената фактичка состојба на работите по овој предмет, произлегува дека иако во конкретниот случај нацртот на планот прво бил ставен на јавен увид и јавна расправа, согласно одредбите од Законот за системот на просторното и урбанистичко планирање, а подоцна по него била организирана и јавна анкета, согласно Законот за просторно и урбанистичко планирање, сепак урбанистичкото решение на оспорениот дел од усвоениот, односно донесениот детален урбанистички план, и во двата наврата не било предвидено во нацртот на планот, ниту пак, тоа решение е произлезено од усвојување на некоја забелешка, од-

носно барање на граѓаните кои учествувале во јавната расправа односно јавната анкета, со што на граѓаните не им била дадена можност да стават забелешка на таквото урбанистичко решение, односно да го остварат правото на учество во уредувањето на просторот или поконкретно во донесувањето на деталниот урбанистички план на начин и постапка утврдена со закон.

Од наведените причини, а поради кои и иницијаторите ја оспоруваат законитоста на одлуката во наведениот дел, Судот утврди дека одлуката во оспорениот дел не е донесена во согласност со постапката утврдена во означените законски одредби.

Притоа, Судот го имаше предвид и фактот што сите седум објекти кои во усвоениот план се споени во еден низ веќе биле предвидени со нацртот на планот, меѓутоа овој факт не влијаеше на поинаква оценка на Судот во однос на согласноста на законитоста на постапката во која е донесен овој дел од планот, бидејќи според мислењето на Судот со нивната реорганизација односно со нивната нова поставеност во усвоениот план се врши поинакво, ново урбанистичко планирање на тој дел од просторот и тоа вон постапка пропишана со закон, со оглед дека за ваквата измена не била одржана јавна расправа, ниту пак истата произлегла од забелешките на граѓаните.

Ова дотолку повеќе што бришењето на пешачката патека што била предвидена на Кп.бр. 16941 во нацртот на планот, а на нејзина сметка е извршено поместување на четирите лепенки предвидени на истата катастарска парцела кон трите лепенки, така што сите тие се споени во еден низ од седум лепенки, не е произлезено ниту од забелешките дадени во мислењето на Министерството за урбанизам, ниту, пак, од седницата на Советот на општината на која е усвоен планот.

6. Со оглед дека во конкретниот случај надлежно министерство издало согласност на оспорената одлука со одредени забелешки, кои се и вградени во планот, а од кој аспект одлуката не се оспоруваше во иницијативата, Судот по сопствена иницијатива се впушти во оценување на нејзината законитост во целина.

При тоа, Судот при оценување на законитоста на оспорената одлука од аспект на издадената согласност го изрази сфаќањето дека правото на министерството надлежно за работите на урбанизам, согласно член 22 од Законот да издава согласност после која урбанистичките планови можат да се спроведуваат, односно да произведуваат правно дејство, не подразбира ова министерство да издава и делумна согласност односно согласност само на дел од планот. Со оглед на тоа, за Судот уште понеприфатливо е издадената согласност ова министерство да ја условува со вградување на урбанистички решенија во планот кои што не биле предвидени ниту во нацртот, ниту во предлогот на планот, ниту во планот што е усвоен. Ова затоа што со ваквиот начин, форма и содржина на издавање на согласност, министерството фактички на индиректен начин врши измени и дополнувања на планот донесен од советот на општината, каков што е случај и во конкретниот план, што според мислењето на Судот е во спротивност со идејата и смислата на членовите 22 и 23 од Законот, според кои согласноста се издава само во функција на потврдување дека урбанистичките планови за кои е издадена согласност се донесени согласно Законот за просторно и урбанистичко планирање и другите прописи, а не и поради давање на забелешки и предлози кои треба дополнително да се вградуваат во планот.

Оттука, согласноста од членот 22 од Законот за просторно и урбанистичко планирање, според мислењето на Судот, треба да се издава без било какви резерви и условувања бидејќи Законот пропишал строга постапка за донесување на урбанистичките планови во чии рамки не е предвиден ни еден начин на кој би можеле да бидат вградени забелешките на надлежното министерство дадени со согласноста на планот, особено ако се има предвид дека според сегашниот Закон

за просторно и урбанистичко планирање согласноста се издава по донесувањето на планот, за разлика од претходниот закон според кој оваа согласност се издаваше пред донесувањето на планот, односно во фазата на предлог на планот.

7. Врз основа на изнесеното, Судот одлучи како во точката 1 од ова решение.

8. Ова решение Судот го донесе со мнозинство гласови во состав од претседателот на Судот д-р Тодор Цунов и судиите Бахри Исљами, д-р Никола Крлески, Олга Лазова, д-р Стојмен Михајловски, д-р Милан Недков, д-р Јован Проевски, Бесим Селими и д-р Јосиф Талевски.

У.бр. 80/2000

25 февруари 2001 година
Скопје

Претседател
на Уставниот суд на Република
Македонија,
д-р Тодор Цунов, с.р.

567.

Уставниот суд на Република Македонија, врз основа на член 110 од Уставот на Република Македонија и член 70 став 1 алинеја 1 од Деловникот на Уставниот суд на Република Македонија ("Службен весник на Република Македонија" бр. 70/92), на седницата одржана на 28 февруари 2001 година, донесе

ОДЛУКА

1. Се поништува член 28 став 1 од Законот за политичките партии ("Службен весник на Република Македонија" бр. 41/94), во делот што се однесува на "приходи, од сопствен имот".

2. Оваа одлука произведува правно дејство од денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".

3. Уставниот суд на Република Македонија, на иницијатива на Политичката партија "Демократски сојуз" од Скопје, со Решение У. бр. 45/2000 и У. бр. 61/2000 од 28 декември 2000 година, поведе постапка за оценување уставноста на делот од законската одредба означен во точката 1 од оваа одлука, затоа што се постави прашањето за неговата согласност со член 20 став 1, член 8 став 1 алинеја 3 и со член 55 ставовите 1 и 2 од Уставот.

Собранието на Република Македонија како доносител на оспорената законска одредба, во максимално оставениот рок од 30 дена според член 19 став 1 од Деловникот на Судот, не достави одговор на наводите содржани во Решението за поведување на постапката.

4. а) На седницата Судот утврди дека, според член 2 од Законот "политички партии се оние организирани групи на граѓани кои се залагаат за учество во власта", од што недвосмислено произлегува одговорот на прашањето каква е правната положба на овој правен субјект.

Понатаму, Судот утврди дека, според член 3 став 1 од Законот, "граѓаните слободно основаат политички партии со цел (1) да ги остваруваат и заштитуваат политичките, економските, социјалните, културните и други права и уверувања на своите членови и учествуваат во процесот на донесување на политички одлуки и (2) да учествуваат во постапката за избор на пратеници во Собранието на Република Македонија и одборници во собранијата на општините и Собранието на град Скопје", од што, исто така, недвосмислено произлегува одговорот на прашањето кои се целите на политичките партии.

Потоа, во врска со средствата за дејствување на политичките партии, Судот утврди дека, според член 28 став 1 од Законот, "политичките партии средствата за своето дејствување можат да ги стекнуваат од членарина, прилози, приходи, од сопствен имот, кредити, подароци, дотации, легати и од Буџетот на Република Македонија".

б) Според член 20 од Уставот, на граѓаните им се гарантира слободата на здружување заради остварување и заштита на нивните политички, економски, социјални, културни и други права и уверувања (став 1), при што оваа одредба е систематизирана во делот од Уставот посветен на граѓанските и политичките слободи и права.

Од изнесената уставна одредба, според мислењето на Судот, произлегува дека (1) политичките партии се граѓански здруженија (а не трговски) и дека (2) целите на здружувањето се од глобална општествена и тоа политичка, економска, социјална, културна и друга природа (а не од интерес на еден дел од општеството - на пример, само за членовите на една партија). Оттука, понатаму произлегува дека дејствувањето на политичките партии (односно, на граѓаните кои ја сочинуваат) е од идејна или духовна природа, од содржински аспект гледано, како и од општа или глобална природа, од формален аспект гледано, а не е од непосредно материјален интерес и само за една група на граѓани - на пример, членови на една партија. Според тоа, политичките партии, разбрани како одредена група на граѓани здружени по сопствен избор врз основа на истоветна идејна и глобална основа, всушност треба да обезбедат противтежа во општеството како целина на трговските субјекти, односно на оние други групи на граѓани или на поединците чија основа на дејствување е материјален и парцијален (групен или поединечен) интерес. Натпреварот помеѓу наведените две "спротивставени" категории, но без краен победник, значи истовремено опстојување (неуништување) на различни вредносни структури, чие меѓусебно конкурирање го обезбедува напредокот на општеството, при што таквото општество е демократско бидејќи во него "има место" за сите вредности, иако тие се различни. Правото, пак, како средство за регулирање на односите во сите сфери на општественото живеење, треба да овозможи сигурност на постоењето на таквото општество и на различните вредности во него, но така што ќе содржи прецизни мерила за категориите што ги уредува.

Со оглед на тоа што оспорениот дел од член 28 став 1 на Законот содржи непрецизиран обем на изразите "приходи од сопствен имот" (во смисла: само во рамките на политичкото дејствување, а не и како стопански дејности), со што таквата содржина овозможува во стварноста нарушување на уставниот концепт за функциите (правата и обврските) и целите на политичките партии проектиран со член 20 став 1 од Уставот, потоа што таквата норма овозможува нејзино различно интерпретирање и применување и со тоа повреда на владеењето на правото како темелна вредност на правниот поредок утврдена во член 8 став 1 алинеја 3 од Уставот и со што се доведува во прашање слободата на пазарот и претприемништвото, односно еднаквата правна положба на субјектите на пазарот определена во член 55 ставовите 1 и 2 од Уставот, Судот утврди дека наведениот дел од законската одредба не е во согласност со означените уставни определби.

5. Имајќи ја предвид тежината на повредата и нејзината природа и значење за односите што се воспоставени врз основа на тој дел од законската одредба, Судот, согласно член 73 од Деловникот, одлучи како во точката 1 од оваа одлука.

6. Оваа одлука Судот ја донесе со мнозинство гласови во состав од претседателот на Судот д-р Тодор Цунов и судиите Бахри Исџами, д-р Никола Крлески, Олга Лазова, д-р Стојмен Михајловски, д-р Милан Недков, д-р Јован Проевски, Бесим Селими и д-р Јосиф Талевски.

У. бр. 45/2000 и У. бр. 61/2000
28 февруари 2001 година

Скопје

Претседател
на Уставниот суд на Република
Македонија,
д-р Тодор Цунов, с.р.

568.

Уставниот суд на Република Македонија, врз основа на член 110 од Уставот на Република Македонија и член 70 од Деловникот на Уставниот суд на Република Македонија, на седницата одржана на 28 февруари 2001 година, донесе

ОДЛУКА

1. Се укинува Одлуката за изменување и дополнување на Планот за реализација на Урбанистичката единица 20 "Лисиче" - локалитет "Мите Богоевски" - Скопје ("Службен гласник на град Скопје" бр. 10/97).

2. Оваа одлука произведува правно дејство од денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".

3. Уставниот суд на Република Македонија по повод поднесена иницијатива на Бранко и Менча Блажевски и Горѓи и Стојна Стојчевски од Скопје со Решение У. бр. 71/2000 од 6.12.2000 година поведе постапка за оценување законитоста на Одлуката означена во точка 1 од оваа одлука затоа што се постави прашањето за нејзината согласност со законот.

4. На седницата Судот утврди дека нацртот на планот, како почеток на постапката, е утврден на 7 јуни 1996 година, на четириесет и четвртата седница на Собранието на град Скопје со заклучок бр. 08-1483/1.

На 16.09.1996, е одржана јавна расправа но од записникот бр. 100/92 од 2.10.1996 на Месната заедница "Лисиче" може да се види дека јавна расправа се одржала за донесување на Детален урбанистички план за населба Горно Лисиче - урбанистичка единица 69 и дел од урбанистичка единица 68, а не за урбанистичка единица 20.

Подоцна, Советот на Општина Кисела Вода во весникот "Вечер" објавува оглас дека од 13 до 27.06.1997 година во М.З. - населба Лисиче ќе биде изложен нацрт-планот за изменување и дополнување на планот за реализација на Урбанистичката единица 20 "Лисиче" (локалитет "Мите Богоевски") - Скопје, но притоа не може да се утврди дека нацртот на планот повторно е утврдуван односно дека постапката се обновува комплетно, овој пат од Советот на Општина Кисела Вода, ниту постои извештај како официјален документ за спроведената анкета.

Оттука, Судот утврди дека нацртот на планот на кој се однесува оспорената одлука не е утврден од Советот на Општина "Кисела Вода", ниту постои доказ дека јавната анкета, која била огласена, е воопшто спроведена.

5. Според член 22 став 5 од Законот за просторно и урбанистичко планирање ("Службен весник на Република Македонија" бр. 4/96 - влегол во сила на 2 февруари 1996, бр. 28/97 и 18/99) општината од подрачјето на град Скопје донесува детален урбанистички план и урбанистичка документација за населено место за подрачјето на општината.

Согласно член 17 од Законот плановите од член 7 на овој закон се изработуваат како нацрт и предлог план, а според став 3 по нацртот се спроведува јавна анкета.

Во член 52 став 1 и 2 од Законот е предвидено дека плановите за кои е започната постапка од страна на градот, ќе се донесат од општината за чие подрачје се донесува планот.

Во согласност со изнесеното постапката за донесување на плановите започнува со донесување акт на надлежниот орган, според одредбите од Законот што се во сила во тој момент.

Со оглед на тоа што е извесно дека нацртот на планот, како почеток на постапката за донесување на оспорената одлука односно план, е утврден во Собранието на град Скопје по влегувањето во сила на Законот (2.02.1996 година), а освен тоа и Советот на Општината нема никаков документ дека таа го утврдила нацртот на планот, Судот оцени дека одлуката не е во согласност со означените одредби од Законот.

Понатаму во член 18 од Законот се утврдени правилата за постапката за организирање на јавната анкета по нацртот на планот. Според став 1 и 2 на овој член таа трае 15 дена и се огласува во дневниот печат, а според став 3 околноста што Општината ниту има документ за каков нацрт-план се работи, ниту има документ за постоење извештај за спроведена анкета, претставува основ за оценка дека оваа фаза од постапката воопшто не е спроведена. Поради тоа Судот смета дека оспорената одлука не е во согласност и со член 18 од Законот.

Иако постои објава во дневниот печат дека нацрт-планот за урбанистичка единица 20 "Лисиче" се става на јавен увид, околноста што Општината ниту има документ за каков нацрт-план се работи, ниту има документ за постоење извештај за спроведена анкета, претставува основ за оценка дека оваа фаза од постапката воопшто не е спроведена. Поради тоа Судот смета дека оспорената одлука не е во согласност и со член 18 од Законот.

6. Врз основа на изнесеното Судот одлучи како во точката 1 од оваа одлука.

7. Оваа одлука Судот ја донесе во состав од претседателот на Судот д-р Тодор Цунов и судиите Бахри Исџами, д-р Никола Крлески, Олга Лазова, д-р Стојмен Михајловски, д-р Милан Недков, д-р Јован Проевски, Бесим Селими и д-р Јосиф Талевски.

У. бр. 71/2000
28 февруари 2001 година
Скопје

Претседател
на Уставниот суд на Република
Македонија,
д-р Тодор Цунов, с.р.

569.

Уставниот суд на Република Македонија, врз основа на член 110 од Уставот на Република Македонија и член 70 од Деловникот на Уставниот суд на Република Македонија ("Службен весник на Република Македонија" бр. 70/92), на седницата одржана на 28 февруари 2001 година, донесе

ОДЛУКА

1. Се укинува Статутот на Ветеринарниот факултет во Скопје донесен на 6 јуни 1996 година.

2. Оваа одлука произведува правно дејство од денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".

3. По повод поднесена иницијатива од проф. д-р Михаил Данев, проф. д-р Коле Поповски, проф. д-р Јован Бошнаковски, проф. д-р Мишо Христовски сите од Скопје, Уставниот суд на Република Македонија со Решение У. бр. 119/2000 од 20 декември 2000 година, поведе постапка за оценување законитоста на статутот означен во точката 1 од оваа одлука. Постапката беше поведена затоа што основано се постави прашањето за неговата согласност со Законот за насочено образование во времето на неговото важење.

4. Судот на седницата утврди дека на оспорениот статут не е дадена согласност од надлежен орган.

Исто така Судот утврди дека во членовите 24, 25, 26 и 27 од Статутот се регулирани прашања кои се однесуваат на работата на факултетската управа, при што не е предвидено дека во неа учествуваат претставници на општествената заедница.

Во член 28, пак, се уредуваат прашањата кои се однесуваат на работата на наставно научниот совет. Наставно научниот совет го сочинуваат наставно научните и научните работници кои учествуваат во наставата, а се вработени во Ветеринарниот институт "Скопје" - Скопје, Ветеринарната болница Скопје и Ветеринарниот факултет.

Во работата на наставно научниот совет учествуваат и тројца претставници што ги делегира студентската организација.

5. Според член 249 од Законот за изменување на Законот за насоченото образование ("Службен весник на Република Македонија" бр. 11/91), кој бил во

важност во времето на донесување на оспорениот статут согласност на одредбите од статутот на организациите за насочено образование што се однесуваат на правата и обврските на студентите, организацијата (режимот) на студирањето, начинот и постапката за донесување на планови и програми за воспитно-образовната дејност, начинот на одлучувањето на претставниците на општествената заедница, условите за избор во наставни, наставно-научни, научни и соработнички звања и условите за именување на индивидуален работоводен орган дава Собранието на Република Македонија.

6. Исто така Судот утврди дека со денот на влегувањето во сила на Законот за високото образование, престануваат да важат одредбите од Законот за насоченото образование што се однесуваат на високото образование (член 199). Меѓутоа, имајќи предвид дека Статутот на Ветеринарниот факултет-Скопје е донесен на 6 јуни 1996 година, односно во време на важењето на Законот за насоченото образование, Судот оцени дека Статутот требало да биде донесен во согласност со одредбите од овој закон.

7. Со оглед на тоа што Статутот на Ветеринарниот факултет-Скопје е донесен без согласност на Собранието на Република Македонија, Судот утврди дека тој не бил во согласност со Законот за насоченото образование во времето на неговото важење.

8. Во однос на наводите од иницијативата дека Статутот на Ветеринарниот факултет не предвидува учество на претставници на општествената заедница во ниен орган на факултетот, Судот оцени дека ова прашање во овој момент не е релевантно за оценување на законитоста на Статутот, имајќи предвид дека Судот одлучи да го укине Статутот во целина поради тоа што тој не бил во согласност со Законот за насоченото образование во времето кога овој закон бил дел од правниот систем на Република Македонија.

9. Врз основа на изнесеното, Судот одлучи како во точката 1 од оваа одлука.

10. Оваа одлука Судот ја донесе во состав од претседателот на Судот д-р Тодор Цунов и судиите Бахри Исџами, д-р Никола Крлески, д-р Стојмен Михајловски, д-р Милан Недков, Олга Лазова, д-р Јован Проевски, Бесим Селими и д-р Јосиф Талевски.

У. бр. 119/2000
28 февруари 2001 година
Скопје

Претседател
на Уставниот суд на Република
Македонија,
д-р Тодор Цунов, с.р.

570.

Уставниот суд на Република Македонија, врз основа на член 110 од Уставот на Република Македонија и член 70 алинеја 1 од Деловникот на Уставниот суд на Република Македонија ("Службен весник на Република Македонија" бр. 70/92), на седницата одржана на 14 март 2001 година, донесе

ОДЛУКА

1. Се поништува Одлуката за висината на наменските средства на давателите и корисниците на комуналните услуги за приклучок на водоводна и одводна мрежа бр. 07-352, донесена од Советот на Општина Кривопащани на 22 декември 2000 година.

2. Оваа одлука произведува правно дејство од денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".

3. Уставниот суд на Република Македонија, по сопствена иницијатива со Решение У. бр. 122/2000 од 24 јануари 2001 година, поведе постапка за оценување уставноста и законитоста на Одлуката означена во точката 1 на оваа одлука, затоа што се постави прашањето за нејзината согласност со член 33 од Уставот и член 13 алинеја 6 од Законот за комуналните дејности ("Службен весник на Република Македонија" бр. 45/97).

4. Судот на седницата утврди дека според оспорената одлука се утврдува обврска за плаќање и се определува висината на наменските средства за давателите и корисниците на комуналните услуги за приклучок на водоводна и одводна мрежа на Регионалниот водовод Кривогаштани. Според членот 2 од оваа одлука надоместокот за приклучок изнесува 300 DM во денарска противвредност на денот на уплатата.

5. Согласно член 33 од Уставот на Република Македонија секој е должен да плаќа данок и други јавни давачки и да учествува во намиравањето на јавните расходи на начин утврден со закон.

Според член 11 од Законот за комуналните дејности, сопственикот на градежен објект, изграден согласно со законските прописи, е должен објектот да го приклучи на комуналната инфраструктура. Нејзината изградба и одржување, согласно член 13 од Законот се финансира од учеството на инвеститорот во уредувањето на градежното земјиште, од цената на комуналната услуга, од надоместокот за употребата на градежното земјиште, буџетот на основачот, донаторство, наменски средства на давателите и корисниците на услугите и друго. Според членот 26 од Законот, средствата се обезбедуваат од цената на комуналните услуги, рентата и буџетот на општината.

Од анализата на новата одлука произлегува дека повторно се воведува обврска за плаќање на приклучок на водоводната и одводната мрежа што треба да ја плаќаат граѓаните и тоа како наменски средства на давателите и корисниците на комуналните услуги за приклучок на водоводна и одводна мрежа и како своја основа ја има одредбата на член 13 алинеја 6 од Законот за комуналните дејности според кој финансирањето на изградбата и одржување на објектите за водоснабдување се врши од: учеството на инвеститорот во уредување на градежното земјиште; цената на комуналната услуга; надоместок за употреба на градежно земјиште, надоместок за употреба на градежно земјиште-рента во висина 50% од вкупно прибраните средства по оваа основа; буџетот на основачот; донаторство; наменски средства на давателите и корисниците на комуналните услуги и други средства утврдени со закон.

Според мислењето на Судот, изворот на средства насловен како "наменски средства на давателите и корисниците на комуналните услуги" не е основ, односно право на општината да воведува надоместок за приклучок, туку тој може да биде извор за изградба и одржување на објектите за водоснабдување исто така, според мислењето на Судот, наменските средства на давателите и корисниците на услугите може да бидат дел од средствата кои се остваруваат од цената на комуналните услуги, но за кои одлучува комуналната организација. Во случајов и покрај тоа што како извор на средства се наменски средства на давателите и корисниците на услуги, всушност се работи за утврдување обврска на граѓаните да плаќаат за приклучок на водоводната и одводната мрежа што претставува вид на давачка, а нема карактер на јавна давачка утврдена со закон, поради што Судот оцени дека Одлуката не е во согласност со член 33 од Уставот и членот 13 алинеја 6 од Законот за комуналните дејности.

Во поглед на наводите на доносителот на оспорената одлука дека истата е донесена по претходно спроведена анкета за плаќање на приклучок не претставува јавна давачка, туку Општината Кривогаштани ги презела сите активности за покривање на финансиската конструкција за Регионалниот водовод Кривогаштани, затоа што уште не било основано Јавното претпријатие "Пелагонија", Судот не ги прифати од причини што оспорената одлука и содржински и суштински воведува надоместок за приклучок, односно утврдува обврска за граѓаните да плаќаат за приклучок на водоводна и одводна мрежа што нема основ во законот, а спроведената јавна анкета, исто така, не може да биде замена за референдум како начин на изразување на волјата на граѓаните.

Врз основа на изнесеното, Судот оцени дека оспорената одлука не е во согласност со член 33 од Уставот и член 13 алинеја 6 од Законот за комуналните дејности.

6. Оваа одлука Судот ја донесе со мнозинство гласови во состав од претседателот на Судот д-р Тодор Цунов и судиите Бахри Исџами, д-р Никола Крлески, Олга Лазова, д-р Стојмен Михајловски, д-р Милан Недков, д-р Јован Проевски, Бесим Селими и д-р Јосиф Талевски.

У. бр. 122/2000
14 март 2001 година
Скопје

Претседател
на Уставниот суд на Република
Македонија,
д-р Тодор Цунов, с.р.

571.

Врз основа на член 53 став 2 од Законот за девизно работење ("Службен весник на Република Македонија" бр. 30/93, 40/96 и 54/2000) и врз основа на член 29 од Законот за Народна Банка на Република Македонија ("Службен весник на Република Македонија" бр. 26/96 пречистен текст и бр. 37/98), Советот на Народна Банка на Република Македонија на 24.03.2001 година, донесе

ОДЛУКА ЗА НАЈМАЛИОТ, ОДНОСНО НАЈГОЛЕМИОТ ИЗНОС НА ДЕВИЗИ КОЈ ОВЛАСТЕНИТЕ БАНКИ ЗА ВРШЕЊЕ ПЛАТЕН ПРОМЕТ СО СТРАНСТВО И КРЕДИТНИ РАБОТИ СО СТРАНСТВО МОРААТ, ОДНОСНО МОЖАТ ДА ГО ДРЖАТ НА СМЕТКИТЕ ВО СТРАНСТВО ОД 01.04.2001 ДО 30.06.2001 ГОДИНА

1. На банките кои добиле овластување за вршење платен промет со странство и кредитни работи со странство до влегување во сила на оваа одлука, им се утврдува износот од УСД 62.648.000 како најмал износ на девизи кој мораат да го држат на сметките во странство и УСД 125.296.000 како најголем износ кој можат да го држат на сметките во странство од 01.04.2001 до 30.06.2001 година.

Поединечните износи за најмалиот, односно најголемиот износ на девизи кој овластените банки за вршење платен промет со странство и кредитни работи со странство мораат, односно можат да го држат на сметките во странство, гувернерот на Народна банка на Република Македонија ќе ги утврдува со одлука за секоја банка поодделно.

Одлуките на гувернерот од претходниот став се обврзувачки во смисла на член 53 став 2 од Законот за девизно работење.

2. Банката што ќе добие овластување за вршење платен промет со странство и кредитни работи со странство, по влегувањето на сила на оваа одлука мора да држи 25% од капиталот потребен за добивање овластување за вршење платен промет со странство и кредитни работи со странство, како најмал износ на девизи на сметките во странство.

Износот од став 1 од оваа точка банката е должна да го достигне во рок од 30 (триесет) дена од денот на добивање на овластувањето за вршење платен промет со странство и кредитни работи со странство.

Поимот износ на девизи кој овластените банки за вршење платен промет со странство и кредитни работи со странство мораат, односно можат да го држат на сметките во странство согласно оваа одлука, претставува износот на девизни средства во позиција пресметан според Одлуката за начинот и условите на купопродажба на девизи меѓу правните лица во Република Македонија.

3. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија", а ќе се применува од 01.04.2001 година.

О. Бр. 02-15/173-2001
24 март 2001 година
Скопје

Претседател
на Советот на Народна Банка на
Република Македонија,
Љубе Трпески, с.р.

Огласен дел**СУДСКИ ОГЛАСИ****ОСНОВЕН СУД СКОПЈЕ I - СКОПЈЕ**

Пред Основниот суд Скопје I - Скопје, поднесена е тужба за утврдување право на сопственост од тужителот Тодор Ефтимовски од Скопје, ул. "Горче Петров" бр. 134, против тужениот Илија Ефтимовски од Скопје, сега во Германија, со непознато место на живеење.

Се повикува тужениот Илија Ефтимовски да се јави во Основниот суд Скопје I - Скопје, во рок од 30 дена по распишувањето на огласот или да одреди полномошник кој пред судот ќе ги штити неговите интереси.

Во спротивно, на тужениот ќе му биде одреден привремен застапник кој ќе го застапува пред судот до правосилното окончување на постапката.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, XVIII.П.бр. 2510/00. (4783)

ОСНОВЕН СУД СКОПЈЕ I - СКОПЈЕ

Пред Основниот суд Скопје I - Скопје, поднесена е тужба од тужителот Радивоје Поповски од Скопје, против тужената Снежана Поповска од Скопје, моментално иселена во странство со непозната адреса, за развод на брак.

За привремен старател на тужената Снежана Поповска со решение на Меѓуопштинскиот центар за социјални работи на општините на град Скопје бр. 3020-692 од 25.11.2000 година, а кој ќе ја застапува пред овој суд определен е Киро Дамевски адвокат од Скопје, ул. "Васил Горгов" бр. 2.

Се предупредува тужената дека привремениот застапник ќе ја застапува во постапката во предметниот спор се додека тужената или нејзин полномошник не се јави пред судот, а се до правосилното окончување на постапката по предметниот спор.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, XIII.П.бр. 138/00. (5075)

Пред овој суд се води постапка по тужба на тужителот Нусрета Куч од Скопје, против тужениот Бесим Куч од Скопје, ул. "Ордан Чопела" бр. 69-а, за развод на брак.

За привремен застапник на тужениот е поставен адвокат Киро Дамевски од Скопје, ул. "Васил Горгов" бр. 2, со решение на Меѓуопштинскиот центар за социјална работа на град Скопје бр. 3020-732 од 06.12.2000 година, кој ќе го застапува тужениот до негово јавување во судот.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, II.П.бр. 2054/00. (5923)

Пред Основниот суд Скопје II - Скопје се води постапка П.бр. 968/97 по тужба на тужителот Ариф Реџеповски од с.Патишка Река, против тужената Магдалена Јанковиќ со непозната адреса на живеење, за сопственост.

Се повикува тужената Магдалена Јанковиќ во рок од 30 дена од денот на објавувањето на овој оглас, да се јави во судот или на судот да му ја достави својата адреса на живеење, а во спротивно нејзините интереси во постапката ќе ги застапува привремениот старател адвокат Весна Василевска од Скопје која е одредена со решение на МЦСР на општините на град Скопје.

Од Основниот суд Скопје II - Скопје. (3322)

ОСНОВЕН СУД СКОПЈЕ II - СКОПЈЕ

Пред Основниот суд Скопје II - Скопје се води парнична постапка заведена под VI. бр. 1386/98 оформена по тужба на тужителот Славољуб Дејановиќ од Скопје, против тужената Слаѓана Дејановиќ со непознато место на живеење, за развод на брак.

Се повикува тужената Слаѓана Дејановиќ да се јави во рок од 30 дена од денот на објавувањето на суд-

скиот оглас во судот, лично или преку полномошник, а во спротивно се известува дека до правосилното завршување на постапката нејзините интереси ќе ги штити привремениот застапник - адвокат Лилјана Андреева од Скопје, ул. "Блажо Орландиќ" бр. 32 б, која е поставена со решение на Меѓуопштинскиот центар за социјални работи на општините во град Скопје бр. 3020-722 од 23.11.2000 година.

Од Основниот суд Скопје II - Скопје, VI. П.бр. 1386/98. (4414)

Пред Основниот суд Скопје II - Скопје во тек е парнична постапка оформена по тужба на тужителот Саит Иљазовиќ, ул. "Коста Абрашевиќ" бр. 18, Скопје, против тужениот Богоја Јаневски со непознато место на живеење, за утврдување на право на сопственост на стан, која постапка е заведена под VI.П.бр. 2376/99.

Се повикува тужениот Богоја Јаневски да се јави во судот лично или преку полномошник во рок од 30 дена по објавувањето на судскиот оглас во "Службен весник на РМ", а во спротивно неговите интереси во постапката до нејзиното правосилно завршување ќе ги штити адвокат Весна Василевска од Скопје, бул. "Св.Климент Охридски" бр. 66-1/1, која е определена како негов привремен застапник со решение на Меѓуопштинскиот центар за социјални работи Скопје бр. 3020-609 од 24.10.2000 година.

Од Основниот суд Скопје II - Скопје, VI. П. бр. 2376/99. (4607)

Павлеска Добрица од Скопје поведе постапка пред Основниот суд Скопје II - Скопје за поништување на изгубена хартија од вредност - 181,99 акции издадени од "Жито Лукс" АД Скопје под бр. 838. Се повикува држателот на исправата и секое лице во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот да стави приговор против поведувањето на постапката или да го известува судот за држателот на исправата, а во спротивно судот ќе ја поништи исправата.

Од Основниот суд Скопје II - Скопје, ВПП.бр. 189/00. (4789)

Пред Основниот суд Скопје II - Скопје се води парнична постапка под VI. бр. 226/00 оформена по тужба на тужителката Верка Луковска од Скопје, против тужените Димишковски Ангелко, Џек Перса, Бунева Елена, Бунева Нева, а за утврдување право на поранешен сопственик.

Се повикува тужените Ангелко Димишковски, Џек Перса и Нева Бунева, сите со непозната адреса на живеење да се јават во рок од 30 дена од објавувањето на судскиот оглас во "Службен весник на РМ" во судот лично или преку полномошник, а во спротивно се известуваат дека во натамошниот тек на постапката до нејзино правосилно завршување ќе бидат застапувани од страна на адвокат Иванка Јакимовска од Скопје ДТЦ "Мавровка" мезанин локал 64.

Од Основниот суд Скопје II - Скопје, VI. П.бр. 226/00. (5354)

Пред Основниот суд Скопје II - Скопје е заведен предлог од предлагачката Настева Маријана, ул. "Водоча" бр. 2-а, Скопје, против противникот Јешиќ Зоран од Скопје на иста адреса, а сега со непозната адреса на живеење за физичка делба на недвижен имот и начин на користење на дворно место.

Се повикува противникот Јешиќ Зоран да се јави во овој суд и ја достави сегашната адреса на живеење во рок од 30 дена од објавувањето на судскиот оглас, во спротивно судот ќе му одреди привремен старател кој ќе ги застапува неговите интереси во постапката.

Од Основниот суд Скопје II - Скопје, ВПП.бр. 130/00. (5130)

Пред овој суд во тек е постапка за развод на брак, оформен по тужба на тужителот Јонуз Зулфиќар од Скопје, кој живее на ул. "Бутелски венец" бр. 19, против тужената Јонуз Емина од Скопје, сега со непозната адреса на живеење во Италија.

Се повикува тужената Јонуз Емина од Скопје, сега со непозната адреса на живеење во Италија, во рок од 30 дена по објавувањето на огласот да се јави во Основниот суд Скопје II - Скопје, или во тој рок да достави своја адреса или да назначи свој полномошник.

Доколку тужената Јонуз Емина од Скопје не се јави во рок од 30 дена нејзините интереси ќе ги застапува привремен старател назначен од Меѓуопштинскиот центар за социјани работи на општините на град Скопје.

Од Основниот суд Скопје II - Скопје, XVIII. П.бр. 354/01. (5854)

Пред овој суд во тек е постапка по тужба на тужителот Драган Стојановски против тужените Мики Станковиќ и Санде Смиљанов од Скопје.

Тужениот Мики Станковиќ имал последна адреса на живеење, бул. "АВНОЈ" бр. 46-2/18, Скопје.

Се повикува тужениот Мики Станковиќ од Скопје во рок од 30 дена од објавување на огласот да се јави во овој суд или во истиот рок да ја достави својата точна адреса на живеење.

Доколку тужениот не постапи по налог на овој суд ќе му биде поставен привремен стрател адвокат Паулина Димовска, ул. "Петар Поп Арсов" бр. 30 а/3, Скопје, која ќе ги застапува неговите интереси до правосилното окончување на постапката.

Од Основниот суд Скопје II - Скопје, V. П.бр. 2326/97. (5965)

ОСНОВЕН СУД ВО БИТОЛА

Пред Основниот суд во Битола се води спор за сопственост по тужба на тужителот Живко Јовановски од с.Породин, против тужените Крсте Трајчевски и Димко Трајчевски со непозната адреса во странство, како законски наследници на покојниот Петар Трајчевски порано од с.Породин.

Се повикуваат тужените да во рок од 30 дена од објавувањето на огласот да се јават во судот или да назначат свој полномошник кој во постапката ќе ги штити нивните интереси. Во спротивно, судот го назначува адвокатот Горѓи Пили од Битола, ул. "Ордан Цинот" бр. 27, за времен застапник на тужените, кој во оваа постапка ќе ги штити нивните интереси до правосилното завршување на спорот.

Од Основниот суд во Битола, П.бр. 2149/98. (5153)

ОСНОВЕН СУД ВО БЕРОВО

Пред Основниот суд во Берово се води спор за развод на брак по тужба на тужителката Снежана Нинчовска од Берово, против тужениот Слободан Керановиќ со непозната адреса во СР Германија.

Се повикува тужениот Слободан Керановиќ од Берово, да во рок од 30 дена по објавувањето на огласот да се јави во судот или да назначи свој полномошник.

Доколку во истиот рок не се јави или не одреди свој полномошник на тужениот ќе му биде поставен привремен застапник од редот на стручните соработници при овој суд кој ќе ги застапува неговите интереси се до окончување на постапката.

Од Основниот суд во Берово, П.бр. 133/00. (4990)

ОСНОВЕН СУД ВО ВЕЛЕС

Основниот суд во Велес во парничниот предмет П.бр. 544/00 по тужба на тужителот Кочовска Ката од Велес против тужениот Кочовски Орце од Велес сега со непознато место на живеење и престојување, за развод на брак, вредност на спорот 60.000,00 денари, за привремен застапник на тужениот Кочовски Орце од Велес го постави стручниот соработник на овој суд Билјана Јачева, согласно со член 78 став 2 точка 4 и 5 од ЗПП.

Привремениот застапник ги има сите права и должности на законски застапник по споменатиот предмет се додека тужениот Кочовски Орце не се јави пред судот односно се додека органот за старателство не го извести судот дека поставил старател.

Од Основниот суд во Велес, П.бр. 544/00. (4888)

ОСНОВЕН СУД ВО ГОСТИВАР

Пред Основниот суд во Гостивар заведен е спор за развод на брак по тужба на тужителот Салиу Зилфи Јетмир од с.Форино - гостиварско, застапуван од Владе Богдановски адвокат од Гостивар, против тужената Сусанне Матт од с.Форино - гостиварско, а сега со непозната адреса. Се повикува тужената или било кое друго лице, кое ја знае нејзината адреса да ја достави на судот во рок од 30 дена од објавувањето на огласот.

Во спротивно, ќе и се постави привремен застапник и тоа Душица Димитриеска стручен соработник при Основниот суд во Гостивар која ќе ја застапува тужената во оваа постапка се додека таа или нејзин полномошник не се појават при судот.

Од Основниот суд во Гостивар, П.бр. 75/01. (4979)

ОСНОВЕН СУД ВО КАВАДАРЦИ

Пред Основниот суд во Кавадарци се води спор за поништување на судското порамнување против тужените Пендев Александар од Кавадарци, ул. "Пане Мешков" бр. 228 и ПП "А.ЛЕКС КО" - Кавадарци, застапуван од Влатко Андов како директор.

Судот на тужениот Пендев Александар од Кавадарци му назначи привремен застапник, а тоа е адвокатот Маја Китанова од Кавадарци, која ќе ги застапува неговите интереси.

Се повикува тужениот Пендев Александар од Кавадарци, да се јави во судот лично или преку полномошник во рок од 30 дена, по објавувањето на огласот.

Доколку во овој рок тужениот или неговиот полномошник не се јават во судот истиот се предупредува дека назначениот привремен застапник ќе го застапува во постапката по овој предмет се додека истиот или негов полномошник не се појави пред судот односно додека органот за старателство не го извести судот дека му поставил старател на тужениот Пендев Александар.

Од Основниот суд во Кавадарци, 93/00. (4289)

Основниот суд во Кавадарци објавува дека во спорот за развод на брак П.бр. 689/00 за тужената Соколова Сенка, родена Петровиќ, која е со непозната адреса на живеење во Германија и се определува привремен застапник и тоа адвокат Вања Маневска од Кавадарци.

Доколку тужената во рок од 15 дена не се јави во Основниот суд во Кавадарци во постапката за развод на брак ќе ја застапува привремениот застапник.

Од Основниот суд во Кавадарци, П.бр. 689/00. (5928)

ОСНОВЕН СУД ВО КОЧАНИ

Во Основниот суд во Кочани има поднесено тужба од малолетниот тужител Методи Пендов од Кочани, ул. "Скопска" бр. 65, преку законската застапничка мајката Славица Пендова од Кочани со иста адреса, против тужениот Димитар Пендов од Кочани сега на привремена работа во Германија со непозната адреса, за зголемување на издршка, вредност на спорот 10.000,00 денари.

Се повикува тужениот Димитар Пендов од Кочани сега на привремена работа во Германија, во рок од 15 дена да се јави во Основниот суд во Кочани, или да си постави свој полномошник кој што ќе ги застапува неговите интереси во оваа постапка до нејзиното окончување.

Доколку во погоре наведениот рок тужениот не се јави или не постави свој полномошник, да му биде

поставен привремен застапник кој што ќе се грижи за неговите интереси во постапката.

Од Основниот суд во Кочани, П.бр. 387/97. (5154)

ОСНОВЕН СУД ВО КУМАНОВО

Пред Основниот суд во Куманово се води парнична постапка по тужба на тужителот Сулејмани Зекирја од Куманово, с.Черкеско село, моментално на привремена работа во Белгија, против тужената Сулејмани Шадије со непознато место на живеење и престој за развод на брак.

Со оглед дека тужената е со непознато претстојувалиште судот и поставува привремен застапник и тоа Лидија Велиновска адвокат од Куманово која ќе ја застапува тужената во постапката се додека тужената или нејзиниот полномошник не се појави пред судот односно додека Центарот за социјални работи не го извести судот дека назначил старател.

Од Основниот суд во Куманово, В. П.бр. 1655/00. (5120)

ОСНОВЕН СУД ВО ПРИЛЕП

Пред Основниот суд во Прилеп се води постапка за поништување на хартии од вредност - потврда за обични и привремени акции на име Илиоски Илија од Прилеп, ул."Егејска" бр. 22 и Јовановски Бранимир од Прилеп, ул."Пиринска" бр. 104.

Со оглед на фактот што предлагачите ги изгубиле потврдите се повикуваат сите лица кои што ги имаат при себе предметните потврди да ги достават во судот, а најдоцна во рок од 30 дена од објавувањето на огласот.

Потврдата за обични акции на име Илиоски Илија, ул."Егејска" бр. 21, Прилеп издадена од АД "ДИМЧЕ БАЊАРОТ" - Прилеп, со број на потврдата 319, број на обични акции 5,47 и датум на регистрација 17.03.1997 година и матичен број 1401941440019.

Потврдата за обични акции на име Јовановски Бранимир, ул."Пиринска" бр. 104, Прилеп, издадена од АД "ДИМЧЕ БАЊАРОТ" - Прилеп, со број на потврдата 318 со број на обични акции 5,89 датум на регистрација 17.03.1997 година и матичен број 1401941440019.

Потврдата за привремени акции на име Илиоски Илија, ул."Егејска" бр. 21 - Прилеп, со број на потврдата 319, дата на регистрација 17.03.1997 година матичен број 121294644001 и број на привремени акции 7,18.

Потврдата за привремени акции на име Јовановски Бранимир, ул."Пиринска" бр. 104 - Прилеп, со број на потврдата 318, издадена од АД "ДИМЧЕ БАЊАРОТ" - Прилеп, дата на регистрација 17.03.1997 година матичен број 1401941440019 и број на привремени акции 7,18.

Се повикуваат сите лица кои што го имаат владението на предметните потврди да ги достават до судот во погоре опишаниот рок, во спротивно предметните потврди ќе бидат поништени.

Од Основниот суд во Прилеп, Р.бр. 636/00. (3585)

Пред Основниот суд во Прилеп се води постапка за поништување на хартии од вредност - потврда за обични и привремени акции издадени од АД "ДИМЧЕ БАЊАРОТ" од Прилеп, а на име Петрески Димитрија од Прилеп, Киселоски Сребренко од Кривогаштани, Стојковиќ Миодраг од Прилеп и Проскоски Радован од Прилеп.

Бидејќи предлагачите ги изгубиле потврдите се повикуваат сите лица што ги имаат при себе потврдите за обични акции и потврдите за привремени акции да ги достават во судот, а најдоцна во рок од 30 дена од објавувањето на огласот. Потврдите ги содржат следните податоци: потврда за обични акции бр. 157 од 17.03.1997 година со број на обични акции од 6,73, издавач АД "ДИМЧЕ БАЊАРОТ" Прилеп на име Пет-

рески С.Димитрија, ул."Благоја Василески" бр. 2 со матичен број 1909940440019 и номинална вредност на акциите од 100 ДЕМ.

Потврда за привремени акции бр. 157 од 17.03.1997 година со број на привремени акции од 7,18 издавач АД "ДИМЧЕ БАЊАРОТ" - Прилеп на име Петрески С.Димитрија, ул."Благој Василески" бр. 2, Прилеп, со матичен број 1909940440019 и номинална вредност на акциите од 100 ДЕМ.

Потврда за обични акции бр. 164 од 17.03.1997 година со број на обични акции од 7,17 издавач АД "ДИМЧЕ БАЊАРОТ" на име Киселоски Сребренко од с.Кривогаштани со матичен број 1405953440036 со номинална вредност на акциите од 100 ДЕМ.

Потврда за привремени акции бр. 164 од 17.03.1997 година со број на обични акции од 7,18 издавач АД "ДИМЧЕ БАЊАРОТ" на име Киселоски Сребренко од с.Кривогаштани со матичен број 1405953440036 со номинална вредност на акциите од 100 ДЕМ.

Потврда за обични акции бр. 066 од 17.03.1997 година со број на обични акции од 5,04 издавач АД "ДИМЧЕ БАЊАРОТ" на име Стојковиќ Миодраг од Прилеп, ул."Пенка Котеска" бр. 21 в, со матичен број 0802931440011 со номинална вредност на акциите од 100 ДЕМ.

Потврда за привремени акции бр. 066 од 17.03.1997 година со број на привремени акции од 7,18 издавач АД "ДИМЧЕ БАЊАРОТ" на име Стојковиќ Миодраг од Прилеп, ул."Пенка Котеска" бр. 21 в, со матичен број 0802931440011 со номинална вредност на акциите од 100 ДЕМ.

Потврда за привремени акции бр. 211 од 17.03.1997 година со број на привремени акции од 7,18 издавач АД "ДИМЧЕ БАЊАРОТ" на име Проскоски Радован од Прилеп, ул."Менде Бошкоски" бр. 6, со матичен број 2407949440014 со номинална вредност на акциите од 100 ДЕМ.

Се повикуваат сите лица кои што го имаат владението на предметните потврди да ги достават до судот во погоре опишаниот рок, во спротивно предметните потврди ќе бидат поништени.

Од Основниот суд во Прилеп, Р.бр. 575/00, Р.бр. 104/01. (3620)

ОСНОВЕН СУД ВО РЕСЕН

Се повикува лицето Нанчо Ивановски од Ресен, со последно место на живеење во Ресен, како и секој друг што знае за него или за неговиот живот да се јави во Основниот суд во Ресен во рок од 30 дена од објавувањето на огласот ви "Службен весник на РМ".

Во спротивно неговата смрт ќе се докаже во постапката што следува.

Од Основниот суд во Ресен, ВПП.бр. 2/01. (4885)

ОСНОВЕН СУД ВО СТРУМИЦА

Во Основниот суд во Струмица е заведен спор за раскинување на договор за доживотна издршка, по тужба на тужителот Марија Мане Стојкова од с.Старо Коњарево, против тужените Ленка Ѓоргиева, Сашо Ѓоргиев, Марика Ѓоргиева и Виолета Ѓоргиева сите од с.Старо Коњарево.

Се повикуваат тужените Ленка Ѓоргиева, Сашо Ѓоргиев, Марика Ѓоргиева и Виолета Ѓоргиева сите од с.Старо Коњарево да се јават пред овој суд во рок од 30 дена сметано од денот на објавувањето на овој оглас, или во тој рок на судот да му достават точна адреса. Доколку истите не се јават во тој рок ќе биде поставен привремен застапник, а тоа ќе биде лицето Лорета Ѓоргиева од Струмица, стручен соработник при овој суд кој ќе ги застапува интересите на тужените, се додека тие или пак нивни полномошник не се јават пред овој суд.

Од Основниот суд во Струмица, П.бр. 185/93.(4886)

Основниот суд во Струмица како првостепен граѓански суд постапувајќи по тужбата на тужителот ма-

лолетниот Ристов Ристо од Струмица преку законската застапничка Ристова Валентина од Струмица, против тужениот Ристов Зоран од Струмица, сега на привремена работа во странство со непозната адреса, за зголемување на издршка, вредност на спорот неопределена, врз основа на член 80 од ЗПП, денес 19.10.2000 година, го донесе и издава следниот оглас.

За привремен застапник на тужениот Ристов Зоран од Струмица сега на привремена работа во странство со непозната адреса, во предметот П.бр. 1714/00 што се води во Основниот суд во Струмица заведен од тужителот Ристов Ристо преку законската застапничка неговата мајка Ристова Валентина од Струмица, за зголемување на издршка, вредност на спорот неопределена, се назначува Џонка Каламерникова од Струмица, стручен соработник во Основниот суд во Струмица.

Привремениот застапник да ги застапува интересите на тужениот согласно член 79 од ЗПП со сите права се до појавување на тужениот или негов полномошник пред судот.

Се повикува тужениот Ристов Зоран од Струмица сега со непозната адреса да се јави во рок од 15 дена од денот на објавување на овој оглас во "Службен весник на РМ".

Од Основниот суд во Струмица, П.бр. 1417/00. (4893)

Во Основниот суд во Струмица заведен е граѓански предмет под П.бр. 1728/00, по тужба на тужителката Коцева Валентина од Радовиш, против тужениот Петар Ашиков од Струмица, за развод на брак.

Бидејќи местото на живеење и престојување на тужениот е непознато, затоа се повикува тужениот Петар Ашиков од Струмица, да се јави во Основниот суд во Струмица, во рок од 15 дена по објавувањето на овој оглас во "Службен весник на РМ", во судница бр. 44, во спротивно на истиот ќе му биде одреден привремен застапник и тоа Лорета Горѓиева - стручен соработник во Основниот суд во Струмица, кој ќе ги застапува неговите права и интереси по предмет спорот, до правосилното завршување на постапката.

Од Основниот суд во Струмица, П.бр. 1728/00. (4970)

Во Основниот суд во Струмица заведен е граѓански предмет под П.бр. 1925/00, по тужба на тужителката Тимова Славица од с.Ново Село, против тужениот Тимов Зоран од с.Ново Село, за развод на брак.

Бидејќи местото на живеење и престојување на тужениот е непознато, затоа се повикува тужениот Тимов Зоран да се јави во Основниот суд во Струмица, во рок од 15 дена по објавувањето на овој оглас во "Службен весник на РМ", во судница бр. 44, во спротивно на истиот ќе му биде одреден привремен застапник и тоа Лорета Горѓиева - стручен соработник во Основниот суд во Струмица, кој ќе ги застапува неговите права и интереси по предмет спорот, до правосилното завршување на постапката.

Од Основниот суд во Струмица, П.бр. 1728/00. (4971)

ОСНОВЕН СУД ВО СТРУГА

Основниот суд во Струга врз основа на член 78 став 2 точка 4 од ЗПП на тужениот Мустафовски Индет од Струга, во спорот за раскинување на договор за делба на имот уште за време на животот, му го определи за привремен застапник адвокатот Ацо Петрески од Струга, кој ќе го застапува тужениот во постапката се додека тужениот или негов полномошник не се јават пред судот, односно додека Центарот за социјални работи од Струга не го извести судот дека назначил старател.

Привремениот застапник е поставен со решение на овој суд П.бр. 752/00 од 23.10.2000 година.

Од Основниот суд во Струга, П.бр. 752/00. (4887)

ОСНОВЕН СУД ВО ТЕТОВО

Пред овој суд во тек е постапка за прогласување смрт на лицето Андро Богдановски од Тетово, по предлог на Филиповски Драгиша од Тетово.

Се повикува лицето Богдановски Андро од Тетово да се јави во судот во рок од 15 дена од објавувањето на огласот или пак, секој друг што ќе знае за неговиот живот. Доколку во определениот рок не се јави никој, судот ќе му постави привремен старател преку Центарот за социјални работи во Тетово, кој ќе се грижи за правата и интересите до правосилното окончување на постапката.

Од Основниот суд во Тетово, Р.бр. 644/2000. (4327)

Пред Основниот суд во Тетово се води постапка по тужба на тужителите Абази Решат и Абази Абдулселама двајцата од с.Цепчиште - Тетово, против тужениот Димушовски Савов Мито од с.Непроштено, а сега со непозната адреса, во странство, поради исполнување на договор.

Бидејќи тужениот Димушовски Савов Мито е со непозната адреса, за истиот да биде објавен оглас во рок до 15 дена од објавувањето на огласот да се јави во судот или да одреди свој полномошник, а по истекот на рокот на истиот ќе му биде поставен привремен старател преку Центарот за социјална работа - Тетово.

Од Основниот суд во Тетово, П.бр. 1476/00. (3506)

Пред Основниот суд во Тетово се води постапка по тужба на тужителот Целадини Ибрахим од Тетово против тужените Целадини Абдил, Целадини Назиф и Целадини Веби сите од Тетово, а сега со непозната адреса во странство, поради сопственост.

Бидејќи тужените Целадини Абдил, Целадини Назиф и Целадини Веби се со непозната адреса, за исти те да биде објавен оглас да во рок од 15 дена се јават во судот или да одредат свој полномошник, во спротивно на истите ќе им биде поставен привремен старател преку Центарот за социјална работа - Тетово.

Од Основниот суд во Тетово, П.бр. 236/01. (4589)

Пред Основниот суд во Тетово во тек е постапка на тужителката Царие Арифиде од с.Јеловјане, против тужените Ејуп Касем Арифиде и Самет Касем Арифиде двајцата од с.Јеловјане, сега со непозната адреса во Р. Турција, за сопственост.

Се повикуваат тужените Ејуп К.Арифиде и Самет К.Арифиде во рок од 30 дена по објавувањето на огласот да се јават во Основниот суд во Тетово или да овластат свој полномошник, во спротивно судот преку Центарот за социјална работа во Тетово ќе им постави привремен старател кој ќе ги штити нивните права и интереси до правосилното окончување на спорот.

Од Основниот суд во Тетово, П.бр. 1331/00. (4588)

ОСНОВЕН СУД ВО ШТИП

Пред овој суд е заведена тужба од тужителот ГП "Пелагонија" АД Штип, против тужениот Талевски Илија од Штип, поради долг. Со оглед дека постапката пред овој суд е во тек, а на тужениот адресата е непозната, од тие причини се повикува тужениот во рок од 15 дена да се јави во овој суд или да достави точна адреса или назначи свој полномошник, во спротивно судот по службена должност согласно член 78 од ЗПП ќе постави привремен застапник кој ќе ги брани неговите интереси пред овој суд до правосилноста на постапката.

Од Основниот суд во Штип, П.бр. 157/00. (4291)

ЗАПИШУВАЊЕ ВО РЕГИСТАРОТ НА ПРЕТСТАВНИШТВА НА СТРАНСКИ ЛИЦА

Врз основа на член 202, став 1 од Законот за општа управна постапка ("Службен лист на СФРЈ" бр. 47/86), применет како републички пропис согласно член 5 од Уставниот закон за спроведување на Уставот на Република Македонија ("Службен весник на РМ" бр. 52/91) и член 5 од Уредбата за поблиските услови за отворање и работа на претставништвата на странски лица во Република Македонија ("Службен весник на РМ" бр. 25/95), постапувајќи по барањето на основачот Алерџи Терапеутикс ДОО, Доминоон Веј, Вортинг - Велика Британија, Министерството за економија, донесе

РЕШЕНИЕ

1. Се запишува во Регистарот на претставништва на странски лица во Република Македонија под рег. бр. 1234, број на регистарска влошка бр. 3-0159/ГБП отворање на претставништво на странското лице Алерџи Терапеутикс ДОО, Доминоон Веј, Вортинг - Велика Британија.

1) Претставништвото на странското лице е:
- под назив: Алерџи Терапеутикс ДОО - Претставништво Скопје.

- со седиште во Скопје, бул. "Партизански Одреди" бр. 117/1-3.

2) Дејноста на претставништвото е:
- истражување на пазарот и

- деловно-техничка;

3) Раководител на претставништвото е Рудолф Пастовиќ, државјанин на Р.Хрватска со број на пасош 10065336.

2. Претставништвото почнува со работа по уписот во Регистарот на претставништвата на странски лица во Република Македонија, кој се води во Министерството за економија под рег.бр. 1234 и рег. влошка 3-0159/ГБП.

3. Решението за запишување на претставништвото во Регистарот ќе се објави во "Службен весник на РМ" на сметка на странското лице.

(4749)

Врз основа на член 202, став 1 од Законот за општа управна постапка ("Службен лист на СФРЈ" бр. 47/86), применет како републички пропис согласно член 5 од Уставниот закон за спроведување на Уставот на Република Македонија ("Службен весник на РМ" бр. 52/91) и член 5 од Уредбата за поблиските услови за отворање и работа на претставништвата на странски лица во Република Македонија ("Службен весник на РМ" бр. 25/95), постапувајќи по барањето на основачот ДОО "Гасекспорт" од Москва - Руска Федерација, Министерство за економија, донесе

РЕШЕНИЕ

1. Се запишува во Регистарот на претставништва на странски лица во Република Македонија под рег. бр. 1250, број на регистарска влошка бр. 3-0175/ЦЧК отворање на претставништво на странско лице ДОО "Гасекспорт" од Москва - Руска Федерација.

1) Претставништвото на странското лице е:
- под назив: ДОО "Гасекспорт" од Москва - Руска Федерација - Претставништво Скопје.

- со седиште во Скопје, ул. "Наум Охридски" бр. 32.

2) Дејноста на претставништвото е:
- истражување на пазарот и
- вршење на претходни и подготвителни дејствија за склучување на договори за извоз на стоки и услуги од Република Македонија за увоз со кој се унапредува и развива производството;

3) Раководител на претставништвото е Пољаков Виктор Емелјановиќ со пасош бр. 50 Н 0071986 изда-

ден од Амбасадата на Руската Федерација во Р. Македонија.

2. Претставништвото почнува со работа по уписот во Регистарот на претставништвата на странски лица во Република Македонија, кој се води во Министерството за економија под рег.бр. 1250 и рег. влошка 3-0175/ЦЧК.

3. Решението за запишување на претставништвото во Регистарот ќе се објави во "Службен весник на РМ" на сметка на странското лице.

(4761)

ЗАПИШУВАЊЕ ВО ТРГОВСКИОТ РЕГИСТАР

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението П.Трег. бр. 740/2001, од 21.03.2000 година, на регистарска влошка бр. 02008505?-4-03-000, го запиша во трговскиот регистар зголемувањето на основната главница на Друштвото за производство на мелнички пекарски и слаткарски производи, промет на големо и мало и увоз-извоз ЖИТО ЛУКС АД Скопје, ул. "Васил Горгов" бр. 11.

Се врши зголемување на основна главница за износ од 933.514.065 ден.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр. 740/2001.

(6265)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението П.Трег. бр. 742/2001, од 19.03.2001 година, на регистарска влошка бр. 02008505?-4-03-000, го запиша во трговскиот регистар намалувањето на влогот на Друштвото за производство на мелнички, пекарски и слаткарски производи, промет на големо и мало и увоз-извоз ЖИТО ЛУКС АД Скопје, ул. "Васил Горгов" бр. 11.

Се врши намалување на основна главница на Друштво за производство на мелнички, пекарски и слаткарски производи, промет на големо и мало и увоз-извоз ЖИТО ЛУКС АД Скопје, ул. "Васил Горгов" бр. 11.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр. 742/2001.

(6264)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението П.Трег. бр. 741/2001, од 20.03.2001 година, на регистарска влошка бр. 02008505?-4-03-000, го запиша во трговскиот регистар запишување одлука за зголемување на основната главница на Друштвото за производство на мелнички, пекарски и слаткарски производи, промет на големо и мало и увоз-извоз ЖИТО ЛУКС АД Скопје, ул. "Васил Горгов" бр. 11, Скопје.

Запишување на одлука зголемување на основната главница на Друштво за производство на мелнички, пекарски и слаткарски производи, промет на големо и мало и увоз-извоз ЖИТО ЛУКС АД Скопје, ул. "Васил Горгов" бр. 11.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр. 741/2001.

(6266)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението П.Трег. бр. 1546/2000, на регистарска влошка бр. 02022987?-3-01-000, го запиша во трговскиот регистар проширувањето на дејности со ЗТД на Трговското друштво на големо и мало КАРПУЗ КОМЕРЦ Идафер и други ДОО увоз-извоз ул. "Слободан Пепоски" бр. 6 Гостивар.

Трговското друштво на големо и мало КАРПУЗ КОМЕРЦ Идафер и други ДОО увоз-извоз ул. "Слободан Пепоски" бр. 5 Гостивар.

Се запишуваат дејностите: 52.47.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр. 1546/2000.

(35112)

Основниот суд Битола - Битола, со решението П. Трег. бр. 778/2000, на регистарска влошка бр. 011706, ја запиша во трговскиот регистар промената на основач и управител на Друштвото за производство, услуги и трговија на Пазески Горе ТРОМАН - КОМПАНИИ увоз-извоз ДООЕЛ ул. "Борка Талески" бр. 105 Прилеп.

Од друштвото истапува единствениот содружник Пазески Мирко од Прилеп.

Кон друштвото пристапува како нов и единствен содружник Пазески Горе од Прилеп.

Лице овластено за застапување на друштвото како во внатрешниот така и во надворешнотрговскиот промет е Пазески Горе од Прилеп, управител со неограничени овластувања во рамките на запишаните дејности.

Му престанува овластувањето на досегашниот управител Пазески Мирко и истиот се брише од Трговскиот регистар при Основен суд Битола.

Од Основниот суд Битола - Битола, П. Трег. бр. 778/2000. (35113)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението П. Трег. бр. 1820/2000, на регистарска влошка бр. 02003785?-6-06-000, го запиша во трговскиот регистар бришење на Авто такси ЕСКО ТП Есад Рушо Ризвановиќ с. Љубош Студеничани.

Бришење на Авто-такси ЕСКО ТП Есад Рушо Ризвановиќ с. Љубош Студеничани.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П. Трег. бр. 1820/2000. (35114)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението П. Трег. бр. 1197/2000, на регистарска влошка бр. 02017079?-8-03-000, ја запиша во трговскиот регистар промената на фирма на Трговското друштво за производство, трговија и услуги ЕР-СА ПЛАСТ Осман ДООЕЛ увоз-извоз ул. Душко Поповиќ бр. 31/7 Скопје.

Друштво за производство, трговија и услуги ЕУРО-ПЛАСТ 2000 Насер ДООЕЛ увоз-извоз ул. "Струмичка 16/1-1 Скопје.

Дејности: 20.10, 20.10/1, 20.20, 20.30, 20.40, 20.51, 20.52, 65.12, 65.12/3.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П. Трег. бр. 1197/2000. (35115)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението П. Трег. бр. 1135/2000, на регистарска влошка бр. 02013469?-8-03-000, го запиша во трговскиот регистар проширувањето на дејности на Друштвото за производство, услуги и трговија ЕУРОГРАФИК Љубица ДООЕЛ ул. "Апостол Гусларот" бр. 16 Скопје.

Проширување на следниве дејности: 74.11 авторски активности, 74.20 архитектонски и инжињеринг активности соодветни технички совети, 74.20/2 проектирање, 74.20/3 инженеринг, 74.40, реклама и пропаганда, 74.83 секретарски и преведувачки активности, 74.81 фотографски услуги, 74.82 услуги на пакување, 75.13 уредување и давање помош за поуспешно работење.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П. Трег. бр. 1135/2000. (35116)

Основниот суд Битола - Битола, со решението П. Трег. бр. 782/2000, на регистарска влошка бр. 01007023, го запиша во трговскиот регистар истапувањето на основач и пристапување на содружник на Друштвото за производство, трговија и услуги Стојанче Здравковски увоз-извоз ДООЕЛ ул. "Партизанска" бр. 35/3 Битола.

Од Друштвото за производство трговија и услуги истапува содружникот Вера Здравковска а како основач на Друштвото за производство, трговија и услуги Стојанче Здравковски "ЗОЗГОТЕКС" увоз извоз Битола ДООЕЛ пристапува како нов содружник Стојанче Здравковски, кој е управител.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П. Трег. бр. 782/2000. (35117)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението П. Трег. бр. 1562/2000, на регистарска влошка бр. 02012225?-3-03-000, ја запиша во трговскиот регистар промената на управител со ЗТД на Друштвото за производство, промет и услуги МЕТАЛ-МАРКЕТ Владимир и други ДОО увоз-извоз ул. "Коце Металец" бр. 1/1-2 Скопје.

Се брише Владимир Талески, управител со неограничени овластувања.

Се запишува Анета Маневска, управител со неограничени овластувања

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П. Трег. бр. 1562/2000. (35118)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението П. Трег. бр. 1816/2000, на регистарска влошка бр. 020170087-8-01-000, го запиша во трговскиот регистар проширување на дејности во Друштвото за маркетинг и пропаганда ДИВАЈН Зоран ДООЕЛ експорт импорт ул. "Луј Пастар" бр. 11/1 Скопје.

Се прошируваат следните дејности: 45.11, 45.12, 45.21, 45.21/1, 45.21/2, 45.22, 45.23, 45.24, 45.25, 45.31, 45.32, 45.33, 45.34, 45.41, 45.42, 45.43, 45.44, 45.45, 45.50, 51.44, 52.44, 55.30, 60.24, 63.12, 63.21, 72.10, 72.20, 74.20, 74.20/1, 74.20/2, 74.20/4, 74.20/5, 74.30, 74.40, 74.84.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П. Трег. бр. 1816/2000. (35119)

Основниот суд Битола - Битола, со решението П. Трег. бр. 770/2000, на регистарска влошка бр. 003651, го запиша во трговскиот регистар проширувањето на дејностите во Друштвото за трговија на големо и мало со увоз-извоз КОЉО Струга, Вангел ДООЕЛ ул. "Димитар Влахов" бр. 41-а Струга.

Проширување на дејностите: 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4.

Од Основниот суд Битола - Битола, П. Трег. бр. 770/2000. (35120)

Основниот суд Битола - Битола, со решението П. Трег. бр. 1126/2000, на регистарска влошка бр. 011918, го запиша во трговскиот регистар основањето на ДОО во Друштво за производство и трговија ХИГ ДОО увоз извоз ул. "Битолска" бб Демир Хисар.

Содружници: Христијан Шапкар од Охрид и Ѓорѓи Адиев од Скопје.

Управител: Христијан Шапкар управител без ограничување.

Дејности во внатрешен трговски промет: 01.11, 01.12, 01.13, 01.21, 01.22, 01.30, 01.41, 01.42, 14.11, 14.21, 15.11, 15.12, 15.13, 15.32, 15.33, 15.51, 15.52, 17.11, 17.12, 17.13, 17.14, 17.15, 17.16, 17.17, 17.21, 17.22, 17.23, 17.24, 17.25, 17.30, 17.40, 17.40/1, 17.40/2, 17.51, 17.52, 17.53, 17.54, 17.54/1, 17.54/2, 17.60, 17.71, 17.72, 18.10, 18.21, 18.22, 18.23, 18.24, 20.10, 20.10/1, 20.10/2, 20.30, 20.40, 20.51, 24.16, 24.70, 25.21, 25.22, 25.23, 25.24, 26.52, 27.22, 27.34, 28.11, 28.12, 28.21, 28.22, 28.30, 28.40, 28.51, 28.52, 28.61, 28.62, 28.63, 28.71, 28.72, 28.73, 28.74, 28.75, 29.11, 29.12, 29.13, 29.14, 29.21, 29.22, 29.23, 29.24, 29.40, 29.51, 29.52, 29.53, 29.54, 29.55, 29.56, 29.71, 29.72, 31.10, 31.61, 31.62, 33.20, 33.30, 34.10, 34.20, 34.30, 35.41, 35.42, 35.43, 35.50, 36.11, 36.12, 36.14, 36.15, 36.63, 37.10, 37.20, 45.11,

45.12, 45.21, 45.21/1, 45.21/2, 45.22, 45.23, 45.25, 45.31, 45.32, 45.33, 45.34, 45.41, 45.42, 45.43, 45.44, 45.45, 50.10, 50.20, 50.30, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 50.40, 50.40/1, 50.40/2, 50.40/3, 50.40/4, 50.50, 51.11, 51.12, 51.13, 51.14, 51.15, 51.16, 51.17, 51.18, 51.19, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42, 51.42/1, 52.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.61, 51.62, 51.63, 51.64, 51.65, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.62, 52.63, 52.74, 60.24, 63.11, 63.12, 63.21, 63.40, 67.13, 70.11, 70.12, 70.20, 71.10, 71.33, 72.20, 72.30, 72.40, 72.60, 74.12, 74.13, 74.20, 74.20/2, 74.20/3, 74.20/5, 74.30, 74.81, 74.82, 74.84, 75.13, 93.05.

Дејности во надворешно трговскиот промет: надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, меѓународен транспорт на стоки и патници во патниот сообраќај, шпедиција, посредување, застапување на странски фирми, реекспорт, приредување на меѓународни саеми и изложби, консигнација, лизинг

Од Основниот суд Битола - Битола, Трег. бр. 1126/2000. (35121)

Основниот суд Битола - Битола, со решението Трег. бр. 1153/2000, го запиша во трговскиот регистар основањето на Трговското друштво Друштво за производство, промет и услуги Стеван Наумчески ДООМИ-ПЛАСТИКА, увоз-извоз ДООЕЛ с. Мажучиште Прилеп.

Дејности: 1.11/1, 01.21, 15.11, 15.51, 5.81/1, 15.98/2, 15.12, 17.30, 7.54/2, 18.22, 19.10, 19.30, 50.10, 50.20, 1.22/1, 50.30/1, 0.30/2, 0.30/3, 50.40/1, 50.40/2, 50.40/3, 50.40/4, 1.22/2, 50.50, 51.11, 51.21, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 01.23, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 01.24, 51.39, 51.41, 1.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 01.25, 51.47, 51.53, 51.54, 51.55, 51.70, 2.44/1, 52.11, 01.30, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 15.13, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.44/2, 2.44/2, 2.44/3, 15.20, 52.44/3, 2.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 45.32, 52.62, 52.63, 52.71, 52.74, 55.30/1, 5.30/2, 55.40, 45.33, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.21, 63.40, 5.12/3, 45.34, 71.10, 92.34, 63.30, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, меѓународна шпедиција, меѓународен транспорт, малограничен промет, реекспорт, агенциски услуги во транспортот, угостителски и туристички услуги.

Друштвото во правниот промет со трети лица истапува во свое име и за своја сметка - полни овластувања.

Друштвото во правниот промет со трети лица за превремените обврски одговара со целокупниот имот со кој располага - полни одговорности.

Лице овластено за застапување е Целе Јованоски, управител со неограничени овластувања во рамките на запишаните дејности.

Основната главница изнесува 5.000,00 ДМ во против вредност согласно извештај за извршена проценка од судски проценител.

Од Основниот суд Битола - Битола, Трег. бр. 1153/2000. (35122)

Основниот суд Битола - Битола, со решението Трег. бр. 1154/2000, на регистарска влошка бр. 011950, го запиша во трговскиот регистар основањето на ДООЕЛ во Друштво за услуги, угостителство, трговија, производство, менаџмент и транспорт ОНИКС увоз-извоз ДООЕЛ ул. "Борис Кидрич" бр. 51/9 Кичево.

Основач на друштвото е лицето Слаѓана Трајкоска од Кичево, кој е едновременно управител и единствен содружник, со Изјава за основање од 07.08.2000 година.

Друштвото ќе ги обавува следните дејности: 01.21, 01.23, 01.24, 01.25, 01.30, 15.11, 15.12, 15.13, 15.31, 15.32, 15.33, 15.51, 15.52, 15.61, 15.71, 15.81, 15.81/1, 15.82, 15.82/1, 15.85, 15.86, 15.87, 15.89, 19.30, 20.10, 20.10/1, 20.10/2, 20.20, 20.30, 20.40, 20.51, 21.12, 21.21, 21.22, 21.23, 21.24, 21.25, 22.11, 22.12, 22.13, 22.14, 22.15, 22.33, 25.21, 25.22, 25.23, 25.24, 26.61, 26.62, 26.63, 26.64, 26.82, 36.11, 36.12, 36.13, 36.50, 36.61, 36.63, 50.10, 50.20, 50.30, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 50.40, 50.40/1, 50.30/2, 50.30/4, 50.50, 51.11, 51.13, 51.15, 51.16, 51.17, 51.18, 51.19, 51.21, 51.22, 51.23, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.46, 51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.61, 52.63, 55.11, 55.12, 55.23, 55.30, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 55.51, 55.52, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.11, 63.12, 63.21, 63.30, 63.40, 65.12/3, 70.31, 71.10, 72.10, 72.20, 72.30, 72.60, 74.13, 74.14, 74.40, 74.82, 74.83, 74.84, 80.42, 91.33, 92.34, забавни игри со автомати, видео игри, пикадо, билијард шах и сл. игри 92.71, 93.01, 93.02, 93.05, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, посредување и застапување во прометот со стоки и услуги, консигнација, реекспорт, слободни царински продавници, меѓународна шпедиција, услуги на меѓународниот транспорт на стоки и услуги, комисиони, малограничен промет со соседните земји.

Во правниот промет со трети лица друштвото истапува во свое име и за своја сметка.

За обврските направени во правниот промет со трети лица друштвото одговара со целиот свој имот потполна одговорност.

Лице овластено за застапување во внатрешниот и надворешниот промет е Слаѓана Трајкоска од Кичево, основач на друштвото, во својство на управител со неограничени овластувања во рамките на запишаните дејности.

За почеток за работа на друштвото основачот како единствен содружник здружува основни средства подробно специфицирани во Извештајот на областен судски проценител во вкупен износ од 170.000,00 денари или искажано во германски марки износ од 5.500 ГМ.

Од Основниот суд Битола - Битола, Трег. бр. 1154/2000. (35123)

Основниот суд Битола - Битола, со решението Трег. бр. 1168/2000, на регистарска влошка бр. 011964, го запиша во трговскиот регистар основањето на ДООЕЛ на Трговското друштво за градежништво и инженеринг, производство, промет и услуги КАМЕР-ГРАН - КОМПАНИ Тодороски Милан увоз-извоз ул. "Бошко Буха" бр. 18 Прилеп.

Дејности: 01.11, 01.13, 01.21, 01.22, 01.23, 01.24, 01.30, 15.11, 15.12, 15.13, 15.31, 15.32, 15.51, 15.61, 15.81, 15.98, 17.40, 17.40/1, 17.40/2, 17.51, 17.54, 17.60, 17.71, 17.72, 18.10, 18.21, 18.22, 18.23, 18.24, 18.30, 19.30, 21.22, 21.23, 21.24, 31.10, 31.20, 31.30, 31.50, 31.62, 32.20, 45.11, 45.21, 45.21/1, 45.21/2, 45.22, 45.24, 45.25, 45.31, 45.32, 45.33, 45.34, 45.41, 45.42, 45.43, 45.44, 45.45, 45.50, 50.10, 50.50, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.47, 51.52, 51.53, 51.54, 51.56, 51.57, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.45, 52.46, 52.72, 52.72/1, 52.72/2, 52.74, 55.11, 55.12, 55.22, 55.23, 55.30, 55.40, 55.51, 55.52, 60.22, 60.23, 60.24, 63.30, 65.12/3, 70.31, 71.10, 72.30, 72.40, 72.50, 72.60, 73.20, 74.11, 74.12, 74.20/3, 92.33, 92.34, 93.01, 93.04, 93.05.

Во областа на надворешно трговското работење друштвото ќе ги обавува следните дејности: надво-

решна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, меѓународен транспорт на стока и патници, меѓународна шпедиција, посредување и застапување во прометот со стоки и услуги, реекспорт, малограничен промет, комисиони работи.

Друштвото во правниот промет со трети лица истапува во свое име и за своја сметка, полни овластувања.

Друштвото во правниот промет со трети лица за превземените обврски одговара со сиот свој имот, полна одговорност.

Овластено лице за застапување на друштвото како во внатрешниот така и во надворешнотрговскиот промет е Тодороски Милан, управител со неограничени овластувања во рамките на запишаните дејности.

Од Основниот суд Битола - Битола, Трег. бр. 1168/2000. (35124)

Основниот суд Битола - Битола, со решението Трег. бр. 1172/2000, на регистарска влошка бр. 011968, го запиша во трговскиот регистар основањето на ДООЕЛ на Друштвото за образование и деловни услуги Виолета Стефановиќ МАЛИОТ ПРИНЦ увоз-извоз ул. "Елпиди Караманди" бр. 8 Битола.

170.500,00 ден. или 5.500,00 ДЕМ.

22.11, 22.12, 22.13, 22.14, 22.15, 22.23, 22.24, 22.31, 22.33, 51.19, 51.56, 51.64, 51.70, 52.27, 52.47, 52.48, 60.22, 63.30, 71.33, 71.34, 72.10, 72.20, 72.30, 72.40, 72.50, 72.60, 74.40, 74.83, 74.84, 80.10/1, 80.42, 85.32/1, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, меѓународна шпедиција, меѓународен транспорт на стоки и патници, услуги, во меѓународниот транспорт посредување и застапување во прометот.

Виолета Сефановиќ, управител од Битола, со неограничени овластувања во рамките на запишаните дејности.

Од Основниот суд Битола - Битола, Трег. бр. 1172/2000. (35125)

Основниот суд Битола - Битола, со решението Трег. бр. 1155/2000, на регистарска влошка бр. 01011951?-6-03-000, го запиша во трговскиот регистар Трговец поединец за земјоделство и сточарство Благуна Блаже Тодоровска ИЛИЈА КАТА ТП с. Брод с. Бач.

Основач: Благуна Тодоровска с. Брод.

Дејности: 01.21, 01.22, 01.22/1, 01.22/2, 01.23, 01.24, 01.25, 01.30, 01.11.

Во правниот промет настапува во свое име и за своја сметка.

За обврските направени во правниот промет одговара лично со сите свои средства.

Овластен потписник: Благуна Тодоровска од с. Брод.

Од Основниот суд Битола - Битола, Трег. бр. 1155/2000. (35126)

Основниот суд Битола - Битола, со решението Трег. бр. 1149/2000, на регистарска влошка бр. 011945, го запиша во трговскиот регистар основањето на ДООЕЛ на Друштвото за трговија и услуги ГЛОБАЛ ДООЕЛ Васил Петровски Битола увоз-извоз ул. "Сараево" бр. 6 Битола.

Основач: Васил Петровски од Битола.

Дејности: 22.31, 22.32, 22.33, 50.30, 50.40, 50.50, 51.1, 51.14, 51.15, 51.18, 51.19, 51.22, 51.24, 51.25, 51.3, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42, 51.43, 51.44, 51.45, 51.46, 51.47, 51.5, 51.6, 51.7, 52.1, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.45, 52.46, 52.47,

52.48, 52.50, 52.62, 52.63, 52.7, 55.11, 55.12, 55.30, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 60.22, 63.12, 63.30, 72.0, 72.10, 72.20, 72.30, 72.40, 72.60, 74.30, 74.40, 93.0, 93.04 надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, посредување и застапување во прометот со стоки и услуги, реекспорт, меѓународен транспорт и шпедиција, продажба на стоки на консигнациони складови, угостителски и туристички услуги, малограничен промет.

Друштвото во правниот промет со трети лица настапува во свое име и за своја сметка а за обврските сторени во правниот промет со трети лица.

Друштвото одговара со сите свои средства предмет.

Лице овластено за застапување во внатрешниот и надворешниот трговски промет е Трна Петровска, управител со неограничени овластувања.

Од Основниот суд Битола - Битола, Трег. бр. 1149/2000. (35127)

Основниот суд Битола - Битола, со решението Трег. бр. 1147/2000, на регистарска влошка бр. 011943, го запиша во трговскиот регистар Трговец поединец за трговија ЗИНИ ДЕАР ЛАТИФИ с. Радолишта, Струга Т.П.

Дејности: 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27.

Во правниот промет со трети лица Трговец поединец за трговија ЗИНИ ДЕАР ЛАТИФИ с. Радолишта Струга настапува во свое име и за своја сметка.

Трговецот поединец во правниот промет со трети лица истапува во свое име и за своја сметка со полни овластувања. Трговецот поединец во правниот промет со трети лица одговара со целиот свој имот.

Трговец поединец: Латифи Зини од с. Радолишта, Струга, со неограничени овластувања во рамките на запишаните дејности.

Од Основниот суд Битола - Битола, Трег. бр. 1147/2000. (35128)

Основниот суд Битола - Битола, со решението Трег. бр. 1133/2000, на регистарска влошка бр. 011924, го запиша во трговскиот регистар основањето на ДОО на Трговското, служно и производно друштво Џабир и Славко, ЏАБИР КОМПАНИ увоз-извоз Лабуништа ДОО Лабуништа.

Дејности: 45.21/1, 45.21/2, 45.41, 45.45, 50.30/1, 50.30/2, 50.50, 51.21, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.53, 51.54, 51.55, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.11, 63.12, 63.21, 63.30, 92.34, 92.72, надворешна трговија со прехранбени производи, меѓународен транспорт на стоки и патници, малограничен промет, реекспорт, туристичко посредување во странство, работи на посредување во надворешно трговскиот промет, меѓународна шпедиција, услуги во меѓународниот транспорт на стоки и патници, застапување и посредување во прометот на стоки и патници, изведување на градежни работи во странство, продажба на стоки од консигнациони складови на странска роба.

Во правниот промет со трети лица Трговско, служно и производно друштво Џабир и Славко, ЏАБИР КОМПАНИ увоз-извоз Лабуништа ДОО Лабуништа настапува во свое име и за своја сметка.

Управител: Џабир Мемешоски од Лабуништа Струга, со неограничени овластувања во рамките на запишаните дејности.

Друштвото во правниот промет со трети лица истапува во свое име и за своја сметка со полни овластувања.

Друштвото во правниот промет со трети лица одговара со целиот свој имот.

Основната главница на друштвото изнесува 5.200 ДЕМ или 161.200,00 ден. во предмети према извештај на вешто лице проценител.

Во основната главница секој од основачите учествува подеднакво со по 1/2 или 2.600 ДЕМ или 80.600,00 денари во предмети.

Од Основниот суд Битола - Битола, Трег. бр. 1133/2000. (35129)

Основниот суд Битола - Битола, со решението Трег. бр. 1120/2000, на регистарска влошка бр. 011912, го запиша во трговскиот регистар основањето на Трговско, услужно, производно друштво "КРМАРОВСКИ" увоз-извоз БИТОЛА, ДООЕЛ ул. "Јонче Мурчевски" број 22.

Прилог 1, образец 5 Трговско, услужно, производно друштво, увоз-извоз, Битола ДООЕЛ "КРМАРОВСКИ" на ул. "Јонче Мурчевски" 22.

Прилог 2, образец 6 основач Тони Крмаровски ул. "Јонче Мурчевски" број 22.

Прилог 3, Образец 7, 7/1 Трговско, услужно производно друштво, КРМАРОВСКИ", увоз-извоз, Битола, ДООЕЛ трговија на мало во продавници претежно со пијалоци, тутун, шифра 51.11, 51.41 трговија на големо со текстил 51.42/1 трговија на големо со облека 51.42/2, трговија на големо со обувки, 52.21, трговија на мало со овошје и зеленчук 52.22, трговија на мало со месо и месни производи, 52.23, трговија на мало со риба, 52.24 трговија на мало со леб печива, колачи, слатки 51.41, 52.42, 52.43, 52.47, 52.62, 60.22, 63.12.

Прилог 4, образец 8, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија непрехранбени производи, меѓународен транспорт на стоки и патници, услуги во меѓународниот транспорт на стоки и патници, малограничен промет, меѓународна шпедиција, застапување и посредување во прометот со стоки и патници.

Прилог 5, образец 9 друштвото во правниот промет со трети лица истапува од свое име и за своја сметка со полни овластувања, одговара целиот свој имот.

Прилог 6, образец 10, управител Тони Крмаровски од Битола, ул "Јонче Мурчевски" број 22 со неограничени овластувања во рамките на запишаните дејности.

Прилог 7, образец 11, управител Тони Крмаровски "Јонче Мурчевски" број 22, Битола со неограничени овластувања во рамките на запишаните дејности.

Образец 24 наплатена е такса во износ од 857,00 денари, за објавување уписот во трговскиот регистар Службен весник на РМ - Скопје;

Образец 23 заверен потпис на Крмаровски Тони.

Изјава за основање на ДООЕЛ "КРАМАРОВСКИ", Битола, заверана од нотар од 25.07.2000 г.

Записник од основниот влог во предмети за основање ДООЕЛ "КРМАРОВСКИ" Битола.

Платена такса од 3.200,00 денари за основање ДООЕЛ "Крмаровски" во Битола.

Од Основниот суд Битола - Битола, Трег. бр. 1120/2000. (35130)

Основниот суд Битола - Битола, со решението Трег. бр. 1198/2000, на регистарска влошка бр. 011987, го запиша во трговскиот регистар основањето на ДООЕЛ на Трговското друштво за производство, трговија и услуги Оливер СТЕЛА 1 увоз-извоз ДООЕЛ ул. "Галичица" бр. 41 2/9 Охрид.

Основач: Оливер Пупалески, Охрид.

Управител: Оливер Пупалески од Охрид, со неограничени овластувања.

Полна одговорност со целиот имот.

Друштвото ќе ги обавува следните дејности: 01.11, 01.12, 01.13, 01.12/1, 01.12/2, 01.21,01.22, 01.23, 01.24, 01.25, 01.41, 01.42, 10.10, 10.20, 13.10, 13.20, 14.11, 14.12, 14.21, 15.13, 15.20, 15.32, 15.33, 15.41, 15.42, 15.43, 15.51, 15.52, 15.61, 15.62, 15.71, 15.72, 15.81, 15.81/1, 15.81/2, 15.82, 15.82/1, 15.82/2, 15.83, 15.84, 15.85, 15.86, 15.87, 15.89, 15.91, 15.93, 15.94, 15.96, 15.97, 15.98, 15.98/1, 15.98/2, 16.00/2, 17.17, 17.25, 17.30, 17.40, 17.51, 17.54, 17.60, 17.71, 17.72, 18.10, 18.21, 18.22, 18.23, 18.24, 19.10, 19.20, 19.30, 20.10, 20.20, 20.30, 20.40, 20.51, 20.52, 21.11, 21.12, 21.21, 21.23, 22.11, 22.12, 22.22, 22.23, 25.13, 25.22, 25.24, 26.12, 26.21, 26.22, 26.51, 26.52, 26.53, 26.61, 26.62, 28.11, 28.12, 28.21, 28.51, 28.52, 28.61, 28.62, 28.63, 28.71, 28.74, 29.13, 29.24, 29.40, 29.71, 29.72, 30.01, 31.50, 31.62, 36.11, 36.12, 36.13, 36.14, 36.15, 36.40, 36.50, 36.61, 36.62, 36.63, 37.10, 45.11, 45.12, 45.21, 45.21/1, 45.21/2, 45.22, 45.23, 45.24, 45.25, 45.31, 45.32, 45.33, 45.34, 45.41, 45.42, 45.43, 45.44, 45.45, 45.50, 50.10, 50.20, 50.30, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 50.40, 50.40/1, 50.40/2, 50.40/3, 50.40/4, 51.11, 51.12, 51.13, 51.15, 51.16, 51.17, 51.18, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.46, 51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.61, 51.62, 51.64, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.32, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.61, 52.62, 52.63, 52.71, 52.72, 52.72/1, 52.72/2, 52.73, 52.74, 55.11, 55.12, 55.21, 55.21/1, 55.21/2, 55.22, 55.23, 55.30, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 55.51, 55.52, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 61.20, 63.11, 63.12, 63.21, 63.22, 63.30, 63.40, 65.12/3, 65.23, 70.20, 70.31, 71.10, 71.31, 71.32, 71.33, 71.34, 72.10, 72.20, 72.30, 72.40, 72.60, 74.12, 74.13, 74.14, 74.20/1, 74.20/2, 74.20/3, 74.20/5, 74.30, 74.40, 74.70, 74.81, 74.82, 74.83, 74.84, 92.31, 92.31/1, 92.31/2, 92.33, 92.34, 93.01, 93.02, 93.03, 93.04, 93.05.

Од Основниот суд Битола - Битола, Трег. бр. 1198/2000. (35131)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. бр. 5476/99, на регистарска влошка бр. 02023673?-8-09-000, го запиша во трговскиот регистар претворањето на Друштвото за градежништво, транспорт, занатски услуги и промет РЕЦО КОМПАНИ, Рецеп, ДООЕЛ, експорт-импорт, с. Дебреше, Гостивар.

Дејности: 45.21/1, 45.21/2, 45.23, 45.31, 45.41, 51.11, 51.57, 51.21, 51.23, 51.24, 51.53, 50.30/1, 51.36, 51.34, 51.31, 51.41, 51.46, 51.43, 51.51, 51.53, 51.55, 51.70, 51.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.24, 52.43, 52.26, 50.10, 50.50, 52.43, 52.44/1, 52.46, 52.48, 52.47, 52.44/1, 55.30/1, 63.40, 74.40, 74.84.

Управител на друштвото е Рецеп Нухиџи, од село Дебреше, општина Гостивар, без ограничување во овластувањата.

Друштвото во правниот промет со трети лица настапува во свое име и за своја сметка.

За обврските создадени во правниот промет со трети лица друштвото одговара со целокупниот свој имот.

Извршител на надворешно-трговскиот промет е Рецеп Нухиџи, управител без ограничување во овластувањата.

Во надворешно-трговскиот промет друштвото ќе ги извршува сите дејности регистрирани во судот.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 5476/99. (35246)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. бр. 12939/99, на регистарска влошка бр. 02027816?-8-03-000, го запиша во трговскиот регистар усогласувањето со ЗТД на Друштвото за производство, трговија и услуги АЛЕКСАНДАР 99, Оливер, ДООЕЛ, ул. "Методи Ц. Цико" бр. 38, Кавадарци.

Основач: Марков Оливер, со изјава од 20.06.1999 год.

Дејности: 01.13, 01.41, 02.01, 02.02, 15.61, 15.81, 15.82, 15.85, 15.86, 15.87, 15.89, 15.91, 15.92, 15.93, 15.95, 15.98, 28.11, 28.12, 28.21, 28.22, 28.30, 28.40, 28.51, 28.52, 28.61, 28.62, 28.63, 28.71, 28.72, 27.73, 51.11, 51.12, 51.13, 51.14, 51.15, 51.16, 51.17, 51.18, 51.19, 55.30, 60.24, 63.30, 63.40, 71.40, 72.30, 72.40, 72.60, 74.12, 74.13, 74.40, 74.84, 92.33, 92.34, 93.05, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.61, 51.62, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.45, 52.46.

Во надворешнотрговското работење друштвото ќе ги обавува следните дејности: посредување и застапување во прометот со стоки и услуги, реекспорт, лизинг, меѓународен транспорт на стоки, продажба на стоки од консигнациони складови, малограничен промет со Бугарија, Грција, Албанија и Југославија.

Во правниот промет со трети лица друштвото истапува во свое име и за своја сметка. За обврските сторени во правниот промет со трети лица друштвото одговара со сите свои средства.

Лице овластено за застапување: Се брише Илијев Ристо, директор без ограничување, се запишува Марков Оливер, управител без ограничување.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 12939/99. (35247)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. бр. 11234/99, на регистарска влошка бр. 020312897-8-01-000, го запиша во трговскиот регистар претворањето на претпријатие на Друштвото за производство, трговија, транспорт и услуги КОМЕТА-3, Борис, ДООЕЛ, увоз-извоз, ул. "25-ти Мај" бр. 35, Каварци.

Основач: Златев Борис, со изјава од 20.06.1999 год.
Дејности: 15.81, 15.82, 20.10, 20.20, 20.30, 20.40, 20.51, 28.11, 28.12, 28.21, 28.22, 28.30, 28.40, 28.52, 28.61, 28.63, 28.71, 28.72, 28.75, 36.11, 36.12, 36.13, 36.14, 50.20, 50.40, 52.74, 55.30, 60.21, 60.23, 60.24, 63.12, 63.30, 63.40, 74.12, 72.30, 72.40, 74.20/3, 74.84, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.61, 51.62, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.45, 52.46, во надворешнотрговското работење друштвото ќе ги обавува следните дејности: посредување и застапување во прометот со стоки и услуги, реекспорт, лизинг, меѓународен транспорт на стоки, продажба на стоки од консигнациони складови, малограничен промет со Бугарија, Грција, Албанија и Југославија.

Во правниот промет со трети лица друштвото истапува во свое име и за своја сметка.

За обврските сторени во правниот промет со трети лица друштвото одговара со сите свои средства.

Лице овластено за застапување е Златев Борис, управител без ограничување.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 11234/99. (35248)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. бр. 16015/99, на регистарска влошка бр. 02028702?-8-01-000, го запиша во трговскиот регистар Друштвото за производство, трговија и услуги ДУЦ, Лила, ДООЕЛ, експорт-импорт, ул. "Битпазарска" бр. 125, Скопје.

Друштвото е основано со Изјава за усогласување од ЗТД и ДООЕЛ од 22.12.1999 година од содружничкиот Лила Зидар.

Дејности: 36.11, 36.12, 36.13, 36.14, 36.15, 20.20/1, 20.30, 20.51, 20.52, 36.63, 19.30, 20.40, 52.74, 35.12, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.62, 52.63, 52.71, 50.10, 50.20, 50.30, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 50.40, 50.40/1, 50.40/2, 50.40/3, 50.40/4, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.53, 51.54, 51.56, 51.57, 51.64, 51.70, 63.40, 71.31, 71.32, 71.33, 71.34, 71.40, 74.82, 74.84, 70.31, 55.30/1, 55.30/2, 55.23, 55.11, 55.12, 55.30, 93.05, 63.30, 74.81, 92.34, 74.70, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 71.10, 71.21, 02.01, 02.02, 74.12, 74.13, 74.14, надворешна трговија со непрехранбени производи, надворешна трговија со прехранбени производи, малограничен промет со Бугарија, Грција, Албанија, застапување на странски фирми, реекспорт, консигнација, комисион, посредување.

Во правниот промет со трети лица друштвото истапува во свое име и за своја сметка.

За обврските преземени во правниот промет со трети лица друштвото одговара со сите свои средства.

Лице овластено за застапување во земјата и надворешното трговско работење е Лила Зидар, управител со неограничена одговорност.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 16015/99. (35249)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. бр. 10818/99, на регистарска влошка бр. 02028972?-3-09-000, го запиша во трговскиот регистар усогласувањето на Друштвото за градежништво, проектирање и инженеринг РКЕ, Виолета, ДОО, Градски трговски центар, кула 4, Скопје.

Основачи на друштвото се: ПИМ "УНИЈА" ЦО, Виолета Константинова.

Управител: Виолета Константинова, со неограничени овластувања.

Дејности во внатрешниот промет: 45.11, 45.12, 54.21/1, 45.21/2, 45.22, 45.23, 45.24, 45.25, 45.31, 45.32, 45.33, 45.34, 45.41, 45.42, 45.43, 45.44, 45.45, 45.50, 51.13, 51.15, 51.18, 51.19, 51.53, 51.56, 51.70, 52.26, 52.46, 52.47, 52.48, 55.30/1, 55.30/2, 63.30, 63.40, 70.11, 70.12, 70.20, 70.31, 70.32, 72.20, 72.30, 72.40, 74.13, 74.20/1, 74.20/2, 74.20/3, 74.20/4, 74.20/5, 74.30, 74.40, 74.70, 74.84, 92.72, 93.05, во надворешниот промет: надворешна трговија со непрехранбени производи, посредување во надворешно-трговскиот промет, посредување и застапување во прометот на стоки и услуги.

Друштвото е со неограничени овластувања. За обврските во правниот промет со трети лица друштвото одговара со ситот свој имот.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 10818/99. (35250)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. бр. 13136/99, на регистарска влошка бр. 02031951?-8-11-000, го запиша во трговскиот регистар усогласувањето на претпријатие во Друштво за новинско-издавачка дејност КУЛТУРА-С.Х., Садри, ДООЕЛ, експорт-импорт, ул. "А.Ј.Журчин" бр. б.б., Тетово.

Основач: Садри Хусмани од Тетово.

Дејности: 01.11/1, 01.11/2, 01.11/3, 01.12/1, 01.13/1, 01.30, 11.20, 15.11, 15.12, 15.13, 15.20, 15.31, 15.32, 15.33, 15.41, 15.42, 15.43, 15.51, 15.52, 15.61, 15.71, 15.72, 15.84, 15.82/2, 15.81/2, 15.81/1, 15.85, 15.86, 15.87, 15.88, 15.89, 15.98, 15.98/2, 20.10/1, 20.20, 20.30, 20.40, 20.51, 26.40, 26.61, 26.62, 26.63, 26.64, 26.66, 26.82/2, 28.40, 28.51, 28.52, 28.71, 28.72, 36.11, 36.12, 36.13, 36.14, 36.15, 36.21, 36.22, 45.11, 45.21/1, 45.21/2, 45.22, 45.23, 45.24, 45.25, 45.31, 45.32, 45.33, 45.34, 45.41, 45.42, 45.43, 45.44, 45.45, 50.10, 50.20, 50.30/1, 50.30/2, 50.40/1, 50.40/2, 50.40/3, 50.40/4, 50.50, 51.11, 51.12, 51.13, 51.14, 51.15, 51.16,

51.17, 51.18, 51.19, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.41, 51.42, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.61, 51.62, 51.63, 51.64, 51.65, 51.66, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.32, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.63, 52.74, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 55.52, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.21, 71.10, 71.21, 63.30, 63.40, 65.12/3, 70.11, 70.20, 70.31, 71.31, 71.32, 71.33, 71.34, 72.30, 72.40, 74.12, 74.13, 74.20/2, 74.20/3, 74.84, 72.60, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, реекспорт, меѓународен транспорт на стоки, меѓународен транспорт на патници, посредување, застапување, консигнација, малограничен промет со сите соседни земји.

Во правниот промет со трети лица Друштвото истапува во свое име и за своја сметка.

Во правниот промет со трети лица Друштвото одговара со целиот свој имот.

Управител на Друштвото е: Садри Хусмани, управител со неограничени овластувања.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 13136/99. (35251)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. бр. 15936/99, на регистарска влошка бр. 02031744?-8-01-000, го запиша во трговскиот регистар претворањето на претпријатие во Друштво за промет на големо и мало, занаетчиство и угостителство БЕ-ЛА, Амит, ДООЕЛ, експорт-импорт, ул. "Бистра" бр. 35, Скопје.

Основач: Ами Зијаде од Скопје.

Дејности: 01.11/1, 1.11/2, 01.11/3, 01.12/1, 01.13/1, 01.30, 11.20, 15.11, 15.12, 15.13, 15.20, 15.31, 15.32, 15.33, 15.41, 15.42, 15.43, 15.51, 15.52, 15.61, 15.71, 15.72, 15.84, 15.82/2, 15.81/2, 15.81/1, 15.85, 15.86, 15.87, 15.88, 15.89, 15.98, 15.98/2, 20.10/1, 20.20, 20.30, 20.40, 20.51, 26.40, 26.61, 26.62, 26.63, 26.64, 26.66, 26.82/2, 28.40, 28.51, 28.52, 28.71, 28.72, 36.11, 36.12, 36.13, 36.14, 36.15, 36.21, 36.22, 45.11, 45.21/1, 45.21/2, 45.22, 45.23, 45.24, 45.25, 45.31, 45.32, 45.33, 45.34, 45.41, 45.42, 45.43, 45.44, 45.45, 5.10, 50.20, 50.30/1, 50.30/2, 50.40/1, 50.40/2, 50.40/3, 50.40/4, 50.50, 51.11, 51.12, 51.13, 51.14, 51.15, 51.16, 51.17, 51.18, 51.19, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.41, 51.42, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.61, 51.62, 51.63, 51.64, 51.65, 51.66, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.32, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.63, 52.74, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 55.52, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.21, 71.10, 71.21, 63.30, 63.40, 65.12/3, 70.11, 70.20, 70.31, 71.31, 71.32, 71.33, 71.34, 72.30, 72.40, 74.12, 74.13, 74.20/2, 74.20/3, 74.84, 72.60, 90.00, 93.02, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, реекспорт, меѓународен транспорт на стоки, меѓународен транспорт на патници, посредување, застапување, консигнација, малограничен промет со сите соседни земји.

Во правниот промет со трети лица Друштвото истапува во свое име и за своја сметка.

Во правниот промет со трети лица Друштвото одговара со целиот свој имот.

Управител на Друштвото е: Амит Зијаде, управител со неограничени овластувања.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 15936/99. (35252)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. бр. 17506/99, на регистарска влошка бр. 02032540?-8-03-000, го запиша во трговскиот регистар

усогласувањето на ДООЕЛ на Друштвото за производство, трговија и деловни услуги ЈАСМИН ТРЕИД, Алдин, ДООЕЛ, експорт-импорт, ул. "Панајот Гиновски" бр. 15в, Скопје.

Основач: Ал-Бека Цемал Алдин од Скопје.

Дејности: 01.11/1, 1.11/2, 01.11/3, 01.12/1, 01.13/1, 01.30, 11.20, 15.11, 15.12, 15.13, 15.20, 15.31, 15.32, 15.33, 15.41, 15.42, 15.43, 15.51, 15.52, 15.61, 15.71, 15.72, 15.84, 15.82/2, 15.81/2, 15.81/1, 15.85, 15.86, 15.87, 15.88, 15.89, 15.98, 15.98/2, 20.10/1, 20.20, 20.30, 20.40, 20.51, 26.40, 26.61, 26.62, 26.63, 26.64, 26.66, 26.82/2, 28.40, 28.51, 28.52, 28.71, 28.72, 36.11, 36.12, 36.13, 36.14, 36.15, 36.21, 36.22, 45.11, 45.21/1, 45.21/2, 45.22, 45.23, 45.24, 45.25, 45.31, 45.32, 45.33, 45.34, 45.41, 45.42, 45.43, 45.44, 45.45, 5.10, 50.20, 50.30/1, 50.30/2, 50.40/1, 50.40/2, 50.40/3, 50.40/4, 50.50, 51.11, 51.12, 51.13, 51.14, 51.15, 51.16, 51.17, 51.18, 51.19, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.41, 51.42, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.61, 51.62, 51.63, 51.64, 51.65, 51.66, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.32, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.63, 52.74, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 55.52, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.21, 71.10, 71.21, 63.30, 63.40, 65.12/3, 70.11, 70.20, 70.31, 71.31, 71.32, 71.33, 71.34, 72.30, 72.40, 74.12, 74.13, 74.20/2, 74.20/3, 74.84, 72.60, 90.00, 93.02, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, реекспорт, меѓународен транспорт на стоки, меѓународен транспорт на патници, посредување, застапување, консигнација, малограничен промет со сите соседни земји.

Во правниот промет со трети лица Друштвото истапува во свое име и за своја сметка.

Во правниот промет со трети лица Друштвото одговара со целиот свој имот.

Управител на Друштвото е: Ал-Бека Цемал Алдин, управител со неограничени овластувања.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 17506/99. (35253)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. бр. 12250/99, на регистарска влошка бр. 02027225?-8-03-000, го запиша во трговскиот регистар усогласувањето со ЗТД на Друштвото за производство, трговија и услуги ГЕЦБАУ, Зоран, ДООЕЛ, експорт-импорт, ул. "Никола Вапцаров" бр. 3-3, Скопје.

Дејности: 51.21, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.64, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.32, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.62, 52.63, 50.10, 50.30/1, 50.30/2, 50.50, 65.12/3, 51.19, 63.40, 15.81/1, 20.10/1, 25.22, 26.61, 28.73, 74.20/2, 74.20/3, 34.30, 74.12, 74.14, 74.84, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.30, 71.10, 55.30, 55.30/1, 45.45, 45.21/1, 45.21/2, 22.22, 74.40, 01.23, 01.24, 01.25, 01.21, 01.22, 15.32, 15.71, 15.72, 19.10, 19.20, 92.34, 71.40, 74.83, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, застапување, посредување во прометот со стоки и услуги, реекспорт, малограничен промет со СР Југославија, Р. Албанија, Р. Бугарија и Р. Грција, консигнација, меѓународен транспорт на стоки и патници во друмскиот сообраќај, меѓународна шпедиција, туристички работи во странство, неограничени овластувања, целосна одговорност.

Лице овластено за застапување е Никаљевиќ Зоран, управител без ограничување.

Единствен содружник е Никаљевиќ Зоран.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 12250/99. (35254)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. бр. 12198/99, на регистарска влошка бр. 02027232?-3-03-000, го запиша во трговскиот регистар усогласувањето со ЗТД на Друштвото за производство, трговија и услуги РИГИПС, Бајрам и др. ДОО, експорт-импорт, с. Жировјане, Боговиње.

Дејности: 51.21, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.64, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.32, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.62, 52.63, 50.10, 50.30/1, 50.30/2, 50.50, 65.12/3, 51.19, 63.40, 15.81/1, 20.10/1, 25.22, 26.61, 28.73, 74.20/2, 74.20/3, 34.30, 74.12, 74.14, 74.84, 60.22, 60.23, 60.24, 63.30, 55.30, 55.30/1, 71.10, 45.45, 45.21/1, 45.21/2, 22.22, 18.22, 18.23, 17.71, 15.85, 15.86, 15.87, 15.11, 15.91, 20.40, 45.11, 45.32, 45.41, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, застапување, посредување во прометот со стоки и услуги, реекспорт, малограничен промет со СР Југославија, Р. Албанија, Р. Бугарија, Р. Грција, консигнација, меѓународен транспорт на стоки и патници во друмскиот сообраќај.

Неограничени овластувања. Целосна одговорност. Лице овластено за застапување е Ибиши Назиф, управител без ограничување.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 12198/99. (35255)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. бр. 11487/99, на регистарска влошка бр. 02025415?-8-01-000, го запиша во трговскиот регистар усогласувањето и претворањето на Претпријатието за трговија на големо и мало МАЛЕКС ц.о. увоз-извоз, ул. "Чаирска" бр. 86, Скопје.

Дејности: 01.11, 01.11/1, 1.11/2, 01.11/3, 01.11/4, 01.21, 01.22, 01.22/1, 01.22/2, 01.24, 01.25, 01.30, 15.11, 15.12, 15.13, 15.20, 15.31, 15.32, 15.51, 15.52, 15.61, 15.71, 17.40, 17.40/1, 17.40/2, 17.51, 18.10, 18.21, 18.22, 18.23, 18.24, 18.30, 19.10, 19.21, 19.30, 36.63, 45.31, 45.32, 45.41, 45.42, 45.43, 45.44, 50.10, 50.20, 50.30, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 51.16, 51.17, 51.21, 51.23, 51.24, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.37, 51.39, 51.41, 51.43, 51.42/1, 51.42/2, 51.53, 51.54, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.41, 52.42, 52.43, 52.46, 52.50, 52.62, 52.63, 52.71, 60.22, 60.24, 65.12/3, 70.12, 70.20, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи.

Друштвото во правниот промет со трети лица настапува во свое име и за своја сметка.

За обврските сторени во правниот промет со трети лица друштвото одговара со сите свои средства.

Лице овластено за застапување во внатрешниот и надворешниот промет е Афиза Осман, управител без ограничување.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 11487/99. (35256)

Основниот суд Битола - Битола, со решението Трег. бр. 1098/2000 на регистарска влошка бр. 011890, го запиша во трговскиот регистар основањето на ЈТД на Друштво за производство, трговија, сообраќај, услуги и др. А и Г увоз-извоз Алиу Бедрије и др. ул. "Загорје" број 6, Кичево.

Друштвото е основано со договор бб., од 1.07.2000 година.

Содружникот Алиу Бедрије како основачки влог во друштвото вложува труд и услуги.

Содружникот Алиу Сами од Кичево исто така како основачки влог во друштвото вложува труд и услуги.

Дејности: 01.21, 01.22, 01.22/1, 01.22/2, 01.24, 01.25, 01.30, 05.02, 15.31, 15.32, 15.33, 15.51, 15.61, 15.71, 15.81,

15.81/1, 15.81/2, 15.85, 15.98, 15.98/1, 15.98/2, 17.71, 18.24, 19.30, 20.10, 20.10/1, 20.10/2, 20.20, 20.30, 20.40, 20.51, 20.52, 25.12, 25.13, 25.21, 25.22, 25.23, 25.24, 26.40, 26.61, 26.63, 31.40, 36.40, 36.61, 45.11, 45.12, 45.21, 45.21/1, 45.21/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 51.53, 51.54, 51.55, 51.57, 51.61, 51.62, 51.64, 51.66, 51.50, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.62, 52.63, 52.47, 55.11, 55.12, 55.23, 55.30, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 55.51, 55.52, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.11, 63.12, 63.21, 71.10, 71.21, 71.31, 71.32, 74.40, 74.81, 74.82, 74.84, 92.34, 93.01, 93.02, 93.05, автоперални, откуп на печурки, преработка на истите и пласман, откуп на полжави, преработка на истите трговија на мало со огревно дрво, техничко дрво и друг дрвен асортиман, трговија на мало со сребрен, златен накит и пари, земјоделски аптеки, откуп и пласман на лековити билки, откуп и пласман на градинарски производи, откуп и пласман на земјоделски производи, откуп, колење и продажба на ситен и крупен добиток, трговија на мало со бои, лакови, антифриз и други слични производи, малограничен промет со; Грција, Албанија, Бугарија и СР Југославија, надворешна трговија со прехранбени и непрехранбени производи, застапување и посредување во прометот со стоки и услуги, консигнациона продажба на странски стоки, комисиони работи, реекспорт, меѓународен транспорт на стоки и патници во друмскиот сообраќај, меѓународна шпедиција, услуги на меѓународен транспорт на стоки и патници, изведување на инвестициони работи во странство.

Неограничени овластувања, полна одговорност..

Лице овластено за застапување на фирмата во внатрешен и надворешен трговски промет: Алиу Бедрије, управител без ограничувања во рамките на запишаните дејности.

Од Основниот суд Битола - Битола, Трег. бр. 1098/2000. (34530)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. бр. 2248/2000 на регистарска влошка бр. 02031057?-6-09-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на Трговец поединец Вања Никола Здравева ТП СТУДИО ВАЊА третмани за разубавување ул. "Даме Груев" бр. 3/4-2, Скопје.

Основање на Трговец поединец Вања Никола Здравева ТП СТУДИО ВАЊА третмани за разубавување ул. "Даме Груев" бр. 3/4/2, Скопје.

Основач: Вања Здравева од Штип со живеалиште на ул. "Крушевска Република" бр. 20.

Дејности: 93.02, 93.04, 93.05.

За обврските одговара со целиот свој имот.

Управител - Вања Здравева со овластување неограничено.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 2248/2000. (34531)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. бр. 3689/2000 на регистарска влошка бр. 02029029?-8-03-000, го запиша во трговскиот регистар Друштвото за производство, трговија и услуги ЕЛЕКТРА Слаѓан ДООЕЛ експорт-импорт, ул. "Антон Попов" бр. 46-а, Скопје.

Содружник: Јованоски Слаѓан, ул. "Антон Попов" бр. 46-а, Скопје.

Фирма: Друштво за производство, трговија и услуги ЕЛЕКТРА Слаѓан ДООЕЛ експорт-импорт.

Седиште: ул. "Антон Попов" бр. 46-а, Скопје.

Дејности: 21.22, 22.22, 22.23, 28.12, 28.40, 28.52, 28.61, 28.62, 28.63, 28.74, 28.75, 36.11, 36.12, 36.13, 36.14, 45.22, 45.31, 45.32, 45.43, 45.44, 50.10, 50.30/1, 50.30/2, 50.50, 51.13, 51.15, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.31, 51.32, 51.33,

51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.41, 51.42, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.56, 51.61, 51.70, 52.11, 52.21, 52.22, 52.24, 52.25, 52.26, 52.23, 52.42, 52.43, 52.44/1, 52.46, 52.47, 52.72/1, 52.72/2, 55.30/2, 60.21, 60.23, 60.24, 63.30, 72.10, 72.20, 72.30, 72.50, 72.60, 74.14, 74.82, 74.84.

Надворешна трговија: надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непременбени производи, консигнациона продажба, застапување на странски фирми и реекспорт, малограничен промет со соседните земји: Југославија, Бугарија, Грција и Албанија, посредување и застапување во надворешнотрговскиот промет.

Управител: Јованоски Слафан, без ограничување.

Одговорност: Во правниот промет одговара со сит свој имот, а истапува во свое име и за своја сметка.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 3689/2000. (34532)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. бр. 3853/2000 на регистарска влошка бр. 02029288-6-01-000, го запиша во трговскиот регистар ТП ФЕЛИКС Предраг Мирослав Јаблановски, продавница за овошје и зеленчук, ул. "Бапчор" продавница бр. 199, пазар Автокоманда, Скопје.

Содружник: Предраг Мирослав Јаблановски ул. "Пандил Шишков" бр. 16/2, Скопје.

Седиште: ул. "Бапчор" продавница бр. 199 пазар Автокоманда, Скопје.

Дејност: 52.21, трговија на мало со овошје и зеленчук.

Управител: Предраг Јаблановски без ограничување.

Одговорност: Во правниот промет одговара со сит свој имот.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 3853/2000. (34533)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. бр. 3674/2000 на регистарска влошка бр. 02029018?-6-06-000, го запиша во трговскиот регистар Авто такси ТП ХАРУН трговец поединец Нухи Целадин Ислами, с. Дебреше - Гостивар.

Дејности: 60.21, 60.22, 60.23, 60.24.

Во правниот промет со трети лица трговецот поединец истапува во свое име и за своја сметка.

За обврските сторени спрема трети лица трговецот поединец одговара лично со целиот свој имот.

Управител без ограничување на фирмата е лицето Ислами Нухи од с. Дебреше - Гостивар.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 3674/2000. (34534)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. бр. 4255/2000 на регистарска влошка бр. 02030052?-8-01-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на ДООЕЛ на Друштвото за производство, услуги и трговија на големо и мало БО-МИ Симка ДООЕЛ извоз-увоз, ул. "Сава Ковачевиќ" бр. 14-д, Скопје.

Дејности: 15.11, 15.12, 15.13, 15.81/1, 15.81/2, 15.82, 15.82/1, 15.82/2, 15.85, 15.89, 51.11, 51.17, 51.18, 51.19, 51.21, 51.22, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.64, 51.65, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.62, 52.63, 52.74, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 60.24, 63.11, 63.12, 63.21, 63.40, 71.40, 74.13, 74.14, 74.40, 74.84, 93.05.

Дејности во наворешнотрговскиот промет: надворешна трговија со прехранбени производи, надвореш-

на трговија со непременбени производи, застапување, посредување, реекспорт, консигнација, малограничен промет со Грција, Бугарија, Албанија и СР Југославија.

Во правниот промет со трети лица друштвото настапува во свое име и за своја сметка.

За обврските сторени во правниот промет со трети лица друштвото одговара со целокупниот свој имот.

Стевковска Симка, управител, без ограничување.

Основач на друштвото е Стевковска Симка од с. Стајковци, ул. "Вера Јоциќ" бр.15.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 4255/2000. (34535)

Основниот суд Битола - Битола, со решението Трег. бр. 994/2000 на регистарска влошка бр. 011786 го запиша во трговскиот регистар основањето на друштво со ограничена одговорност на Друштво за услуги, производство, трговија и транспорт ЕЛАНА Соколе ДООЕЛ увоз-извоз ул. "Климент Охридски" бр. 15/10, Битола.

Основач: Соколе Марковски од Битола.

Основна главнина: 192.200,00 денари во предмети наведени во извештајот од проценителот.

Дејности: 01.11, 01.12, 01.11/1, 50.30/3, 50.30/1, 50.30/2, 51.11, 51.12, 50.10, 50.20, 50.30, 50.40, 51.16, 51.18, 50.50, 51.19, 51.21, 51.22, 51.23, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42, 51.43, 51.44, 51.47, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.62, 52.63, 60.22, 60.24, 92.34, 93.05, 55.30, 55.30/2, 65.12/3, 74.14, 74.84, 63.11, 63.12, 63.40, 51.45, 51.53, 51.55, 51.61, 51.62, 51.64.

Во наворешно-трговскиот промет ќе ги врши следните дејности: надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непременбени производи, посредување и застапување во прометот со стоки и услуги, угостителски и туристички услуги, меѓународен транспорт на стоки и патници, малограничен промет, меѓународна шпедиција, реекспорт, продажба на стоки од консигнационен склад на странски складови.

Во правниот промет друштвото настапува во свое име и за своја сметка.

За обврските направени во правниот промет друштвото одговара со сите свои средства.

Управител Марковски Томе од Битола со неограничени овластувања во рамките на запишаните дејности.

Од Основниот суд Битола - Битола, Трег. бр. 994/2000. (34536)

ЗАПИШУВАЊЕ ВО РЕГИСТАРОТ НА ЗДРУЖЕНИЈА НА ГРАЃАНИ И ФОНДАЦИИ

Основниот суд Скопје II - Скопје, со решение П.Рег.ЗГ.бр. 8/2001 од 19.02.2001 година во регистарот на здруженија на граѓани и фондации го запиша следното:

Се усвојува предлогот на здружение на граѓани ЕУРОДОМ Скопје.

Се одобрува упис во Регистарот на здруженија на граѓани и фондации на Здружение на граѓани ЕУРОДОМ со седиште на ул. "Пржино" бр. 9, Скопје.

Дејноста на здружението е: Едукација за европско државјанство, специфични информативни семинари, Информации за ЕУ, Интеркултурна анимација, Предавања и изложби фокусирани за тековни европски задачи.

Со денот на запишувањето во регистарот, Здружение на граѓани ЕУРОДОМ, се стекнува со својство на правно лице.

Од Основниот суд Скопје II - Скопје, П.Рег. ЗГ. бр. 8/01. (3940)

Основниот суд Скопје II - Скопје, со решение III.Рег.ЗГ.бр. 281/99 од 06.02.2001 година во регистарот на здруженија на граѓани и фондации го запиша следното:

Се одобрува упис во Регистарот на здруженија на граѓани и фондации на центарот за Психосоцијална поддршка и грижа за ментално здравје Скопје, со седиште на ул. "Дичо Петров" бр. 7, Скопје.

Целите и задачите на Центарот за психо социјална поддршка и грижа за ментално здравје се: изнаоѓање на начин за превенција, унапредување на состојбата, на менталното здравје кај поединецот, овозможување на заинтересираните граѓани на РМ да го унапредат своето ефикасно функционирање од аспект на ментално здравје, во врска со социјални трендови за зголемен стрес, несоодветна лична, индивидуален систем на вредности и реализација на широк спектар, на научно базирани и професионалци, спроведени проекти од полето на менталното здравје и психосоцијалната поддршка.

Со денот на запишувањето во Регистарот, Центарот за психосоцијална поддршка и грижа за ментално здравје Скопје, се стекнува со својство на правно лице.

Од Основниот суд Скопје II - Скопје, III.Рег. ЗГ. бр. 281/99. (4286)

Во регистарот на здруженија на граѓани и фондации под Рег.бр. 966 се запишува Здружението на граѓани Здружение на граѓани Пијанец со скратено име Пијанец, со седиште во Скопје, ул. "Маршал Тито" бр. 56/1-9.

Лице овластено за застапување е неговиот претседател Никола Арсовски од Скопје.

Работата и активностите на здружението ќе се однесуваат на организирање на прослава на Делчевска вечер по повод традиционалниот собор - Тодорова сабота, да ги остварува и негува роднокрајните врски, обичаи и традиции, да ги запознава младите генерации со роднокрајните обичаи и традиции, да остварува соработка, да одржува врски и со други такви здруженија од земјата и странство, како и запознавање, зближување, меѓусебно помагање и организирана помош на поединци.

Здружението на граѓани стекнува својство на правно лице и може да започне со работа од 23.02.2001 година.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, ЗГ. бр. 17/01. (4644)

Во регистарот на здруженија на граѓани и фондации под Рег.бр. 955 се запишува здружението на граѓани Хуманитарна организација за социјална помош МЕСЕЧИНА со седиште во Скопје, ул. "Прохор Пчински" бр. 33 б.

Лице овластено за застапување е неговиот претседател Миндерез Небијевски од Скопје.

Работата и активностите на здружението ќе се однесуваат на прибирање на доброволни прилози во храна, облека, пари, давање социјално хуманитарна помош на социјално загрозувани работници, деца, старци и други загрозувани граѓани на Република Македонија, давање помош на специјализирани установи за деца и други социјално хуманитарни асоцијации како и поврзување со други друштва и здруженија кои имаат иста цел социјална и хуманитарна работа.

Здружението на граѓани стекнува својство на правно лице и може да започне со работа од 07.02.2001 година.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, ЗГ.бр. 1159/00. (4646)

Во регистарот на здруженија на граѓани и фондации под Рег.бр. 99 се запишува подружница во Република Македонија на Фондацијата за развој Анадолија, со седиште во Анкара - Република Турција.

Седиштето на подружницата на Фондацијата за развој Анадолија е во Скопје на бул. "Крсте Мисирков" бр. 3.

Лице кое е овластено да ја застапува подружницата на странската организација Фондација за развој Анадолија од Република Турција во Република Македонија е г-дин Белул Мехмед Лутфи - турски државјанин.

Работата и активностите на подружницата на странската Фондација за развој Анадолија од Република Турција во Република Македонија ќе се однесуваат на реализација на проекти за помош во областа на образованието и воспитувањето за отворање на нови работни места, изградба и реновирање на стари и руинирани училишни згради, снабдување на учениците со училишен прибор, организирање курсеви на странски јазици, размена на ученици, здравствени проекти и соработка меѓу Република Турција и Република Македонија.

Подружницата на странската Фондација за развој Анадолија стекнува својство на правно лице и може да започне со работа од 23.02.2001 година.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, С.О.бр.16/00. (4645)

Во регистарот на здруженија на граѓани и фондации на Основниот суд во Гостивар под Рег.бр. 2/01 се запишува здружение на граѓани за заштита и изградба на верски и културни објекти "ЦАМИ ЦЕДИТ" Гостивар, ул. "ЈНА" бб, Гостивар карши фабрика "Силка" застапувана од претседателот на здружението Галип Беџет Сулејмани од с.Здуње - Гостивар, како одлука за избор на претседател на здружението од 02.02.2001 година.

Цели и задачи на здружението се: Начело на хуманоста, добротворност, сочество на љубов и грижа кон верските и културните објекти. Задачите на здружението се однесуваат на собирање на парични средства, градежен материјал и друго, од членовите на здружението, како и од сродни организации во земјата и надвор од неа за изградба на нови верски објекти, адаптација и реновирање на постоечките верски и културни објекти, да допринесуваат за обезбедување на минимум егзистенција на лицата и нивните семејства кои се ангажирани во верските и културните институции и објекти да ги отстрануваат последиците врз верските и културните објекти, предизвикани од елементарни и други масовни непогоди, унапредување на човековата околина околу верските и културните објекти, го негуваат развојот на добротворните и хуманитарните односи меѓу луѓето, додека својата активност Здружението ја заснова на Уставот и Законите и институциите на системот, а со цел за поорганизирана заштита и изградба на верските објекти, како и се друго што е во интерес на здружението.

Од Основниот суд во Гостивар, ЗГ.бр. 4/01. (4422)

Во регистарот на здруженија на граѓани и фондации при Основниот суд во Гостивар под рег.бр. 4 се запишува Здружението на граѓани Еколошко друштво "ИЗВОРИ" с.Вруток, со седиште во с.Вруток, кое го застапува неговиот претседател Цветковски Јове.

Работата и активностите на здружението ќе се однесуваат во остварување на цели и задачи од областа на екологијата, заштита на животната средина и вклучување на младите во спроведувањето на тие цели и задачи.

Од Основниот суд во Гостивар, ЗГ.бр. 5/01. (4871)

Основниот суд во Гевгелија со решение Зг.бр. 2/01 од 27.02.2001 година го запиша во Регистарот на здруженија на граѓани и фондации што се води во овој суд Шаховскиот клуб "Ристо Ничевски" од Валандово.

Име на субјектот: Шаховски клуб "Ристо Ничевски" од Валандово.

Седиште на субјектот: ул."29ти Ноември" бр. 12 - Валандово.

Цели и задачи на субјектот: развој на спортот пред се на шахот преку организиран начин со помош на стручни и искусни лица кои го познаваат шахот, натпреварување на овој клуб како и турнири така и во спортски првенства, дружење и комуницирање меѓу членовите на клубот и друго.

Лице овластено за застапување: Петков Димчо од Валандово.

Од Основниот суд во Гевгелија, ЗГ.бр.2/01. (4876)

Основниот суд во Гевгелија со решение Зг.бр. 23/00 од 30.11.2000 година го запиша во Регистарот на здруженија на граѓани и фондации што се води во овој суд Здружението на граѓани "Европски форум" од Миравци.

Име на субјектот: Здружение на граѓани "Европски форум" од Миравци.

Седиште на субјектот: во Миравци.

Цели и задачи на субјектот: обезбедување на природното право на секој човек за здрава животна средина како право што им претходи на сите други права и како такви ги надминува сите идеолошки, политички, национални и сите други исклучивости, заштита на животната средина како услов на човековата егзистенција и зачувување на нејзината рамнотежа, а со тоа и нормализирање на нарушениот однос човек - природа, со свесна и планска човекова активност, постојана борба за здрава средина, за здрава вода за пиење, за демократизација на неселението за научни и културни активности и друго.

Лице овластено за застапување: Басов Митко од Миравци.

Од Основниот суд во Гевгелија, ЗГ.бр. 23/00. (4877)

Основниот суд во Гевгелија со решение Зг.бр. 24/00 од 07.12.2000 година го запиша во Регистарот на здруженија на граѓани и фондации што се води во овој суд Фудбалскиот клуб "Валандово" од Валандово.

Име на субјектот: Фудбалскиот клуб "Валандово" од Валандово.

Седиште на субјектот: ул."Првوماјска" бр. 3, во Валандово.

Цели и задачи на субјектот: омасовување и развој на фудбалската игра која ја организира Општинскиот сојуз, регионалната и повисоките квалитетни лиги и меѓународни натпревари од официјален карактер, во своите редови да зачлени што повеќе млади луѓе кои ќе ги бранат боите на клубот, ќе се стреми да постигне што подобри резултати во натпреварувањето што го организира Општинскиот фудбалски сојуз, односно фудбалскиот сојуз на РМ и друго.

Лице овластено за застапување: Манолев Стојан од Валандово.

Од Основниот суд во Гевгелија, ЗГ.бр. 24/00. (4878)

Основниот суд во Делчево со решение Рег.ЗГФ.бр. 4/98 во Регистарот на здруженија на граѓани и фондации го запиша здружението на тутунопроизводители "Пролет" - Делчево.

Основни цели и задачи на здружението се: унапредување, развој на производството на тутун.

Седиштето на здружението е во Делчево, ул. "М. Брицо" бр. 40.

Лице овластено за претставување и застапување на здружението е Благоја Ивановски од Делчево.

Од Основниот суд во Делчево, Рег.Згф.бр. 4/98. (4663)

Основниот суд во Делчево со решение Рег.ЗГФ.бр. 15/99 во Регистарот на здруженија на граѓани и фондации го запиша здружението "Буковска" - Делчево.

Основни цели и задачи на здружението се: развивање, унапредување, и омасовување на активностите на собирање и одгледување на печурки на територијата на општина Делчево, како и заштита и унапредување на животната средина и интересите на членството.

Седиштето на здружението е во Делчево, ул. "М. Брицо" бб во Делчево.

Лице овластено за претставување и застапување на здружението е Љупчо Стојковски од Делчево.

Од Основниот суд во Делчево, Рег.Згф.бр. 15/99. (4665)

Основниот суд во Делчево со решение Рег.ЗГФ.бр. 19/99 во Регистарот на здруженија на граѓани и фондации го запиша здружението КУД "Гоце Делчев" - Делчево.

Основни цели и задачи на здружението се: остварување на јавни и културни интереси на општина Делчево.

Седиштето на здружението е во Делчево, ул. "М.М. Брицо" бб во Делчево.

Лице овластено за претставување и застапување на здружението е Љупчо Прачковски од Делчево.

Од Основниот суд во Делчево, Рег.Згф.бр. 19/99. (4666)

Основниот суд во Делчево со решение Рег.ЗГФ.бр. 5/00 во Регистарот на здруженија на граѓани и фондации го запиша здружението Доброволно противпожарно друштво "Каменица" - М.Каменица.

Основни цели и задачи на здружението се: Спроведување на мерки за заштита од пожари, ја следи и анализира положбата во доброволното противпожарно и презема мерки за унапредување на доброволното противпожарство и заштита од пожари, работи на вклучување што поголем број граѓани, развива и покренува активности за заштита од пожари.

Седиштето на здружението е во М.Каменица.

Лице овластено за претставување и застапување на здружението е Тоде Маринковски.

Од Основниот суд во Делчево, Рег.Згф.бр. 5/00. (4667)

Основниот суд во Делчево со решение Рег.ЗГФ.бр. 3/00 во Регистарот на здруженија на граѓани и фондации го запиша здружението "Шаховски клуб Делчево" - Делчево.

Основни цели и задачи на здружението се: да ги собере сите љубители на шахот и шаховската игра во Делчево и општината, да се изврши селекција меѓу сите љубители на шахот заради подобрување и подигање на повисоко ниво на квалитетот на шаховската игра и да се направи квалитетна натпреварувачка екипа, за натпреварување во втора Македонска лига.

Седиштето на здружението е во Делчево, ул. "Н.Ј. Вапцаров" бб во Делчево.

Лице овластено за претставување и застапување на здружението е Љупчо Атанасов од Делчево.

Од Основниот суд во Делчево, Рег.Згф.бр. 15/99. (4668)

Основниот суд во Делчево со решение Рег.ЗГФ.бр. 7/00 во Регистарот на здруженија на граѓани и фондации го запиша здружението Хуманитарно здружение на граѓани за заштита на правата на децата и младината "Порта" - Делчево.

Основни цели и задачи на здружението се: Остварување на интереси и вршење на дејности и активности со цел подобрување, заштита и унапредување на правата на децата и младината.

Седиштето на здружението е во Делчево.

Лице овластено за претставување и застапување на здружението е Мика Илиева.

Од Основниот суд во Делчево, Рег.Згф.бр. 7/00. (4669)

Основниот суд во Делчево со решение Рег.ЗГФ.бр. 6/00 во Регистарот на здруженија на граѓани и фондации го запиша здружението Спортско рекреативен клуб "НИПИ" - М.Каменица.

Основни цели и задачи на здружението се: Развој на спортските активности во училиштето, развој на училишниот спорт, работи на стручно издигање и усовршување на своето членство по пат на организирање на разновидни облици како образовно воспитна и стручна дејност и друго.

Седиштето на здружението е во М.Каменица на ул. "Првوماјска" бр. 2.

Лице овластено за претставување и застапување на здружението е Трајко Стефановски.

Од Основниот суд во Делчево, Рег.Згф.бр. 6/00.
(4670)

Основниот суд во Делчево со решение Рег.ЗГФ.бр. 8/00 во Регистарот на здруженија на граѓани и фондации го запиша здружението Општинска организација на Црвен крст - Делчево - Делчево.

Основни цели и задачи на здружението се: Чување и унапредување на здравствената култура на населението и развој и унапредување на крводарителството.

Седиштето на здружението е во Делчево на ул. "М.М.Брицо" бр. 4.

Лице овластено за претставување и застапување на здружението е Кирил Златков.

Од Основниот суд во Делчево, Рег.Згф.бр. 8/00.
(4671)

Основниот суд во Делчево со решение Рег.ЗГФ.бр. 9/00 во Регистарот на здруженија на граѓани и фондации го запиша здружението Младинско Хуманитарно, културно, еколошко здружение на граѓани "Сонце" - Делчево.

Основни цели и задачи на здружението се: Едукација на младите во разни области од културата и образованието, борба против разни видови пороци, организирано дружење на младите и создавање и јакнење на еколошката свест на младите.

Седиштето на здружението е во Делчево на ул. "Кирил и Методи" бр. 29.

Лице овластено за претставување и застапување на здружението е Гурѓа Тодоровска.

Од Основниот суд во Делчево, Рег.Згф.бр. 9/00.
(4672)

Основниот суд во Делчево со решение Рег.ЗГФ.бр. 10/00 во Регистарот на здруженија на граѓани и фондации го запиша здружението Здружението на Просветни работници од Делчево.

Основни цели и задачи на здружението се: Да ги штити интересите на просветните работници во општината во смисла на подобрување на професионализмот, општествениот и економскиот статус на просветните работници и нивната поголема општествена афирмација за унапредување на образованието и воспитанието.

Седиштето на здружението е во Делчево, ул. "Орце Николов" бб.

Лице овластено за претставување и застапување на здружението е Владо Јанковски од Делчево.

Од Основниот суд во Делчево, Рег.Згф.бр. 10/00.
(4673)

Основниот суд во Делчево со решение Рег.ЗГФ.бр. 11/00 во Регистарот на здруженија на граѓани и фондации го запиша здружението "Судбина" од Делчево.

Основни цели и задачи на здружението се: Остварување на економски, социјално, културни, научни, технички, хуманитарни, образовни, спортски и други интереси и уверувања во согласност со Уставот и Законот.

Седиштето на здружението е во Делчево, ул. "Благој Стојменов" бр. 7.

Лице овластено за претставување и застапување на здружението е Голуб Ивановски од Делчево.

Од Основниот суд во Делчево, Рег.Згф.бр. 11/00.
(4674)

Основниот суд во Делчево со решение Рег.ЗГФ.бр. 12/00 во Регистарот на здруженија на граѓани и фондации го запиша здружението "Хоризонт" од Делчево.

Основни цели и задачи на здружението се: Остварување на економски, социјално, културни, научни, технички, хуманитарни, образовни, спортски и други интереси и уверувања во согласност со Уставот и Законот.

Седиштето на здружението е во Делчево, ул. "Скопска" бр. 13.

Лице овластено за претставување и застапување на здружението е Надица Стоименова од Делчево.

Од Основниот суд во Делчево, Рег.Згф.бр. 12/00.
(4677)

Основниот суд во Делчево со решение Рег.ЗГФ.бр. 1/01 во Регистарот на здруженија на граѓани и фондации го запиша здружението "Пијанец" од Делчево.

Основни цели и задачи на здружението се: Покренување иницијатива пред надлежните институции за заштита на објекти и предмети од археолошко, етнолошко и нумизматичко значење, собирање на предмети и доставување до надлежните институции, собирање и изучување на творби од нашето фолклорно богатство и друго.

Седиштето на здружението е во Делчево.

Лице овластено за претставување и застапување на здружението е Драган Арсовски од Делчево.

Од Основниот суд во Делчево, Рег.Згф.бр. 1/01.
(4678)

Основниот суд во Делчево со решение Рег.ЗГФ.бр. 2/01 во Регистарот на здруженија на граѓани и фондации го запиша здружението "Младински центар Сонце" - М.Каменица.

Основни цели и задачи на здружението се: Заштита и унапредување на правата на децата, помош на деца без родители, помош на самохрани родители и социјално загрозувани лица, помош на инвалидизирани лица, борба против пороците на современото живеење (наркоманија, Алкохолизам, никотинизам и слично), едукација и подигање на степенот на еколошката свест, развивање на спортскиот дух кај младиот човек и друго.

Седиштето на здружението е во М.Каменица на ул. "Дом на рудари Саса" бб.

Лице овластено за претставување и застапување на здружението е Бранко Михаиловски од М.Каменица.

Од Основниот суд во Делчево, Рег.Згф.бр. 2/01.
(4679)

Основниот суд во Делчево со решение Рег.ЗГФ.бр. 3/01 во Регистарот на здруженија на граѓани и фондации го запиша здружението "Вишна" од Делчево.

Основни цели и задачи на здружението се: Остварување и усогласување на своите интереси и заради вршење на дејности и активности со цел за подобрување на состојбата на овоштарите.

Седиштето на здружението е во Делчево.

Лице овластено за претставување и застапување на здружението е Бранко Величковски од Делчево.

Од Основниот суд во Делчево, Рег.Згф.бр. 3/01.
(4680)

Основниот суд во Делчево со решение Рег.ЗГФ.бр. 5/01 во Регистарот на здруженија на граѓани и фондации го запиша здружението "Младина" од Делчево.

Основни цели и задачи на здружението се: Подигање на меѓунационалната свест и зајакнување на меѓунационалните односи, остварување на економски, социјални, хуманитарни, спортски и други права, интереси, управување во согласност со Уставот и законите, борба против дрога и пороци на зависност, развој на културата.

Седиштето на здружението е во Делчево, ул. "Даме Груев" бр. 22.

Лице овластено за претставување и застапување на здружението е Миле Миладинов од Делчево.

Од Основниот суд во Делчево, Рег.Згф.бр. 5/01.

(4682)

Основниот суд во Делчево со решение Рег.ЗГФ.бр. 4/01 во Регистарот на здруженија на граѓани и фондации го запиша здружението "Агенција за развој Делчево" од Делчево.

Основни цели и задачи на здружението се: Да го помага и стимулира развојот на локалната економија преку насочување и развој на мали и средни претпријатија и семејни бизниси, да соработува со локалната самоуправа, да помага во развојот и едукација на граѓаните од областа на здравството, образованието, културата, спортот, екологијата, трговијата, туризмот, транспортот и врски, како и преземање на разни хуманитарни активности и друго.

Седиштето на здружението е во Делчево на ул. "М. М. Брицо" бб.

Лице овластено за претставување и застапување на здружението е Гордана Малешевска од Делчево.

Од Основниот суд во Делчево, Рег.Згф.бр. 3/01.

(4683)

Основниот суд во Делчево со решение Рег.ЗГФ.бр. 10/99 во Регистарот на здруженија на граѓани и фондации го запиша здружението Извиднички одред "Делчев" од Делчево.

Основни цели и задачи на здружението се: Развивање на членството во одговорни граѓани, развивање љубов кон природата и зачувување на флората и фауната, зачувување и заштита на животната средина.

Седиштето на здружението е во Делчево.

Лице овластено за претставување и застапување на здружението е Душка Сугарева од Делчево.

Од Основниот суд во Делчево, Рег.Згф.бр. 5/01.

(4664)

Во регистарот на здруженија на граѓани и фондации при Основниот суд во Кавадарци под реден број Рег.бр. 14/00 за 2000 година се запишува здружение под име: Здружение на пчелари "Мариовска Пчела" - Кавадарци, а кое ќе се залага за:

Ги организира своите членови и правните лица во координирањето и ускладувањето на нивните дејности и активности во одгледувањето и унапредувањето на пчеларството и пчеларските производи, ги застапува интересите на своите членови и правните лица во остварувањето на нивните права во процесот на работењето и производството, ги следи проблемите во пчеларството, а во исто време ги ускладува односите помеѓу пчеларството, земјоделството, шумарството, ветеринарството како и со други стопански и вонстопански организации на подрачјето на општината и Републиката, покренување активности за стручно усовршување на своите членови во унапредувањето на современата технологија на пчеларството, се грижи за развивањето на пчеларството, моралот и пчеларската етика на своите членови, ги вреднува активностите на своите членови и врз основа на тоа доделува соодветни признанија, се грижи за запознавање и ослободување на пчеларите во врска со распознавање и спречување на болестите и другите непријатели кај пчелите,

извршува и други задачи што се од интерес на пчеларството.

Седиштето на здружението се наоѓа во Кавадарци на ул. "Браќа Цунови" бр. 66.

Од Основниот суд во Кавадарци, Рег.бр. 14/00.

(4653)

Основниот суд во Кратово со решение Зг.бр. 1/01 го запиша во трговскиот регистар на овој суд Здружението на млади индивидуални еколошки производители на храна и помош на стари изнемоштени инвалидни лица и деца "Здрав живот" со седиште во Кратово, ул. "Митко Каналиски" бр. 1.

Цели: развој на земјоделието, брз употреба на вештачки гуврива и пестициди, производство на здрава еколошка храна и тоа: компир, зелка, цвекло, морков, јачмен, овес, одгледување на крави, овци, кози, зајаци, производство на млеко и млечни производи, пчеларски производи, овоштарство, производство и одгледување на билки, одгледување на риби и отворање на рибник, помагање на стари изнемоштени лица, деца и млади и други работи предвидени со член 6 од Статусот и програмата на здружението.

Здружението ќе го застапува Марков Страшо од Кратово.

Од Основниот суд во Кратово, Зг.бр. 1/01.

(4423)

Во регистарот на здруженија на граѓани и фондации под Рег.ЗГФ.бр. 5/01 се запишува Здружението на граѓани под име: Здружение на невработени, социјалци и хендикепирани лица "Иднина" - Македонија - Охрид од Охрид.

Здружението на граѓани има за цел: да ја развива и унапредува соработката, контактите, размената на мислењата и искуства во процесот на вработувањето, повторно вработување, обука за претквалификација, јавни работи, отворање на мали бизниси на ниво на Македонија и секаков вод соработка со странски и меѓународни асоцијации, како и особена грижа за хендикепираните лица и лица со поголеми психофизички пречки во развојот, сите лица со посебен третман (дијабетичари, инвалиди, лица со професионално заболување и слично), на нивна квалификација, предквалификација, вработување, помагање во отворање на сопствен бизнис во рамките на програмите и проектите кои ќе ги спроведува.

Седиштето на здружението е на ул. "Славеј Планина" бб, во Охрид каде и дејствува.

Овластено лице за застапување на здружението е Ацо Силјаноски од Охрид.

Од Основниот суд во Охрид, Рег.Згф.бр. 5/01.(5077)

Во регистарот на здруженија на граѓани и фондации под реден бр. 9 за 2001 година се врши упис на основање на здруженија на граѓани со име Друштво на планинарски спортови "Алпина" од Прилеп.

Како основни цели и задачи на друштвото се активирање на членството и ите граѓани за снаоѓање и престој во природа, а посебно на планина, запознавање со природните убавини на планините и нивните богатства, запознавање и зближување со другите народи преку соработка со планинарски и други сродни организации, негување на традициите од историското минато, чувство за заедничко живеење и соработка меѓу народите и народностите, негување на натпреварувачкиот дух во врвните и рекреативните спортови, ориентација, алпинизам, спелеологија, слободно качување на членството со специјалните вештини, организирање на планинарските експедиции и развивање на еколошката свест кај членството и граѓаните.

Седиштето на здружението е во Прилеп, ул. "Самоилова" бр. 10.

Лице овластено за застапување и претставување на друштвото на планинарски спортови "Алпина" од Прилеп е Крстески Звонко.

Од Основниот суд во Прилеп. (4110)

Во регистарот на здруженија на граѓани и фондации под реден бр. 11 за 2001 година се врши упис на основање на здруженија на граѓани со име Пинг понг клуб "Јуниор" од Прилеп.

Како основни цели и задачи на клубот се придонесување на развојот на спортот, пред се пинг понгот со негово омасовување и формирање на екипа, натпреварување на турнири и во спортска лига, развивање на спортската култура, другарските односи и натпреварувачкиот дух меѓу членовите и друго.

Седиштето на здружението е во Прилеп, ул. "Ладо Лапеџот" бр. 126.

Лице овластено за претставување и застапување на клубот е Наумоски Горан - претседател на клубот.

Од Основниот суд во Прилеп. (4284)

Во регистарот на здруженија на граѓани и фондации под реден бр. 12 за 2001 година се запишува упис на измена во актот за основање - статутот на здружението на граѓани со име Општински Фудбалски Сојуз од Прилеп, регистриран со решение Рег.згф.бр. 44/99 од 22.01.1999 година на Основниот суд во Прилеп по однос на лицето овластено за застапување, така што наместо досегашното лице Петре Божиновски се запишува лицето Стојкоски Марјан од Прилеп, ул. "Октомвриска" бр. 105 - претседател.

Од Основниот суд во Прилеп. (4285)

Во регистарот на здруженија на граѓани и фондации под реден бр. 13 за 2001 година се врши упис на основање на здруженија на граѓани со име КИК Боксинг клуб "Булдог" од Прилеп со скратено име КБК "Булдог" од Прилеп.

Како основни цели и задачи на клубот се поттикнување, омасовување, развој и унапредување на кик боксот, координирање и усогласување на програмските активности на клубот, унапредување на кик боксот на територијата на општината, создавање на услови за поспешно репрезентирање на квалитетниот кик бокс кај нас и во светот, учество на кик бокс манифестации, унапредување на здравствената заштита на своите членови, учество и организација на државни и меѓународни нетпревари од официјален пријателски карактер, соработка со кик бокс клубови во Република Македонија, членки на македонската кик бокс федерација и со клубови кои се занимаваат со боречки спортови и друго.

Седиштето на здружението е во Прилеп, ул. "Цане Илиески" бр. 35/1-А.

Лица овластени за застапување и претставување на клубот се Златко Симонски - претседател и Зоран Цветковски - секретар.

Од Основниот суд во Прилеп. (4287)

Во регистарот на здруженија на граѓани и фондации под реден бр. 15 за 2001 година се врши упис на основање на здруженија на граѓани со име Здружение на акционери на 11-ти Октомври Еуроламинат од Прилеп.

Како основни цели и задачи на здружението се да ги разгледува и донесува конкретните заклучоци и одлуки за гласање на собранието на акционери, избор на органи на управување, завршни сметки и финансиски извештаи, одлуки за зголемување или намалување на капиталот, здружување или поделба на акционерското друштво, расподелба на профитот или покривање на загубите, разгледување на сите други материјали и земање на конкретни ставови и одлуки.

Седиштето на здружението е во Прилеп, ул. "Александар Македонски" бр. 2/42.

Лице овластено за застапување и претставување на здружението е Србиновски Златко од Прилеп.

Од Основниот суд во Прилеп. (4872)

Во регистарот на здруженија на граѓани и фондации под реден бр. 16 за 2001 година се врши упис на основање на здруженија на граѓани со име Еколошко друштво "Екома" од Прилеп или скратено име ЕД "Екома" - Прилеп.

Како основни цели и задачи на друштвото се подобрување на условите за живеење и животната средин, информирање за достигнувањата од областа на екологијата, спречување на појавата на заразни болести како последица од отпадни материји, унапредување на заштитата на природата, соработка со Министерството за екологија, локалната самоуправа и јавните комунални претпријатие, формирање и одржување на еколошки секции, едукација на младите генерации, организирање на акции за пошумување и чистење на шумите и парковите, како и загадените области во градот и околината и други цели и задачи.

Седиштето на здружението е во Прилеп, ул. "Сотка Горѓиоски" бр. 75.

Лице овластено за застапување и претставување на друштвото е Благоја Гешоски од Прилеп, претседател.

Од Основниот суд во Прилеп. (4873)

Во регистарот на здруженија на граѓани и фондации на Основниот суд во Ресен под Рег.Згф.бр. 7/00 се запишува Здружение на граѓани со назив Општинска организација на Црвениот крст од Ресен.

Здружението има за цел чување и унапредување на здравјето и здравствената култура на населението и развој и унапредување на крводарителството, заштита и унапредување на човековата средина и развивање и унапредување на активноста за спасување на вода и на планина, да учествува во обезбедување на социјална сигурност и во развивање на меѓусебната солидарност на граѓаните, ублажување и отстранување на последиците од масовно-елементарни и други несреќи или вооружени судири, воспоставување и развивање на соработка, солидарност и рамноправност меѓу народите во духот на меѓународното почитување и разбирање и воспоставување и чување на мирот меѓу народите во духот на хуманоста и солидарноста.

Седиштето на здружението се наоѓа во Ресен.

Лице овластено за застапување на здружението е Зора Гуровска.

Од Основниот суд во Ресен. (4657)

Се запишува во регистарот на Здруженија на граѓани и фондации под ЗГФ.бр. 2/01 Здружение на граѓани со име Овчари на Радовиш "Асаф" кое е основано заради развој и унапредување на овчарството.

Здружението ќе дејствува на територијата на Радовиш, Подареш и Конче, а неговото седиште се наоѓа во Радовиш, на ул. "8-ми Септември" бр. 14.

Од Основниот суд во Радовиш. (4875)

Основниот суд во Струга со решение Рег.згф.бр. 21/00 од 08.12.2000 година во Регистарот на здруженија на граѓани и фондации го запиша Здружението на граѓани со назив Здружение на жени "Викторија" од с.Велешта.

Здружението ќе врши дејности и активности за унапредување на положбата на жените во општеството, еманципација на жената во сите области на животот, чување на здравјето на жената и своите деца, рамноправност на жената со мажот, овозможување услови за олеснување на работата на жената за воспитување

ње на децата, опфаќање на поголем број на деца во предучилишно образование како општ услов за вработување на жената, организирање на курсеви за борба против неписменоста на жената, стручно образование и оспособување на жената, подигање на културниот стандард на жената, борба против проституцијата, дрогата, пушењето и на другите наркотични средства и соработка со други здруженија во Македонија и надвор од неа. Седиштето на здружението се наоѓа во с. Велешта.

Од Основниот суд во Струга. (4874)

Основниот суд во Тетово објавува дека со решение РЕГ.ЗГФ.бр. 2/01 од 12.02.2001 година во регистарот на здруженија на граѓани и фондации при Основниот суд во Тетово се запишува Боречки клуб "Шкендија" од Тетово.

Работата и активностите на здружението се омасовување на боречкиот спорт во местото, општината и пошироко, соработка и размена на спортски искуства со сите клубови во општината, Републиката и надвор од неа учество во организираниот систем на натпреварување и слично.

Седиштето на здружението е во Тетово на ул. "Корушка" бр. 10 а, а истото ќе делува на подрачјето на општината, Републиката и пошироко.

Од Основниот суд во Тетово. (4655)

Со решение Згф.бр. 6/2001 од 02.02.2001 година во регистарот на Здруженија на граѓани и фондации што се води при Основниот суд во Штип под реден број 6 за 2001 година се запишува:

- Здружение на одгледувачи на пчели "Пчела" Пробиштип.

Седиштето на здружението се наоѓа на ул. "Јордан Стојанов" бб, во Пробиштип, а здружението ќе делува на територијата на општина Пробиштип.

Од Основниот суд во Штип. (4648)

Со решение Згф.бр. 7/2001 од 05.02.2001 година во регистарот на Здруженија на граѓани и фондации што се води при Основниот суд во Штип под реден број 7 за 2001 година се запишува:

- Здружение за независни граѓански иницијативи - Интелект акција - Пробиштип.

Седиштето на здружението се наоѓа на ул. "Вељко Влаховик" бр. 2/11, во Пробиштип, а здружението ќе делува на територијата на општина Пробиштип, Злетово и територијата на РМ.

Од Основниот суд во Штип. (4649)

Со решение Згф.бр. 5/2001 од 12.02.2001 година во регистарот на Здруженија на граѓани и фондации што се води при Основниот суд во Штип под реден број 5 за 2001 година се запишува:

- Регионален сојуз на здруженија на одгледувачи на пчели Матица - Штип.

Седиштето на здружението се наоѓа на ул. "Страшо Пинџур" бб, во Штип, а здружението ќе делува на територијата на општина Штип и територијата на Источна Македонија.

Од Основниот суд во Штип. (4650)

Со решение Згф.бр. 11/2001 од 14.02.2001 година во регистарот на Здруженија на граѓани и фондации што се води при Основниот суд во Штип под реден број 11 за 2001 година се запишува:

- Демократски форум за ситемот на вредности - Визија - Штип.

Седиштето на здружението се наоѓа на ул. "Генерал Михајло Апостолски" бб, во Штип, а здружението ќе делува на територијата на општина Штип и територијата на Република Македонија.

Од Основниот суд во Штип. (4651)

СТЕЧАЈНИ ПОСТАПКИ

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решение I.Ст.бр. 205/00 од 21.02.2000 година е отворена стечајна постапка над Увозно-извозно претпријатие за промет "РЕБИТ - ЕКСИ" ЦО Скопје, ул. "Иво Рибар Лола" бр. 90/4-4 и жиро сметка 40120-601-24053 па истата не се спроведува, и се заклучува отворената стечајна постапка над Увозно-извозно претпријатие за промет "РЕБИТ - ЕКСИ" ЦО Скопје, ул. "Иво Рибар Лола" бр. 90/4-4 и жиро сметка 40120-601-24053, се заклучува.

По правосилноста на решението должникот да се брише од судскиот регистар кој го води овој суд.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (4617)

Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со решение III.Ст.бр. 78/2000 од 23.11.2001 година, се отвора стечајна постапка над должникот ПТ "БАДАР ПРОМЕТ" Скопје, со седиште на ул. "Радишанска" бр. 55 со жиро сметка 40100-601-57268 и број на регистарска влошка 1-74020-0-0-0 при Основниот суд Скопје I - Скопје, и истата не се спроведува, па отворената стечајна постапка над должникот ПТ "БАДАР ПРОМЕТ" Скопје, се заклучува.

По правосилноста на решението стечајниот должник да се брише од регистарот на претпријатија при Основниот суд Скопје I - Скопје.

Од Основниот суд Скопје II - Скопје. (4522)

Основниот суд во Битола со решение Ст.бр. 2/01 од 28.02.2001 година над Друштво за производство на големо и мало "МАЛЧЕ КОМЕРЦ" Севдет Јахја од Ресен, со дејност трговија и жиро сметка 40310-601-3530 при ЗПП - Битола, отвори стечајна постапка не ја спроведе и ја заклучи.

Од Основниот суд во Битола. (4584)

Основниот суд во Битола со решение Ст.бр. 38/01 од 01.03.2001 година над ТП "СИМОНОВСКИ" од Ресен, ул. "Борис Кидрич" бр. 72, со дејност услужна и жиро сметка 40310-601-86837 при ЗПП - Битола, отвори стечајна постапка не ја спроведе и ја заклучи.

Од Основниот суд во Битола. (4585)

Основниот суд во Битола со решение Ст.бр. 39/01 од 01.03.2001 година над ЈТД "КУЈТО-ПРОМ" од Ресен, ул. "Милан Думов" бр. 13, со дејност трговија и жиро сметка 40310-601-93298 при ЗПП - Битола, отвори стечајна постапка не ја спроведе и ја заклучи.

Од Основниот суд во Битола. (4586)

Основниот суд во Битола со решение Ст.бр. 40/01 од 02.03.2001 година над ДООЕЛ "СТУДИО 505" од Битола, ул. "Ружа Делчева" бр. 12, со дејност трговија на мало и жиро сметка 40300-603-2687 при ЗПП - Битола, отвори стечајна постапка не ја спроведе и ја заклучи.

Од Основниот суд во Битола. (4577)

Основниот суд во Битола со решение Ст.бр. 80/00 од 02.03.2001 година над ГЗТП "ЗАВКОМЕРЦ" од Битола, ул. "Партизанска" бр. 29/2, со дејност градеж-

ништво и услуги и жиро сметка 40300-601-28372 при ЗПП - Битола, отвори стечајна постапка не ја спроведе и ја заклучи.

Од Основниот суд во Битола. (4578)

Основниот суд во Битола со решение Ст.бр. 28/01 од 02.03.2001 година над ДООЕЛ "ФМК - КОМЕРЦ" од Битола, ул. "Прилепка" бр. 55 а, со дејност трговија и жиро сметка 40300-601-92792 при ЗПП - Битола, отвори стечајна постапка не ја спроведе и ја заклучи.

Од Основниот суд во Битола. (4579)

Основниот суд во Битола со решение Ст.бр. 35/01 од 01.03.2001 година над Трговец поединец за продажба на мало делови и прибор за моторни возила Благојче Стојче Јовановски "БАЛЕ" ТП ул. "Дебарска" бр. 120, со дејност трговија и жиро сметка 40300-601-98983 при ЗПП - Битола, отвори стечајна постапка не ја спроведе и ја заклучи.

Од Основниот суд во Битола. (4580)

Основниот суд во Битола со решение Ст.бр. 9/01 од 01.03.2001 година над Друштво за трговија и услуги "ПИЈУ - ПРОМ" ДОО увоз-извоз од Битола, ул. "Дебарска" бр. 82 а, со дејност трговија на мало и жиро сметка 40300-601-32863 при ЗПП - Битола, отвори стечајна постапка не ја спроведе и ја заклучи.

Од Основниот суд во Битола. (4582)

Основниот суд во Битола со решение Ст.бр. 3/01 од 28.02.2001 година над Трговско претпријатие за превоз на стоки и друмски сообраќај "БИСТРИЦА" со дејност транспорт и жиро сметка 40300-601-81491 при ЗПП - Битола, отвори стечајна постапка не ја спроведе и ја заклучи.

Од Основниот суд во Битола. (4583)

Со решение на стечајниот совет на Основниот суд во Велес, Ст.бр. 7/96 од 28.02.2001 година, отворената стечајна постапка над претпријатието МИ "БРАКА КОШУЛЧЕВИ - БРАКО" ЦО Велес, со решение на Окружниот Стопански суд во Скопје, Ст.бр. 373/94 од 07.04.1994 година, а запрена со решение на Основниот суд во Велес, Ст.бр. 7/96 од 20.01.1998 година, продолжува.

За стегаен управник се поставува Јордан Ставревски дипломиран економист од Велес.

Се повикуваат доверителите да ги пријават своите побарувања до стечајниот совет, со писмен поднесок во два примерока и докази во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ" и тоа побарувањата што се настанати во периодот од 20.01.1998 година како ден кога е запрена стечајната постапка, па до 28.02.2001 година како ден кога е продолжена стечајната постапка.

Се закажува рочиште за испитување на побарувањата на ден 26.04.2001 година во 10.00 часот во судница 1, во Основниот суд во Велес.

Се повикуваат доверителите да ги намират своите долгови спрема "МИ БРАКО" Велес, веднаш, без одлагање.

Од Основниот суд во Велес. (4575)

Основниот суд во Гостивар објавува дека со решение на овој суд Ст.бр. 24/2000 од 15.02.2001 година отворена е стечајна постапка над Претпријатието за трговија на големо и мало, угостителство и туризам "АДИС - КОМЕРЦ" увоз-извоз ЦО од Гостивар, но истата не се спроведува, па отворената стечајна постапка над должникот Претпријатието за трговија на големо и

мало, угостителство и туризам "АДИС - КОМЕРЦ" увоз-извоз ЦО од Гостивар, се заклучува.

Од Основниот суд во Гостивар. (4641)

Основниот суд во Кичево со решение Ст.бр. 72/2000 од 02.03.2000 година, отвори стечајна постапка над должникот Друштво за производство, услуги и трговија Љупчо Настески и други "ГЕРМАН" увоз-извоз ДОО М.Брод, ул. "Илинденска" бр. 3, и истата не се спроведува поради немање средства за стечајна маса, и се заклучува стечајната постапка над наведениот должник, согласно член 64 став 1 од Законот за стечај.

Од Основниот суд во Кичево. (4642)

Основниот суд во Куманово, објавува дека со решение Ст.бр. 8/01 од 27.02.2001 година, е отворена стечајна постапка према Претпријатието за производство, увоз-извоз, услуги и трговија на големо и мало "ВАЛДИ" ЦО Куманово, со седиште на ул. "Октомвриска Револуција" бр. 56/1 со жиро сметка 40900-601-38391 при ЗПП Куманово.

Со истото решение стечајната постапка према должникот е заклучена.

Од Основниот суд во Куманово. (4415)

Основниот суд во Куманово, објавува дека со решение Ст.бр. 1/01 од 01.03.2001 година е отворена стечајна постапка над Претпријатието за трговија и производство и услуги "БОЦЕ СС" од Куманово, ул. "Јоско Илиевски" бр. 16 и жиро сметка бр. 40900-601-46257 при ЗПП Филијала Куманово.

Со истото решение е заклучена стечајната постапка над должникот Претпријатието за трговија, производство и услуги "БОЦЕ СС" од Куманово, ул. "Јоско Илиевски" бр. 16 со жиро сметка бр. 40900-601-46257 при ЗПП Филијала Куманово.

По правосилноста на решението должникот да се брише од регистарот на претпријатијата при Основниот суд Скопје I - Скопје.

Од Основниот суд во Куманово. (4419)

Со решение на стечајниот совет при Основниот суд во Струмица под Ст.бр. 164/00 од 05.12.2000 година е отворена стечајната постапка над должникот ДПТ "ЏУЛИ ПРОМ" ДООЕЛ од Василево, но е одлучено истата да не се спроведува поради немање имот на должникот заради што и се заклучи.

Доверителите можат со жалба да го напаѓаат горенаведеното решение во рок од 15 дена од денот на објавувањето на решението во "Службен весник на РМ" преку овој суд до Апелациониот суд во Штип.

По правосилноста на решението горенаведеното претпријатие ќе се брише од регистарот на претпријатија.

Од Основниот суд во Струмица. (4420)

Основниот суд во Тетово објавува дека со решение Ст.бр. 10/00 од 13.02.2001 година се отвора стечајна постапка над Производно, трговско и службно претпријатие "АЗА СЕ" ДОО експорт-импорт од Тетово, ул. "110" бр. 558, со жиро сметка 41500-601-49430, и истата не се спроведува, па отворената стечајна постапка над Производно, трговско и службно претпријатие "АЗА СЕ" ДОО експорт-импорт од Тетово, ул. "110" бр. 558, со жиро сметка 41500-601-49430, се заклучува.

Од Основниот суд во Тетово. (4587)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решение I.Ст.бр. 100/96 од 28.02.2001 година над стечајниот должник ПП "СИСТЕР КОМЕРЦ" Скопје, ул. "4-ти Јули" бр. 116 е заклучена стечајната постапка.

По правосилноста на решението должникот да се брише од судскиот регистар кој го води овој суд.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (4804)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решение I.Ст.бр. 70/97 од 01.09.1997 година е отворена стечајна постапка над должникот "ВЕСИМПЕКС" Скопје, бул."Паризански Одреди" бр. 97/4, со жиро сметка бр. 40120-601-54908, а со решение од 28.02.2001 година, над должникот "ВЕСИМПЕКС" од Скопје, е заклучена стечајната постапка.

По правосилноста на решението должникот да се брише од судскиот регистар кој го води овој суд.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (4803)

Основниот суд во Битола со решение Ст.бр. 32/01 од 06.03.2001 година над Трговец поединец за трговија на мало Лиљана Илија Саздановска од Битола, ул. "Прилепска" бр. 55-а/22, Т.рег.бр. 826/98, со дејност трговија и жиро сметка 40300-601-91204 при ЗПП Битола отвори стечајна постапка не ја спроведе и ја заклучи.

Од Основниот суд во Битола. (4834)

Основниот суд во Битола со решение Ст.бр. 41/01 од 05.03.2001 година над "АГРОФУД - КОМЕРЦ" претпријатие за производство, трговија, угостителство и услуги од Битола, Т.рег.бр. 1-14453 и С.рег.бр. 518/96, со дејност трговија и жиро сметка 40300-601-60265 при ЗПП Битола отвори стечајна постапка не ја спроведе и ја заклучи.

Од Основниот суд во Битола. (4835)

Основниот суд во Битола со решение Ст.бр. 192/00 од 02.03.2001 година над УТП "ПАЗАРЧЕ" од Битола, ул."Ж.Ј.Шпанец" бр. 130, Т.рег.бр. 1-5454 и С.рег.бр. 1668/92, со дејност угостителство и жиро сметка 40300-601-27151 при ЗПП Битола отвори стечајна постапка не ја спроведе и ја заклучи.

Од Основниот суд во Битола. (4836)

Основниот суд во Битола со решение Ст.бр. 227/00 од 27.02.2001 година констатира дека Собранието на доверителите на стечајниот должник АД "КНИЖАР ПРОМЕТ" од Битола одлучи деловниот потфат (претпријатието) на должникот привремено да продолжи со работа.

За ваквата одлука гласаа следните доверители: Вработените кај должникот со 41,06%; "Виса" од Скопје со 0,97%; "Мила" од Скопје со 0,35%; "Коста Абраш" од Охрид со 0,47%; "Карбон - Трејд" од Скопје со 1,06%; "Унивел" од Скопје со 1,93%; "ТОЗ" од Скопје со 6,97%; "Југореклам" од Скопје со 0,26%; "Киро Дандаро" од Битола со 2,88%; "Младост" од Кочани со 1,64%; "Графотекс" од Скопје со 0,90%; "Даскал Камче" од Кавадарци со 1,34%; ЈП за стопанисување со станбен и деловен простор Скопје ПЕ Охрид со 3,45%; Македонски телекомуникации ПЕ Битола со 0,39%; ЈП Комуналец Битола со 0,71%; ПЕ-МА од Битола со 0,41%; Младост од Демир Хисар со 0,08%; Графокомерц од Охрид со 0,28%; Просветно дело од Скопје со 5,41 %; Енигма од Битола со 0,13 %; Фустеларко Борец од Битола со 0,09%; Лихнида од Охрид со 0,06%; што претставуваат 70,77% мнозинство од доверителите кои претставуваат на седницата повеќе од половината од вкупниот износ на утврдени-те побарувања.

Од Основниот суд во Битола. (4854)

Основниот суд во Кочани во стечајната постапка над ТРО "Тргопроммет" Берово (времено запрена) сог-

ласно член 82 од Законот за трансформација на претпријатијата со општествен капитал и член 9 став 1 од Законот за присилно порамнување, стечај и ликвидација на 06.03.2001 година, донесе заклучок:

Се одредува рочиште за 23.03.2001 година (петок) во 11.00 часот во судница I во судот.

Се повикуваат доверителите да пристапат на рочиштето, на кое ќе се изјаснуваат и гласаат за програмата на финансиската и сопственичката трансформација и ќе донесат заклучоци за понатамошниот тек на постапката на должникот ТРО "Тргопроммет" Берово.

Доверителите можат да гласаат и по писмен пат, со поднесок што го потпишал овластен застапник на доверителот.

Заклучокот да се објави во еден во весниците, на огласната табла на судот и по примерок да се достави до членовите на Управниот одбор и застапникот Кирил Механџиски од с.Русиново, на претпријатието должник.

Од Основниот суд во Кочани. (4855)

Основниот суд во Кичево со решение Ст.бр. 5/01 од 22.02.2001 година отвори стечајна постапка на должникот Друштво за трговија и услуги "ИНТЕРМА-РК" увоз-извоз Цветомир Трајаноски од Кичево, ул. "Маршал Тито" бр. 93, и истата не се спроведува поради немање на средства за стечајната маса се заклучува стечајната постапка над должникот, согласно член 64 став 1 од Законот за стечај.

Од Основниот суд во Кичево. (4856)

Основниот суд во Кичево со решение Ст.бр. 68/00 од 01.12.2000 година отвори стечајна постапка на должникот Друштво за трговија, транспорт и услуги "МЕРСИМ ИМПЕКС" Мерсим Зендели ДООЕЛ с.Колибар - Зајас, и истата не се спроведува поради немање на средства за стечајната маса се заклучува стечајната постапка над должникот, согласно член 64 став 1 од Законот за стечај.

Од Основниот суд во Кичево. (4832)

Со решение на Стечајниот совет при Основниот суд во Струмица, под Ст.бр. 143/2000 од 22.02.2001 година е отворена стечајна постапка над должникот ТП Сузана Тодор Соколова од Струмица, со жиро сметка бр. 41300-601-60821 што се води при ЗПП филијала Струмица, но е одлучено истата да се заклучи поради немање имот на истата.

Доверителите можат со жалба да го напаѓаат горенаведеното решение преку Основниот суд во Струмица до Апелациониот суд во Штип, во рок од 15 дена по објавувањето на решението во "Службен весник на Република Македонија".

По правосилноста на решението, горенаведеното претпријатие ќе се брише од Регистарот на претпријатија.

Од Основниот суд во Струмица. (4825)

Со решение на Стечајниот совет при Основниот суд во Струмица, под Ст.бр. 158/2000 од 14.12.2000 година е отворена стечајна постапка над должникот ТППС "Јасмин" од Струмица, но е одлучено истата да не се спроведува поради немање имот, заради што и се заклучи.

Доверителите можат со жалба да го напаѓаат горенаведеното решение преку Основниот суд во Струмица до Апелациониот суд во Штип, во рок од 15 дена од денот на објавувањето на решението во "Службен весник на Република Македонија".

По правосилноста на решението, горенаведеното претпријатие ќе се брише од Регистарот на претпријатија.

Од Основниот суд во Струмица. (4828)

Со решение на Стечајниот совет при Основниот суд во Струмица, под Ст.бр. 151/2000 од 27.11.2000 година е отворена стечајна постапка над должникот ПТ "Слоби - пром" од Струмица, но е одлучено истата да не се спроведува поради немање имот на должникот, заради што и се заклучи.

Доверителите можат со жалба да го напаѓаат горенаведеното решение преку Основниот суд во Струмица до Апелациониот суд во Штип, во рок од 15 дена од денот на објавувањето на решението во "Службен весник на Република Македонија".

По правосилноста на решението, горенаведеното претпријатие ќе се брише од Регистарот на претпријатија.

Од Основниот суд во Струмица. (4837)

Со решение на Стечајниот совет при Основниот суд во Струмица, под Ст.бр. 180/2000 е отворена стечајна постапка над должникот Трговец поединец Цветан Мане Ефремов ТП од с.Костурино, но поради немање на имот на должникот истата не се спроведува и отворената стечајна постапка над должникот се заклучува.

Жиро сметката на должникот е со бр. 41300-601-64290 и истата се води при ЗПП филијала Струмица.

Доверителите можат со жалба да го напаѓаат горенаведеното решение преку овој до Апелациониот суд во Штип, во рок од 15 дена од денот на објавувањето на решението во "Службен весник на Република Македонија".

По правосилноста на решението, горенаведеното претпријатие ќе се брише од Регистарот на претпријатија.

Од Основниот суд во Струмица. (4838)

Со решение на Стечајниот совет при Основниот суд во Струмица, под Ст.бр. 162/2000 од 23.01.2001 година е отворена стечајна постапка над должникот Трговско претпријатие на големо и мало "АШКО - М" од с.Вељуса, со жиро сметка бр. 41300-601-51815 која се води при ЗПП филијала Струмица. Отворената стечајна постапка се заклучува.

Доверителите можат со жалба да го напаѓаат горенаведеното решение преку Основниот суд во Струмица до Апелациониот суд во Штип, во рок од 15 дена од денот на објавувањето на решението во "Службен весник на Република Македонија".

По правосилноста на решението, горенаведеното претпријатие ќе се брише од Регистарот на претпријатија.

Од Основниот суд во Струмица. (4839)

Со решение на Стечајниот совет при Основниот суд во Струмица, под Ст.бр. 168/2000 од 23.01.2001 година е отворена стечајна постапка над должникот ДТПУ "ВИКТОРИЈА" дооел од Струмица, ул."Максим Горки" бр.42/17, со жиро сметка бр. 41300-601-71351 која се води при ЗПП филијала Струмица. Отворената стечајна постапка се заклучува.

Доверителите можат со жалба да го напаѓаат горенаведеното решение преку Основниот суд во Струмица до Апелациониот суд во Штип, во рок од 15 дена од денот на објавувањето на решението во "Службен весник на Република Македонија".

По правосилноста на решението, горенаведеното претпријатие ќе се брише од Регистарот на претпријатија.

Од Основниот суд во Струмица. (4842)

Со решение на Стечајниот совет при Основниот суд во Струмица, под Ст.бр. 176/2000 од 14.12.2000 година е отворена стечајна постапка над должникот ТППС "Ани - промет" од Струмица, но е одлучено ис-

тата да не се спроведува поради немање имот на должникот, заради што и се заклучи.

Доверителите можат со жалба да го напаѓаат горенаведеното решение преку Основниот суд во Струмица до Апелациониот суд во Штип, во рок од 15 дена од денот на објавувањето на решението во "Службен весник на Република Македонија".

По правосилноста на решението, горенаведеното претпријатие ќе се брише од Регистарот на претпријатија.

Од Основниот суд во Струмица. (4843)

Со решение на Стечајниот совет при Основниот суд во Струмица, под Ст.бр. 150/2000 од 04.12.2000 година е отворена стечајна постапка над должникот ДПТУ "Биг - Компани" ДООЕЛ увоз-извоз од Струмица, но е одлучено истата да не се спроведува поради немање имот на должникот, заради што и се заклучи.

Доверителите можат со жалба да го напаѓаат горенаведеното решение преку Основниот суд во Струмица до Апелациониот суд во Штип, во рок од 15 дена од денот на објавувањето на решението во "Службен весник на Република Македонија".

По правосилноста на решението, горенаведеното претпријатие ќе се брише од Регистарот на претпријатија.

Од Основниот суд во Струмица. (4844)

Со решение Ст.бр.171/2000 е отворена стечајна постапка над должникот ЗЗ "Слога" од с.Рич, со жиро сметка бр. 41300-601-3177, која се води при ЗПП Филијала Струмица.

Поради немање на имот на должникот стечајната постапка не се спроведува и отворената стечајна постапка се заклучува.

Доверителите можат со жалба да го напаѓаат горенаведеното решение преку Основниот суд во Струмица до Апелациониот суд во Штип, во рок од 15 дена од денот на објавувањето на решението во "Службен весник на Република Македонија".

По правосилноста на решението, горенаведеното претпријатие ќе се брише од Регистарот на задругите која се води при регистарскиот суд.

Од Основниот суд во Струмица. (4845)

Со решение на Стечајниот совет при Основниот суд во Струмица, под Ст.бр. 9/01 од 01.03.2001 година е отворена стечајна постапка над должникот ПТ "Вамиол" експорт-импорт од Струмица, но е одлучено истата да не се спроведува поради немање имот на должникот, заради што и се заклучи.

Доверителите можат со жалба да го напаѓаат горенаведеното решение преку Основниот суд во Струмица до Апелациониот суд во Штип, во рок од 15 дена од денот на објавувањето на решението во "Службен весник на Република Македонија".

По правосилноста на решението, горенаведеното претпријатие ќе се брише од Регистарот на претпријатија.

Од Основниот суд во Струмица. (4846)

Со решение на Стечајниот совет при Основниот суд во Струмица, под Ст.бр. 179/2000 од 22.02.2001 година е отворена стечајна постапка над должникот ТП "Билјана експорт" од Струмица, но е одлучено истата да се заклучи поради немање имот на истата.

Доверителите можат со жалба да го напаѓаат горенаведеното решение преку Основниот суд во Струмица до Апелациониот суд во Штип, во рок од 15 дена од денот на објавувањето на решението во "Службен весник на Република Македонија".

По правосилноста на решението, горенаведеното претпријатие ќе се брише од Регистарот на претпријатија.

Од Основниот суд во Струмица. (4848)

Со решение на Стечајниот совет при Основниот суд во Струмица, под Ст.бр. 177/2000 од 22.02.2001 година е отворена стечајна постапка над должникот ПТП "Леиди" од Куклиш, но е одлучено истата да се заклучи поради немање имот на истата.

Доверителите можат со жалба да го напаѓаат горенаведеното решение преку Основниот суд во Струмица до Апелациониот суд во Штип, во рок од 15 дена од денот на објавувањето на решението во "Службен весник на Република Македонија".

По правосилноста на решението, горенаведеното претпријатие ќе се брише од Регистарот на претпријатија.

Од Основниот суд во Струмица. (4849)

Со решение на Стечајниот совет при Основниот суд во Струмица, под Ст.бр. 174/2000 од 12.02.2001 година е отворена стечајна постапка над должникот ППС "Вазо Комерц" од Струмица, но е одлучено истата да се заклучи поради немање имот на истата.

Доверителите можат со жалба да го напаѓаат горенаведеното решение преку Основниот суд во Струмица до Апелациониот суд во Штип, во рок од 15 дена од денот на објавувањето на решението во "Службен весник на Република Македонија".

По правосилноста на решението, горенаведеното претпријатие ќе се брише од Регистарот на претпријатија.

Од Основниот суд во Струмица. (4850)

Со решение на Стечајниот совет при Основниот суд во Струмица, под Ст.бр. 141/2000 од 02.11.2000 година е отворена стечајна постапка над должникот ТП "М М" од Струмица, но е одлучено истата да се заклучи поради немање имот на истата.

Доверителите можат со жалба да го напаѓаат горенаведеното решение преку Основниот суд во Струмица до Апелациониот суд во Штип, во рок од 15 дена од денот на објавувањето на решението во "Службен весник на Република Македонија".

По правосилноста на решението, горенаведеното претпријатие ќе се брише од Регистарот на претпријатија.

Од Основниот суд во Струмица. (4851)

Со решение на Стечајниот совет при Основниот суд во Струмица, под Ст.бр. 116/00 од 21.11.2000 година е отворена стечајна постапка над должникот Друштво за производство, трговија на големо и мало увоз-извоз и услуги "Интеркооп" ДООЕЛ од Струмица, но е одлучено поради немање имот истата да се заклучи.

Доверителите можат со жалба да го напаѓаат горенаведеното решение преку Основниот суд во Струмица до Апелациониот суд во Штип, во рок од 15 дена од денот на објавувањето на решението во "Службен весник на Република Македонија".

По правосилноста на решението, горенаведеното претпријатие ќе се брише од Регистарот на претпријатија.

Од Основниот суд во Струмица. (4852)

Со решение на Стечајниот совет при Основниот суд во Струмица, под Ст.бр. 129/00 од 25.10.2000 година е отворена стечајна постапка над должникот Земјоделска задруга во задружна сопственост "Извор" од с.Велуса, Општина Струмица, но е одлучено истата истата да се заклучи поради немање имот на должникот.

Доверителите можат со жалба да го напаѓаат горенаведеното решение преку Основниот суд во Струмица до Апелациониот суд во Штип, во рок од 15 дена од денот на објавувањето на решението во "Службен весник на Република Македонија".

По правосилноста на решението, горенаведеното претпријатие ќе се брише од Регистарот на претпријатија.

Од Основниот суд во Струмица. (4853)

Со решение на Стечајниот совет при Основниот суд во Струмица, под Ст.бр. 140/2000 од 29.09.2000 година е отворена стечајна постапка над должникот Трговец поединец Елизабета Иван Алифкин т.п. од Струмица, но е одлучено истата да се заклучи поради немање имот на истата.

Доверителите можат со жалба да го напаѓаат горенаведеното решение преку Основниот суд во Струмица до Апелациониот суд во Штип, во рок од 15 дена од денот на објавувањето на решението во "Службен весник на Република Македонија".

По правосилноста на решението, горенаведеното претпријатие ќе се брише од Регистарот на претпријатија.

Од Основниот суд во Струмица. (4889)

Со решение на Стечајниот совет при Основниот суд во Струмица, под Ст.бр. 160/2000 од 27.11.2000 година е отворена стечајна постапка над должникот ПЗСТ "Извор комерц" увоз-извоз од с.Борисово, Струмица, но е одлучено истата да не се спроведува поради немање имот на должникот, заради што и се заклучи.

Доверителите можат со жалба да го напаѓаат горенаведеното решение преку Основниот суд во Струмица до Апелациониот суд во Штип, во рок од 15 дена од денот на објавувањето на решението во "Службен весник на Република Македонија".

По правосилноста на решението, горенаведеното претпријатие ќе се брише од Регистарот на претпријатија.

Од Основниот суд во Струмица. (4890)

Со решение на Стечајниот совет при Основниот суд во Струмица, под Ст.бр. 163/2000 од 21.11.2000 година е отворена стечајна постапка над должникот ПТППУ "Дени - мак" од Струмица, но е одлучено истата да не се спроведува поради немање имот на должникот, заради што и се заклучи.

Доверителите можат со жалба да го напаѓаат горенаведеното решение преку Основниот суд во Струмица до Апелациониот суд во Штип, во рок од 15 дена од денот на објавувањето на решението во "Службен весник на Република Македонија".

По правосилноста на решението, горенаведеното претпријатие ќе се брише од Регистарот на претпријатија.

Од Основниот суд во Струмица. (4891)

Основниот суд во Прилеп со решение Ст.бр. 33/99 од 26.02.2001 година, ја запре стечајна постапка према должникот Претпријатие за производство, промет и услуги "ЦИК КОМЕРЦ" експорт-импорт ДОО Крушево ул."Мише Ефтим" бр.22, Крушево, а отворена со решение Ст.бр. 33/99 од 26.03.1999 година, а согласно член 222 од Законот за стечај.

Од Основниот суд во Прилеп. (4996)

Основниот суд во Прилеп со решение Ст.бр. 15/01 од 02.03.2001 година, отвори стечајна постапка према должникот Претпријатие за производство, услуги, трговија на големо и мало увоз-извоз "ТИП - МАРКЕ-

ТИНГ" Прилеп ДОО п.о. запишан во регистарска влошка бр. 1-11939 на Окружниот стопански суд во Битола, со жиро сметка 41100-601-36862 при Заводот за платен промет филијала Прилеп.

Стечајната постапка према должникот не се спроведува, но се заклучува.

Стечајната постапка се отвора поради неликвидност.

Од Основниот суд во Прилеп. (5000)

Основниот суд во Прилеп со решение Ст.бр. 156/00 од 05.03.2001 година, отвори стечајна постапка према должникот Јавно друштво за трговија, превоз и услуги на Зоран и Софка "МИХАЕЛА" увоз-извоз ЈТД М. Брод, запишана во регистарска влошка бр. 01006593?-1-01-000 на Основен суд во Битола, со жиро сметка 41101-601-46119 при Заводот за платен промет филијала Прилеп.

Стечајната постапка према должникот не се спроведува, но се заклучува.

Стечајната постапка се отвора поради неликвидност.

Од Основниот суд во Прилеп. (5001)

Основниот суд во Прилеп со решение Ст.бр. 18/01 од 06.03.2001 година, отвори стечајна постапка према должникот Приватно претпријатие за производство, промет и услуги "МЕМОРИ" увоз-извоз Прилеп ПО ул."Васко Карангелески" бр. 116, запишан во регистарска влошка бр. 1-16773 со решение Срег.бр. 1959/95 од 17.04.1995 година на Окружниот стопански суд во Битола, со жиро сметка 41100-601-29572 при Заводот за платен промет филијала Прилеп.

Стечајната постапка према должникот не се спроведува, но се заклучува.

Стечајната постапка се отвора поради неликвидност.

Од Основниот суд во Прилеп. (5002)

Основниот суд во Прилеп со решение Ст.бр. 24/01 од 06.03.2001 година, отвори стечајна постапка према должникот Приватно претпријатие за производство, трговија и услуги "ОЛИКА - ПРОМ" увоз-извоз Прилеп п.о. запишан во регистарска влошка бр. 1-17869 со решение на Окружниот стопански суд во Битола, со жиро сметка 41100-601-32842 при Заводот за платен промет филијала Прилеп.

Стечајната постапка према должникот не се спроведува, но се заклучува.

Стечајната постапка се отвора поради неликвидност.

Од Основниот суд во Прилеп. (5003)

Основниот суд во Прилеп со решение Ст.бр. 9/01 од 05.03.2001 година, отвори стечајна постапка према должникот Производно трговска службена задруга "ТИМ" увоз-извоз ПО Прилеп, ул."Пенка Котеска" бр. 20, запишан во регистарска влошка бр. 2-691 со решение Срег.бр. 866/98 од 13.04.1998 година на Основен суд во Битола, со жиро сметка 41100-601-41357 при Заводот за платен промет филијала Прилеп.

Стечајната постапка према должникот не се спроведува, но се заклучува.

Стечајната постапка се отвора поради неликвидност.

Од Основниот суд во Прилеп. (5004)

Основниот суд во Прилеп со решение Ст.бр. 19/01 од 05.03.2001 година, отвори стечајна постапка према должникот Друштво со ограничена одговорност за производство, промет и услуги "ТЕРАКОТА - КОМ" увоз-извоз Прилеп П.О. ул."Ордан Чопела" бр. 3, запишан во регистарска влошка бр. 1-18382 со решение

Срег.бр. 1779/96 од 29.03.1996 година на Окружниот стопански суд во Битола, со жиро сметка 41100-601-37597 при Заводот за платен промет филијала Прилеп.

Стечајната постапка према должникот не се спроведува, но се заклучува.

Стечајната постапка се отвора поради неликвидност.

Од Основниот суд во Прилеп. (5005)

Основниот суд во Прилеп со решение Ст.бр. 16/01 од 05.03.2001 година, отвори стечајна постапка према должникот Угостителско, трговско, производно претпријатие извоз-увоз "МГ ДЕБИ" Прилеп П.О. ул."Владо Стојановски" бр. 55, запишан во регистарска влошка бр. 1-11040 со решение Срег.бр. 3109/93 од 30.07.1993 година на Окружниот стопански суд во Битола, со жиро сметка 41100-601-19072 при Заводот за платен промет филијала Прилеп.

Стечајната постапка према должникот не се спроведува, но се заклучува.

Стечајната постапка се отвора поради неликвидност.

Од Основниот суд во Прилеп. (5006)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решение П.Ст.бр. 260/00 од 19.02.2001 година отворена е стечајна постапка над должникот Трговска задруга "КИТО КОМПАНИ" на големо и мало експорт-импорт д.о. Скопје, ул."Зеф Љуш Марку" бр. 3 со жиро сметка 40100-601-394908 па истата не се спроведува и се заклучува стечајната постапка над Трговската задруга "КИТО КОМПАНИ" на големо и мало експорт-импорт д.о. Скопје.

По правосилноста на решението должникот да се брише од судскиот регистар кој го води овој суд.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (4997)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решение П.Ст.бр. 170/00 од 19.02.2001 година отворена е стечајна постапка над должникот "АУТОКОМЕРЦ" Друштво со ограничена одговорност за промет на стоки на внатрешен и надворешен пазар со седиште на ул."Кочо Рацин" градски сид блок 9, и жиро сметка 40100-601-87605 запишан во трговскиот регистар во регистарска влошка бр. 1-12528-0-0.

За стецаен управник се определува Драгица Иванчикова од Скопје, бул."Јане Сандански" бр. 27, бр. 14, Скопје.

Се повикуваат доверителите во рок од 15 дена да ги пријават своите побарувања кај стечајниот управник.

Се повикуваат должниковите должници своите обврски да ги исполнат кај стечајниот управник.

Се закажува рочиште на собир на доверители за испитување и утврдување на пријавените побарувања и рочиште на собрание на доверители - извештајно рочиште на 11.04.2001 година во 08.30 часот, во соба бр. 44 во зградата на Основниот суд Скопје II - Скопје.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (4999)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решение П.Ст.бр. 266/00 од 07.03.2001 година отворена е стечајна постапка над должникот Друштво за трговија и услуги "КАМЕКС" Кенан и други ДОО Скопје, ул."Проход Пчински" бр. 87 а, со жиро сметка 40100-601-73223 па истата не се спроведува и се заклучува стечајната постапка над Друштво за трговија и услуги "КАМЕКС" Кенан и други ДОО Скопје.

По правосилноста на решението должникот да се брише од судскиот регистар кој го води овој суд.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (5138)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решение Ш.Ст.бр. 30/00 од 17.11.2000 година предлогот поднесен од доверителот ДП "Ексима" експорт-импорт Ванчо ДООЕЛ Скопје за отворање на стечајната постапка над должникот ДП "Стендап Компани" Марко и Нино ДОО Скопје, се уважува.

Се отвора стечајна постапка над должникот Друштво за трговија, откуп, производство и рециклажа "Стендап Компани" Марко и Нино ДОО Скопје, ул."Романија" бб, со жиро сметка бр. 40110-601-135677 при ЗПП Филијала Скопје и број на регистарска влошка 02023658?-3-01-000 при Основен суд Скопје II - Скопје.

За стечаен управник се определува Душко Тодевски од Скопје, ул."Беровска" бр. 2-2/15.

Се повикуваат доверителите во рок од 15 дена да ги пријават своите побарувања кај стечајниот управник.

Се повикуваат должниковите должници своите обврски да ги исполнуваат кај стечајниот управник.

Се закажува рочиште на собир на доверители за испитување и утврдување на пријавените побарувања и рочиште на собрание на доверители на кое врз основа на извештајот на стечајниот управник, доверителите ќе одлучуваат за понатамошниот тек на постапката што ќе се одржи на 18.04.2001 година во 10.00 часот, барака бр. 4, соба бр. 5, при овој суд.

Жалба против ова решение не го задржува извршувањето на истото.

Од Основниот суд Скопје II - Скопје. (5810)

Основниот суд во Битола со решение Ст.бр. 42/01 од 08.03.2001 година над Друштво за производство, трговија, сообраќај и услуги Миле Корлевски "ДИСКАВЕРИ - М" увоз-извоз од Битола, ул. "Кичево" бр. 6, со дејност трговија и жиро сметка 40300-601-47618 при ЗПП Битола отвори стечајна постапка не ја спроведе и ја заклучи.

Од Основниот суд во Битола. (5141)

Основниот суд во Битола со решение Ст.бр. 246/00 од 08.12.2000 година над ПП "ЕЛ - ГРИНГО" од Битола, ул."Даме Груев" бр. 61, со дејност услуги и жиро сметка 40300-601-47574 при ЗПП Битола отвори стечајна постапка не ја спроведе и ја заклучи.

Од Основниот суд во Битола. (5142)

Основниот суд во Битола со решение Ст.бр. 30/01 од 27.02.2001 година над ПП "МОЗАИК" од Битола, ул."Новосадска" бр. 7, со дејност трговија на мало и жиро сметка 40300-601-4704 при ЗПП Битола отвори стечајна постапка не ја спроведе и ја заклучи.

Од Основниот суд во Битола. (5144)

Основниот суд во Битола со решение Ст.бр. 176/00 од 28.02.2001 година над ДОО "ЉУ - БАЛ" од Битола, ул."Г.Милутиниќ" бр. 54, со дејност трговија и жиро сметка 40300-601-11352 при ЗПП Битола отвори стечајна постапка не ја спроведе и ја заклучи.

Од Основниот суд во Битола. (5145)

Основниот суд во Битола со решение Ст.бр. 19/01 од 28.02.2001 година над ДОО "РТВ ОРБИС" Томислав и други од Битола, ул."Риечка" бр. 7 а, со дејност трговија на големо и мало и жиро сметка 40300-601-47782 при ЗПП Битола отвори стечајна постапка не ја спроведе и ја заклучи.

Од Основниот суд во Битола. (5146)

Основниот суд во Битола со решение Ст.бр. 29/01 од 28.02.2001 година над ДООЕЛ Горан "СИНА -

ЛАГУНА" од Битола, ул."Атанас Трпчевски Тасе" бр. 9, со дејност трговија и жиро сметка 40300-601-103844 при ЗПП Битола отвори стечајна постапка не ја спроведе и ја заклучи.

Од Основниот суд во Битола. (5150)

Основниот суд во Битола со решение Ст.бр. 36/01 од 28.02.2001 година над ПП "РИ - ПЕ КОМЕРЦ" и Снежана од Кравари, со дејност трговија и жиро сметка 40300-601-56101 при ЗПП Битола отвори стечајна постапка не ја спроведе и ја заклучи.

Од Основниот суд во Битола. (5151)

Основниот суд во Битола со решение Ст.бр. 238/00 од 08.12.2000 година над ДОО "САВЕВСКИ КОМЕРЦ" Драгица и Светислав од Битола, ул."Пецо Божиновски" бр. 24, со дејност трговија и жиро сметка 40300-601-90025 при ЗПП Битола отвори стечајна постапка не ја спроведе и ја заклучи.

Од Основниот суд во Битола. (5970)

Основниот суд во Битола со решение Ст.бр. 279/00 од 08.03.2001 година над ПП "ЕЛЕКТРОТУРБИНА" од Битола, ул."Ријечка" бр. 11, со дејност услужна и жиро сметка 40300-601-72999 при ЗПП Битола отвори стечајна постапка не ја спроведе и ја заклучи.

Од Основниот суд во Битола. (5971)

Основниот суд во Битола со решение Ст.бр. 49/01 од 09.03.2001 година над ПП "МАК КАР" од Битола, ул."Борис Буцевски" бр. 12, со дејност услужна и жиро сметка 40300-601-64537 при ЗПП Битола отвори стечајна постапка не ја спроведе и ја заклучи.

Од Основниот суд во Битола. (5972)

Основниот суд во Битола со решение Ст.бр. 10/01 од 08.03.2001 година над ДООЕЛ "ХАЦИЕНДА" од Битола, ул."Партизанска" бр. 32/5, со дејност трговија и жиро сметка 40300-601-96029 при ЗПП Битола отвори стечајна постапка не ја спроведе и ја заклучи.

Од Основниот суд во Битола. (5973)

Основниот суд во Битола со решение Ст.бр. 23/01 од 12.02.2001 година над Трговец поединец "НИК" од Битола, ул."Прогрес" бр. 1, со дејност забавни игри, отвори стечајна постапка не ја спроведе и ја заклучи.

Од Основниот суд во Битола. (5974)

Основниот суд во Битола со решение Ст.бр. 25/01 од 12.03.2001 година над Приватно претпријатие за угостителство, трговија на големо и мало, увоз, извоз "10-ти МАЈ" од Битола, ул."Борис Кидрич" бр. 48, со дејност угостителство и жиро сметка 40300-601-46007 при ЗПП Битола отвори стечајна постапка не ја спроведе и ја заклучи.

Од Основниот суд во Битола. (5976)

Основниот суд во Битола со решение Ст.бр. 54/01 од 13.03.2001 година над ТП за трговија на мало Димовски Благој Тони "ВАЛТОВЕТА" од Битола, ул."Митре Врчковски" бр. 91, рег.влошка бр. 1007/98, со дејност трговија и жиро сметка 40300-601-91657 при ЗПП Битола отвори стечајна постапка не ја спроведе и ја заклучи.

Од Основниот суд во Битола. (6026)

Основниот суд во Битола со решение Ст.бр. 46/01 од 14.03.2001 година над ДООЕЛ "РАЈЛА - ПРОМ" од

Битола, ул."Климент Охридски" бр. 15/1, со дејност трговија и жиро сметка 40300-601-101311 при ЗПП Битола отвори стечајна постапка не ја спроведе и ја заклучи.

Од Основниот суд во Битола. (6027)

Основниот суд во Битола со решение Ст.бр. 43/01 од 13.03.2001 година над ПП за транспорт, услуги и трговија на големо и мало, увоз, извоз "ПУШКИН" од Битола, ул."Солунска" бр. 27, Трег.бр. 1-3465 и с.реф.бр. 2223/91, со дејност транспорт и жиро сметка 40300-601-17473 при ЗПП Битола отвори стечајна постапка не ја спроведе и ја заклучи.

Од Основниот суд во Битола. (6028)

Основниот суд во Гостивар објавува дека со решение Ст.бр. 2/01 од 05.03.2001 година отворена е стечајна постапка над Друштво за трговија на големо и мало увоз-извоз "ЛЕСКОМЕРЦ" Џумали ДООЕЛ од Гостивар, но истата не се спроведува, па отворената стечајна постапка над должникот Друштво за трговија на големо и мало увоз-извоз "ЛЕСКОМЕРЦ" Џумали ДООЕЛ, се заклучува.

Од Основниот суд во Гостивар. (5361)

Основниот суд во Куманово објавува дека со решение на овој суд Ст.бр. 34/00 од 23.01.2001 година заклучена е стечајната постапка над должникот Претпријатие за производство на градежна изолацииска декорација "ГИД" д.о. Куманово.

По правосилноста на решението должникот да се избрише од регистарот на претпријатијата при Основниот суд Скопје I.

Од Основниот суд во Куманово. (5977)

Основниот суд во Кочани објавува дека со решение Ст.бр. 7/00 од 28.02.2001 година, стечајната постапка над ЗИК "БРЕГАЛНИЦА" од Винаца привремено се запира согласно член 80 од Законот за трансформација на претпријатијата со општествен капитал.

ЗИК "БРЕГАЛНИЦА" од Винаца продолжува со редовно работење.

Одборот на доверители на ЗИК "БРЕГАЛНИЦА" Винаца, формиран со решение на овој суд Ст.бр. 7/00 од 24.01.2001 година, веднаш формира Управен одбор, како орган на управување на претпријатието и да ги определи лицата на кои ќе им ја довери организацијата и застапувањето на претпријатието.

Управниот одбор најдоцна во рок од 60 дена од правосилноста на решението донесува Програма за финансиска консолидација и сопственичка трансформација на претпријатието, во која се опфатени мерките, дејствијата и активностите за долгорочна консолидација на претпријатието.

По добиената согласност на Програмата од Агенцијата за приватизација, стечајниот совет ќе свика рочиште на кое доверителите ќе се изјаснат и ќе гласаат за Програмата за финансиска консолидација и сопственичка трансформација.

Од Основниот суд во Кочани. (5129)

Основниот суд во Прилеп со решение Ст.бр. 60/99 од 28.02.2001 година, ја заклучи стечајната постапка према должникот Задружно претпријатие за производство и трговија "Бушова Планина" увоз-извоз Крушево, П.О. ул."Шула Мина" бр.20, Крушево, запишан во регистарска влошка бр. 1-1826 Битола, со жиро сметка бр. 41110-601-32762 во Заводот за платен промет Филијала Прилеп, со предмет на работење сточарство, отворена со решение Ст.бр. 60/99 од

01.06.1999 година, а согласно член 222 од Законот за стечај.

Основниот суд во Битола регистарско одделение да го брише должникот од судскиот регистар.

Од Основниот суд во Прилеп. (5978)

Основниот суд во Прилеп со решение Ст.бр. 22/01 од 07.03.2001 година, ја заклучи стечајна постапка према должникот Приватно претпријатие за производство, промет и услуги "ЈУЛЕ РАДИЦА - ПРОМЕТ" увоз-извоз Прилеп со П.О. запишан во регистарска влошка бр. 1-15662 на Окружен стопански суд во Битола, со жиро сметка бр. 41100-601-27765 при Заводот за платен промет Филијала Прилеп.

Стечајната постапка према должникот не се спроведува, но се заклучува.

Стечајната постапка се отвора поради неликвидност.

Од Основниот суд во Прилеп. (6136)

Основниот суд во Прилеп со решение Ст.бр. 15/01 од 02.03.2001 година, отвори стечајна постапка према должникот Претпријатие за производство, услуги, трговија на големо и мало увоз-извоз "ТИП - МАРКЕТИНГ" Прилеп ДОО п.о. запишан во регистарска влошка бр. 1-11939 на Окружниот стопански суд во Битола, со жиро сметка 41100-601-36862 при Заводот за платен промет филијала Прилеп.

Стечајната постапка према должникот не се спроведува, но се заклучува.

Стечајната постапка се отвора поради неликвидност.

Од Основниот суд во Прилеп. (5000)

Со решение на Стечајниот совет при Основниот суд во Струмица, под Ст.бр. 175/2000 од 05.03.2001 година е отворена стечајна постапка над должникот ПТП "ЗОКИ - ПРОМЕТ" п.о. увоз-извоз од Струмица, но е одлучено истата да се заклучи поради немање имот на истата.

Доверителите можат со жалба да го напаѓаат горенаведеното решение преку Основниот суд во Струмица до Апелациониот суд во Штип, во рок од 15 дена по објавувањето на решението во "Службен весник на Република Македонија".

По правосилноста на решението, горенаведеното претпријатие ќе се брише од Регистарот на претпријатија.

Од Основниот суд во Струмица. (5132)

Со решение на Стечајниот совет при Основниот суд во Струмица, под Ст.бр. 184/2000 од 05.03.2001 година е отворена стечајна постапка над должникот ПУТП "ПОДГОР ПРОМЕТ" п.о. од Струмица, но е одлучено истата да не се спроведува поради немање имот, заради што и се заклучи.

Доверителите можат со жалба да го напаѓаат горенаведеното решение преку Основниот суд во Струмица до Апелациониот суд во Штип, во рок од 15 дена од денот на објавувањето на решението во "Службен весник на Република Македонија".

По правосилноста на решението, горенаведеното претпријатие ќе се брише од Регистарот на претпријатија.

Од Основниот суд во Струмица. (5133)

Со решение на Стечајниот совет при Основниот суд во Струмица, под Ст.бр. 149/2000 од 25.12.2000 година е отворена стечајна постапка над должникот ТП "ФЕДАИ МЕМЕТ АСАНОВ" т.п. од с.Градашорци, Струмица, но е одлучено истата да не се спроведува

поради немање имот на должникот, заради што и се заклучи.

Доверителите можат со жалба да го напаѓаат горенаведеното решение преку Основниот суд во Струмица до Апелациониот суд во Штип, во рок од 15 дена од денот на објавувањето на решението во "Службен весник на Република Македонија".

По правосилноста на решението, горенаведеното претпријатие ќе се брише од Регистарот на претпријатија.

Од Основниот суд во Струмица. (5134)

Со решение на Стечајниот совет при Основниот суд во Струмица, под Ст.бр. 165/2000 од 28.02.2001 година е отворена стечајна постапка над должникот ДПТУ "БОКИ 98" увоз-извоз јтд од Струмица, но поради немање на имот на должникот истата не се спроведува и отворената стечајна постапка над должникот се заклучува.

Доверителите можат со жалба да го напаѓаат горенаведеното решение преку овој до Апелациониот суд во Штип, во рок од 15 дена од денот на објавувањето на решението во "Службен весник на Република Македонија".

По правосилноста на решението, горенаведеното претпријатие ќе се брише од Регистарот на претпријатија.

Од Основниот суд во Струмица. (5135)

Со решение на Стечајниот совет при Основниот суд во Струмица, под Ст.бр. 1/2001 од 08.02.2001 година е отворена стечајна постапка над должникот ПТУП "ПАСАВЕНА" од Струмица, но е одлучено истата да не се спроведува поради немање имот на должникот, заради што и се заклучи.

Доверителите можат со жалба да го напаѓаат горенаведеното решение преку Основниот суд во Струмица до Апелациониот суд во Штип, во рок од 15 дена од денот на објавувањето на решението во "Службен весник на Република Македонија".

По правосилноста на решението, горенаведеното претпријатие ќе се брише од Регистарот на претпријатија.

Од Основниот суд во Струмица. (5137)

Со решение на Стечајниот совет при Основниот суд во Струмица, под Ст.бр. 152/2000 од 20.02.2001 година е отворена стечајна постапка над должникот ДТ "ВЕЗА ПРОМЕТ" ДООЕЛ од Струмица, која се води при ЗПП филијала Струмица, но е одлучено истата да не се спроведува поради немање имот на должникот, заради што и се заклучи.

Доверителите можат со жалба да го напаѓаат горенаведеното решение преку Основниот суд во Струмица до Апелациониот суд во Штип, во рок од 15 дена од денот на објавувањето на решението во "Службен весник на Република Македонија".

По правосилноста на решението, горенаведеното претпријатие ќе се брише од Регистарот на претпријатија.

Од Основниот суд во Струмица. (5139)

Со решение на Стечајниот совет при Основниот суд во Струмица, под Ст.бр. 5/2001 од 21.02.2001 година е отворена стечајна постапка над должникот ДПТУ "ИРМА" доел од Струмица, со жиро сметка бр. 41300-601-8516 што се води при ЗПП Филијала Струмица но е одлучено истата да се заклучи поради немање имот на истата.

Доверителите можат со жалба да го напаѓаат горенаведеното решение преку Основниот суд во Струмица до Апелациониот суд во Штип, во рок од 15 дена од денот на објавувањето на решението во "Службен весник на Република Македонија".

По правосилноста на решението, горенаведеното претпријатие ќе се брише од Регистарот на претпријатија.

Од Основниот суд во Струмица. (5140)

Основниот суд во Куманово објавува дека со решение Ст.бр. 7/01 од 23.02.2001 година е отворена стечајна постапка над Друштво за транспорт и трговија "ЈО - НИ" Звонко ДООЕЛ увоз-извоз Куманово.

За стечаен судија се именува член на советот судијата Невена Стојановиќ.

За стечаен управник се именува Хилда Петринска од Куманово, ул."Бајрам Шабани" бр. 98, тел. 415-184.

Се повикуваат доверителите на стечајниот должник да ги пријават своите побарувања во рок од 15 дена по објавување на огласот во "Службен весник на РМ" до стечајниот управник.

Се повикуваат должниците да ги измират долговите спрема стечајниот должник без одлагање.

Се закажува рочиште за испитување на пријавените побарувања на доверителите на стечајниот должник на 27.03.2001 година во 10.00 часот во сала 8/ИИИ (89) во овој суд.

Од Основниот суд во Куманово. (6118)

ЛИКВИДАЦИИ I

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решение на овој суд I.Л.бр. 841/2000 од 16.11.2000 година е отворена ликвидациона постапка над должникот Претпријатие за производство, проектирање, изведба, заштита на материјални објекти и трговија на големо и мало "АНТИКОР - СТИЛ" ДОО од Скопје, ул. "4-ти Јули" бр. 24, Скопје, со жиро сметка 40120-601-390503.

За ликвидатор се определува лицето Наумовска Велика од Скопје, бул."Јане Сандански" бр. 90/2-8.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", до ликвидаторот со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (4515)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решение на овој суд II.Л.бр. 886/2000 од 05.12.2000 година е отворена ликвидациона постапка над должникот Претпријатие за производство, услуги и промет "ТСН - ЕЛПРОМ" д.о.о. со п.о. од Скопје, Градски сид блок 4 локал 5, Скопје, со жиро сметка 40100-601-95885.

За ликвидатор се определува лицето Наумовска Велика од Скопје, бул."Јане Сандански" бр. 90/2-8.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", до ликвидаторот со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (4510)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решение на овој суд I.Л.бр. 559/2000 од 05.12.2000 година е отворена ликвидациона постапка над должникот Претпријатие за производство, трговија, угостителство и туризам "ТАЊА - 2" д.о. експорт-импорт од Куманово, ул. Горче Петров бр. 24 а, Куманово.

За ликвидатор се определува лицето Денковски Зоран.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", до

ликвидаторот со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (4573)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решение на овој суд I.Л.бр. 49/01 од 26.02.2001 година е отворена ликвидациона постапка над должникот Претпријатие за трговија на големо и мало "ЕЗЛЕМ КОМЕРЦ" ДОО увоз-извоз од Куманово, ул."Вардарска" бр. 32, Куманово, со жиро сметка 40900-601-36724.

За ликвидатор се определува лицето Светлана Божиновска од Куманово, ул."Октомвриска Револуција" бр. 26/2-8.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", до ликвидаторот со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (4551)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решение на овој суд П.Л.бр. 50/01 од 22.02.2001 година е отворена ликвидациона постапка над должникот Претпријатие за производство, туристичко посредување и трговија на големо и мало "ЕУРО ТУРС" ЦО експорт-импорт од Куманово, ул."Димитрија Туцовик" бр. 1, Куманово, со жиро сметка 40900-601-7475.

За ликвидатор се определува лицето Светлана Божиновска од Куманово, ул."Октомвриска Револуција" бр. 26/2-8.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", до ликвидаторот со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (4550)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решение на овој суд I.Л.бр. 51/01 од 26.02.2001 година е отворена ликвидациона постапка над должникот Претпријатие за трговија и услуги "АГИМИ" ЦО увоз-извоз од Куманово, с.Лопате, Куманово, со жиро сметка 40900-601-45746.

За ликвидатор се определува лицето Светлана Божиновска од Куманово, ул."Октомвриска Револуција" бр. 26/2-8.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", до ликвидаторот со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (4549)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решение на овој суд П.Л.бр. 42/01 од 21.02.2001 година е отворена ликвидациона постапка над должникот Претпријатие за производство, трговија и услуги "ЕН КОМПАНИ" ЦО увоз-извоз од Куманово, ул."1" бр. 74, с.Долно Коњаре, Куманово, со жиро сметка 40900-601-38510.

За ликвидатор се определува лицето Светлана Божиновска од Куманово, ул."Октомвриска Револуција" бр. 26/2-8.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", до ликвидаторот со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (4548)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решение на овој суд П.Л.бр. 834/00 од 07.12.2000 година е отворена ликвидациона постапка над должникот Претпријатие за производство, услуги и промет "САШ КОМП" д.о. увоз-извоз од Куманово, ул."Боро Прдан" бр. 36, Куманово, со жиро сметка 40900-601-26474.

За ликвидатор се определува лицето Светлана Божиновска од Куманово, ул."Октомвриска Револуција" бр. 26/2-8.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", до ликвидаторот со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (4547)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решение на овој суд П.Л.бр. 840/00 од 07.12.2000 година е отворена ликвидациона постапка над должникот Претпријатие за производство, трговија и услуги "АР-МЕРИНА - ФАТ" ЦО експорт-импорт од Куманово, ул"Трајко Јовановски" бр. 30, Куманово, со жиро сметка 40900-601-43619.

За ликвидатор се определува лицето Светлана Божиновска од Куманово, ул."Октомвриска Револуција" бр. 26/2-8.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", до ликвидаторот со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (4546)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решение на овој суд I.Л.бр. 29/01 од 12.02.2001 година е отворена ликвидациона постапка над должникот Претпријатие за производство, промет и услуги "БОСА-РО" Д.О.О. од Скопје, ул."Никола Карев" бр. 72/1, Скопје, со жиро сметка 40110-601-379635.

За ликвидатор се определува лицето Мирјана Димитровска од Скопје, ул."Јани Лукровски" бр. 10/44, тел. 171-599.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", до ликвидаторот со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (4615)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решение на овој суд I.Л.бр. 33/01 од 15.02.2001 година е отворена ликвидациона постапка над должникот Претпријатие за производство, внатрешна и надворешна трговија на големо и мало "МИАДА КОМЕРЦ" ДОО од Скопје, ул."Васил Горѓов" бр. 20/2-3, Скопје, со жиро сметка 40100-601-125530.

За ликвидатор се определува лицето Мирјана Димитровска од Скопје, ул."Јани Лукровски" бр. 10/44, тел. 171-599.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", до ликвидаторот со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (4614)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решение на овој суд П.Л.бр. 1141/99 од 16.11.2000 година е отворена ликвидациона постапка над должникот Друштво за сметководствени, деловни и менаџмент, консултантски работи и инженеринг "ИНТЕЛ КБ" експорт-импорт Бранко од Скопје, ул."АВНОЈ" бр. 82/1-26, Скопје, со жиро сметка 40100-601-54539.

За ликвидатор се определува лицето Мирјана Димитровска од Скопје, ул."Јани Лукровски" бр. 10/44, тел. 171-599.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", до ликвидаторот со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (4613)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решение на овој суд П.Л.бр. 30/01 од 12.02.2001 година е отворена ликвидациона постапка над должникот Транспортно, трговско и услужно претпријатие "МУ-ИС ТРЕЈД" ДОО увоз-извоз од Скопје, ул."Мара Междуречка" бр. 47 б, Скопје, со жиро сметка 40100-601-306615.

За ликвидатор се определува лицето Мирјана Димитровска од Скопје, ул."Јани Лукровски" бр. 10/44, тел. 171-599.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", до ликвидаторот со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (4611)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решение на овој суд П.Л.бр. 14/01 од 02.02.2001 година е отворена ликвидациона постапка над должникот Претпријатие за трговија на големо и мало "ВЛАВ - КОМЕРЦ" од Скопје, ул."Вич" бр. 2/1-37, Скопје, со жиро сметка 40120-601-231058.

За ликвидатор се определува лицето Спиро Митревски од Скопје, ул."Јане Сандански" бр. 109-3/34.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", до ликвидаторот со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (4610)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решение на овој суд П.Л.бр. 15/01 од 05.02.2001 година е отворена ликвидациона постапка над должникот Претпријатие за производство, трговија и услуги "АНА - МАРИ" увоз-извоз ДОО нас. Илинден, од Скопје, ул."Железничка" бр. 46, Скопје, со жиро сметка 40110-601-232076.

За ликвидатор се определува лицето Спиро Митревски од Скопје, ул."Јане Сандански" бр. 109-3/34.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", до ликвидаторот со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (4609)

Основниот суд Скопје I - Скопје објавува дека со решение на овој суд П.Л.бр. 1353/00, од 08.12.2000 година е завршена ликвидацијата над Претпријатието за производство, трговија и услуги "ЦЕЛТЕК" ДОО експорт-импорт Скопје, ул."Иван Коцарев" бр. 47, и жиро сметка 40100-601-318046 и истото се брише од регистарот на овој суд.

порт-импорт Скопје, ул."Иван Коцарев" бр. 47, и жиро сметка 40100-601-318046 и истото се брише од регистарот на овој суд.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (4608)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решение на овој суд П.Л.бр. 43/2001 од 26.02.2001 година е отворена ликвидациона постапка над должникот Претпријатие за трговија на големо и мало "ИРМАН КОМЕРЦ" ЦО експорт-импорт од Гостивар, с.Чегране, Гостивар, со жиро сметка бр. 401510-601-23995.

За ликвидатор се определува лицето Манојловски Кире, ул."Живко Брајковски" бр. 69 од Гостивар.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", до ликвидаторот со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (4884)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решение на овој суд П.Л.бр. 63/2001 од 02.03.2001 година е отворена ликвидациона постапка над должникот Трговско, услужно претпријатие "АНГРОИМПЕКС - Н" експорт-импорт од Скопје, бул."Јане Сандански" бр. 118/1, Скопје, со жиро сметка бр. 40100-601-163586.

За ликвидатор се определува лицето Сабит Алиевски, ул."Пандил Шишков" бр. 7/3 од Скопје, тел. 428-405.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", до ликвидаторот со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (4621)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решение на овој суд П.Л.бр. 11/2001 од 05.02.2001 година е отворена ликвидациона постапка над должникот Претпријатие за внатрешна и надворешна трговија на големо и мало "ФРОНО - ПРОМ" увоз-извоз ДОО од Скопје, ул."Видое Смилевски Бато" бр. 29-1-8, Скопје, со жиро сметка бр. 40100-601-198134.

За ликвидатор се определува лицето Игње Касниоски, ул."Торонто" бр. 28 од Скопје, тел. 347-848.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", до ликвидаторот со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према претпријатието во ликвидација во рок од 30 дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (4603)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решение на овој суд П.Л.бр. 1472/2000 од 23.02.2000 година е отворена ликвидациона постапка над должникот Претпријатие за производство, услуги и трговија на големо и мало "ДЕ - ТРИ - КА ПРОМЕТ" д.о. експорт-импорт од Скопје, ул."Јане Сандански" бр. 63, Скопје, со жиро сметка бр. 40100-601-1021163.

За ликвидатор се определува лицето Зоран Јовановски, ул."Пушкинова" бр. 17/2-12 од Скопје.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", до

ликвидаторот со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Се задолжуваат должниците да ги намират доловите према претпријатието во ликвидација во рок од од 30 дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (4767)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решение на овој суд I.Л.бр. 53/2001 од 26.02.2001 година е отворена ликвидациона постапка над должникот Производно, трговско, услужно претпријатие "МЕРО - СО" експорт-импорт од Тетово, ул."Илинденска" бб, Тетово, со жиро сметка бр. 41500-601-5993.

За ликвидатор се определува лицето Глигур Симоски, ул."Благоја Тоска" бр. 222 од Тетово, тел. 044/332-025.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", до ликвидаторот со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (4879)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решение на овој суд I.Л.бр. 55/2001 од 26.02.2001 година е отворена ликвидациона постапка над должникот Претпријатие за трговија на големо и мало "ЦАЗ - КОМЕРЦ" увоз-извоз од Тетово, ул."Благоја Тоска" бр. 110/3, Тетово, со жиро сметка бр. 41500-601-50519.

За ликвидатор се определува лицето Глигур Симоски, ул."Благоја Тоска" бр. 222 од Тетово, тел. 044/332-025.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", до ликвидаторот со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (4880)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решение на овој суд II.Л.бр. 680/2000 од 06.09.2000 година е отворена ликвидациона постапка над должникот Претпријатие за производство и промет на големо и мало "АГА КОМЕРЦ" ДОО експорт-импорт од с.Г.Речица, Тетово, со жиро сметка бр. 41500-601-25253.

За ликвидатор се определува лицето Глигур Симоски, ул."Благоја Тоска" бр. 222 од Тетово, тел. 044/332-025.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", до ликвидаторот со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (4992)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решение на овој суд I.Л.бр. 1657/2000 е отворена ликвидациона постапка над должникот Производно, трговско претпријатие "ЈОВАНОВСКИ" ДОО, Тетово, ул."Благоја Тоска" бр. 218, со жиро сметка бр. 41500-601-40638.

За ликвидатор се определува лицето Глигур Симоски, ул."Благоја Тоска" бр. 222 од Тетово, тел. 044/332-025.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", до

ликвидаторот со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (4993)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решение на овој суд I.Л.бр. 737/2000 од 02.10.2000 година, е отворена ликвидациона постапка над должникот Трговско претпријатие "ДЕЛ - ПРОМ И" ц.о.о. Тетово, увоз-извоз ул."ЈНА" бр. 59, со жиро сметка бр. 41500-601-56603.

За ликвидатор се определува лицето Глигур Симоски, ул."Благоја Тоска" бр. 222 од Тетово, тел. 044/332-025.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", до ликвидаторот со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (4994)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решение на овој суд II.Л.бр. 804/2000 од 25.10.2000 година е отворена ликвидациона постапка над должникот Производно, трговско, услужно претпријатие "ГАЛЕКС" ДОО експорт-импорт Тетово, ул."Јане Сандански" бр. 110, со жиро сметка бр. 41500-601-44658.

За ликвидатор се определува лицето Глигур Симоски, ул."Благоја Тоска" бр. 222 од Тетово, тел. 044/332-025.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", до ликвидаторот со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (4995)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решение на овој суд II.Л.бр. 86/2001 од 12.03.2001 година е отворена ликвидациона постапка над должникот Претпријатие за трговија на големо и мало "ПЕЈА" ДОО увоз-извоз од Скопје, ул."Трифун Пановски" бр. 5-2/2, Скопје.

За ликвидатор се определува лицето Пешиќ Јадранка, ул."Трифун Пановски" бр. 5-2/2 од Скопје.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", до ликвидаторот со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (4964)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решение на овој суд II.Л.бр. 1336/99 од 13.10.2000 година е завршена ликвидацијата на Претпријатието за промет, услуги и надворешна трговија "ОРХИДЕЈА ПРОМЕТ" д.о.о. Скопје, ул."Народни Херои" бр. 23-61/1-11, со жиро сметка бр. 40100-601-95539, отворена со решение на овој суд од 18.01.2000 година и трговското друштво се брише од трговскиот регистар кој го води овој суд.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (4766)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решение на овој суд I.Л.бр. 323/99 од 07.12.2000 година е завршена ликвидацијата на Претпријатието за маркетинг, промет и услуги "АЛСК" ЦО Скопје, ул."Исаја Маџовски" бр. 26/24, со жиро сметка бр.

40120-601-189822, и истото се брише од трговскиот регистар на овој суд.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (4656)

Основниот суд во Гостивар објавува дека со решение на овој суд Л.бр. 4/98 од 01.04.1998 година, отворена е ликвидациона постапка над должникот Претпријатие за градежништво и угостителство "ХАБЕН - КОМЕРЦ" ЦО од Гостивар.

За ликвидационен управник е определен Драган Јовановски од Гостивар, ул."Питарица" бр. 7.

Се повикуваат доверителите на ликвидациониот должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", до ликвидациониот совет на овој суд со пријави во два примерока со докази.

Се задолжуваат должниците да ги измират долговите према ликвидациониот должник без одлагање.

Се закажува рочиште за испитување на пријавени побарувања на доверителите на ликвидациониот должник на ден 05.04.2001 година во 08.00 часот, сала број II на овој суд.

Од Основниот суд во Гостивар. (4643)

Основниот суд во Штип со решение Л.бр. 37/01 од 01.03.2001 година, отвори ликвидациона постапка над Друштвото за трговија и транспорт "ЦАНИ" дооел - Струмица, и истото поради немање на имот е заклучено.

По правосилноста на решението должникот да се брише од судскиот регистар што се води при Основниот суд во Штип.

Од Основниот суд во Штип. (4658)

Основниот суд во Штип со решение Л.бр. 27/01 од 28.02.2001 година, отвори ликвидациона постапка над Друштвото за производство и трговија "ТУРНОВО - ПРОМЕТ" експорт-импорт дооел - с.Турново, Босилево, и истото поради немање на имот е заклучено.

По правосилноста на решението должникот да се брише од судскиот регистар што се води при Основниот суд во Штип.

Од Основниот суд во Штип. (4659)

Основниот суд во Штип со решение Л.бр. 197/00 од 22.02.2001 година, отвори ликвидациона постапка над Претпријатието во приватна сопственост на големо и мало увоз-извоз "ЛЕА - КОМЕРЦ" п.о. Штип, и истото поради немање на имот е заклучено.

По правосилноста на решението должникот да се брише од судскиот регистар што се води при Основниот суд во Штип.

Од Основниот суд во Штип. (4660)

Основниот суд во Штип со решение Л.бр. 17/00 од 05.03.2001 година, отвори ликвидациона постапка над Претпријатието во приватна сопственост за производство и промет на големо и мало "БОРИЕВО - ПРОМЕТ" увоз-извоз п.о. - с.Бориево, Струмица, и истото поради немање на имот е заклучено.

По правосилноста на решението должникот да се брише од судскиот регистар што се води при Основниот суд во Штип.

Од Основниот суд во Штип. (4881)

Основниот суд во Штип со решение Л.бр. 9/01 од 05.03.2001 година, отвори ликвидациона постапка над Друштвото за трговија увоз-извоз "ТАШЕ" Илија Трајановски и други јтд од Радовиш, и истото поради немање на имот е заклучено.

По правосилноста на решението должникот да се брише од судскиот регистар што се води при Основниот суд во Штип.

Од Основниот суд во Штип. (4882)

Основниот суд во Штип со решение Л.бр. 15/01 од 05.03.2001 година, отвори ликвидациона постапка над Друштвото за производство, услуги и трговија "ТО - ГО - КОМ" увоз-извоз од Штип, и истото поради немање на имот е заклучено.

По правосилноста на решението должникот да се брише од судскиот регистар што се води при Основниот суд во Штип.

Од Основниот суд во Штип. (4883)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решение на овој суд Л.бр. 37/2001 од 20.02.2001 година е отворена ликвидациона постапка над должникот Претпријатие за меѓународен транспорт и шпедиција "БУИК ПАК" ДОО експорт-импорт од Скопје, ул. "Видоје Смилевски Бато" бр. 21/19, Скопје, со жиро сметка бр. 40100-601-341702.

За ликвидатор се определува лицето Наумовска Велика, ул."Јане Сандански" бр. 90/2-8 од Скопје, тел. 446-209.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", до ликвидаторот со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (5355)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решение на овој суд Л.бр. 62/2001 од 28.02.2001 година е отворена ликвидациона постапка над должникот Трговско претпријатие на големо и мало "МАК КОМПАНИ" ДОО увоз-извоз од Скопје, ул."Руди Чајавац" бр. 4/32, Скопје, со жиро сметка бр. 40100-601-288413.

За ликвидатор се определува лицето Крстевска Мирјана, ул."Рузвелтова" бр. 52/24 од Скопје.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", до ликвидаторот со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (5257)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решение на овој суд Л.бр. 4/2001 од 20.02.2001 година е отворена ликвидациона постапка над должникот Трговско претпријатие на големо и мало "БЕТИ ПРОМЕТ" увоз-извоз ДОО од Велес, ул."Благој Страчков" бр. 2, Велес, со жиро сметка бр. 41600-601-42279.

За ликвидатор се определува лицето Елизабета Тутаркова, ул."Благој Страчков" бр. 2 од Велес.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", до ликвидаторот со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (5860)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решение на овој суд Л.бр. 1135/99 од 02.12.1999 година е отворена ликвидациона постапка над должникот Претпријатие за производство, трговија и услуги "МАР МИ" ц.о. увоз-извоз од Куманово, ул."Лесковачка" бр. 54/11, Куманово, со жиро сметка бр. 4900-601-45153.

За ликвидатор се определува лицето Атанас Денковски, ул."3 МУБ" бр. 67 ц/9.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", до ликвидаторот со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према претпријатието во ликвидација во рок од од 30 дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (5929)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решение на овој суд П.Л.бр. 888/00 од 05.12.1999 година е отворена ликвидациона постапка над должникот Претпријатие за трговија и услуги во прометот "ХЕР-МЕСИМПЕКС" д.о.о. увоз-извоз од Скопје, ул."Вич" бр. 8/1-22, Скопје, со жиро сметка бр. 40120-601-189469.

За ликвидатор се определува лицето Весна Маслино, ул."Вич" бр. 8/1-22, Скопје.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", до ликвидаторот со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (5072)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решение на овој суд I.Л.бр. 5/2001 од 02.02.2001 година е отворена ликвидациона постапка над должникот Претпријатие за производство, промет, услуги и угостителство и туризам "НАЦИПРОМ" ДОО увоз-извоз од Скопје, ул."Братфорска" бр. 5, Скопје, со жиро сметка бр. 40120-601-89251.

За ликвидатор се определува лицето Мирко Петревски, бул."АВНОЈ" бр. 68/4 од Скопје, тел. 454-154.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", до ликвидаторот со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (5473)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решение на овој суд I.Л.бр. 9/2001 од 05.02.2001 година е отворена ликвидациона постапка над должникот Претпријатие за промет и услуги "ПЕН КОМЕРЦ" П.О. експорт-импорт од Скопје, ул."Битпазарска" бр. 91, Скопје, со жиро сметка бр. 40100-601-331863.

За ликвидатор се определува лицето Драган Величковски, бул."АВНОЈ" бр. 72/2 а, Скопје, тел. 454-154.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", до ликвидаторот со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (5472)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решение на овој суд П.Л.бр. 6/2001 од 29.01.2001 година е отворена ликвидациона постапка над должникот Претпријатие во приватна сопственост за промет на големо и мало увоз-извоз "МАБИ КОМЕРЦ" експорт-импорт д.о. од Скопје, бул."Јане Сандански" зграда 84 влез 3/12, Скопје, со жиро сметка бр. 40100-601-76181.

За ликвидатор се определува лицето Драган Величковски, бул."АВНОЈ" бр. 72 а од Скопје.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", до ликвидаторот со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (5472)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решение на овој суд Л.бр. 635/99 од 19.07.1999 година е отворена ликвидациона постапка над должникот Трговско, услужно, производно и туристичко претпријатие "АЛМЕСА" д.о.о. експорт-импорт од Скопје, ул."Џон Кенеди" бр. 9/2, Скопје, со жиро сметка бр. 40100-601-372314.

За ликвидатор се определува лицето Мирјана Димитровска, ул."Ј. Лукревски" бр. 10/44.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", до ликвидаторот со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према претпријатието во ликвидација во рок од од 30 дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (5394)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решение на овој суд I.Л.бр. 11/2001 од 05.02.2001 година е отворена ликвидациона постапка над должникот Претпријатие за внатрешна и надворешна трговија на големо и мало "ФРОНО ПРОМ" увоз-извоз ДОО од Скопје, бул."Видое Смилевски Бато" 29-1-8, Скопје, со жиро сметка бр. 40100-601-198134.

За ликвидатор се определува лицето Игне Касниоски, ул."Торонто" бр. 28 од Скопје, тел. 347-848.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", до ликвидаторот со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према претпријатието во ликвидација во рок од од 30 дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (6115)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решение на овој суд П.Л.бр. 82/2001 од 15.03.2001 година е отворена ликвидациона постапка над должникот Претпријатие за производство, трговија и услуги "ИНАС" увоз-извоз ДОО од Скопје, ул."Анкарска" 21, Скопје, со жиро сметка бр. 40120-601-357676.

За ликвидатор се определува лицето Ацо Дамчевски, ул."Дрезденска" бр. 15-1/9 од Скопје, тел. 378-979.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", до ликвидаторот со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (6060)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решение на овој суд П.Л.бр. 792/2000 од 19.10.2000 година е отворена ликвидациона постапка над должникот "МАК - ТВИН" ДОО Претпријатие за производство, услуги и трговија увоз-извоз од Скопје, ул."11-ти

Октомври" бр. 68, Скопје, со жиро сметка бр. 40100-601-134365.

За ликвидатор се определува лицето Раде Ристе-ски, бул. "АВНОЈ" бр. 42-1-5 од Скопје.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", до ликвидаторот со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (6127)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решение на овој суд I.Л.бр. 7/98 од 03.02.1998 година е отворена ликвидациона постапка над должникот ПТУП "БОС КОМ" експорт-импорт од Скопје, ул. "Албер Станиќ" бр. 28, Скопје, со жиро сметка бр. 40100-601-297797.

За ликвидатор се определува лицето Рајко Ковачевиќ, ул. "Џумајска" бр. 34 од Скопје, тел. 258-455.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", до ликвидаторот со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према стечајниот должник, без одлагање, рочиште за испитување на пријавените побарувања се закажува на ден 02.04.2001 година во 08.30 часот соба бр. 45 III при овој суд.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (6141)

Основниот суд во Штип со решение Л.бр. 109/00 од 22.06.2000 година, отвори ликвидациона постапка над Друштвото за трговија, производство и транспорт "СКИЗ" ДОО увоз-извоз - с.Пиперево бр. 210 општина Василево и истото поради немање на имот е заклучено.

По правосилноста на решението должникот да се брише од судскиот регистар што се води при Основниот суд во Штип.

Од Основниот суд во Штип. (5930)

Основниот суд во Штип со решение Л.бр. 147/00 од 13.09.2000 година, отвори ликвидациона постапка над Трговско претпријатие на големо и мало увоз-извоз "НИК ТРАДЕ" с.Кучичино - Кочани, и истото поради немање на имот е заклучено.

По правосилноста на решението должникот да се брише од судскиот регистар што се води при Основниот суд во Штип.

Од Основниот суд во Штип. (5931)

Основниот суд во Штип со решение Л.бр. 173/00 од 23.01.2001 година, отвори ликвидациона постапка над Друштво за производство, услуги и транспорт "ДЕЛТА ПРОМ" увоз-извоз ДОО Струмица, и го распредели имотот на Друштвото според односите на номиналните износи на уделите помеѓу содружниците на Караванов Ристо од Струмица и Младенов Бранко од Струмица.

Ликвидационата постапка над Друштво за производство, услуги и транспорт "ДЕЛТА ПРОМ" увоз-извоз ДОО Струмица, се заклучува.

По правосилноста на решението должникот да се брише од судскиот регистар што се води при Основниот суд во Штип.

Од Основниот суд во Штип. (5932)

Основниот суд во Штип со решение Л.бр. 117/00 од 15.09.2000 година, отвори ликвидациона постапка над

Претпријатие за менаџмент, маркетинг и трговија "Е.В.Д." доо Штип, и истото поради немање на имот е заклучено.

По правосилноста на решението должникот да се брише од судскиот регистар што се води при Основниот суд во Штип.

Од Основниот суд во Штип. (6157)

Основниот суд во Штип со решение Л.бр. 191/00 од 26.11.2000 година, отвори ликвидациона постапка над Претпријатие за професионална рехабилитација и вработување на инвалиди, производство и трговија "ЛЕДЕР" увоз-извоз од Кочани, но истото поради немање на имот е заклучено.

По правосилноста на решението должникот да се брише од судскиот регистар што се води при Основниот суд во Штип.

Од Основниот суд во Штип. (6158)

Основниот суд во Штип со решение Л.бр. 221/00 од 30.01.2001 година, отвори ликвидациона постапка над Приватно претпријатие за трговија и услуги "ТИВА - ПРОМЕТ" п.о. експорт од с. Ново Коњарево, Ново Село, Струмица, но истото поради немање на имот е заклучено.

По правосилноста на решението должникот да се брише од судскиот регистар што се води при Основниот суд во Штип.

Од Основниот суд во Штип. (6159)

Основниот суд во Штип со решение Л.бр. 213/00 од 30.01.2001 година, отвори ликвидациона постапка над Друштво за трговија "КАТЕРИНА" доел увоз-извоз од с. Ново Село, Струмица, но истото поради немање на имот е заклучено.

По правосилноста на решението должникот да се брише од судскиот регистар што се води при Основниот суд во Штип.

Од Основниот суд во Штип. (6160)

Основниот суд во Штип со решение Л.бр. 235/00 од 02.02.2001 година, отвори ликвидациона постапка над Претпријатие за транспорт и шпедиција "КО - МИЛ" Берово, но истото поради немање на имот е заклучено.

По правосилноста на решението должникот да се брише од судскиот регистар што се води при Основниот суд во Штип.

Од Основниот суд во Штип. (6161)

Основниот суд во Штип со решение Л.бр. 239/00 од 02.02.2001 година, отвори ликвидациона постапка над Претпријатие за трговија на големо и мало "БОНИ - КОМЕРЦ" од Берово, но истото поради немање на имот е заклучено.

По правосилноста на решението должникот да се брише од судскиот регистар што се води при Основниот суд во Штип.

Од Основниот суд во Штип. (6162)

Основниот суд во Штип со решение Л.бр. 241/00 од 13.02.2001 година, отвори ликвидациона постапка над Друштво за трговија и угостителство увоз-извоз "ИНФОМА" ДООЕЛ од Штип, но истото поради немање на имот е заклучено.

По правосилноста на решението должникот да се брише од судскиот регистар што се води при Основниот суд во Штип.

Од Основниот суд во Штип. (6163)

Основниот суд во Штип со решение Л.бр. 133/00 од 21.08.2000 година, отвори ликвидациона постапка над Трговско друштво за производство, трговија, угостителство и услуги "ЈАСМИН" Ристо и други ДОО увоз-извоз од Струмица, ул. "Крсто Узунов" бр. 1/16 во Струмица, и истата се заклучува.

Имотот кој се состои од деловен простор од 82 м², кој се наоѓа во Струмица, ул. "Благој Мучето" бр. 9 на КП бр. 1227 во КО на Струмица во вредност од 844.830,00 денари, како основачки влог да им припадне на единствените содружници распределен спрема нивните удели и тоа на Нада Тодорова и припаѓа дел од имотот во износ од 234.675,00 денари, на содружникот Ристо Тодоров му припаѓа дел од имотот во износ од 328.545,00 денари, и на содружникот Тодор Тодоров му припаѓа дел од имотот во износ од 271.610,00 денари.

По правосилноста на решението должникот да се брише од судскиот регистар што се води при Основниот суд во Штип.

Од Основниот суд во Штип. (6164)

Основниот суд во Штип со решение Л.бр. 109/99 од 25.05.2000 година, отвори ликвидациона постапка над Друштво за производство, промет и услуги "ОКО" јтд Стојменовски Кири и други експорт-импорт од Делчево, ул. "Вера Јоциќ" бр. 66, и истата поради немање на имот е заклучена.

По правосилноста на решението должникот да се брише од судскиот регистар што се води при Основниот суд во Штип.

Од Основниот суд во Штип. (6165)

Основниот суд во Штип со решение Л.бр. 11/00 од 05.06.2000 година, отвори ликвидациона постапка над Трговско угостителско претпријатие на големо и мало увоз-извоз "АЛЕН" Штип, но истото поради немање на имот е заклучено.

По правосилноста на решението должникот да се брише од судскиот регистар што се води при Основниот суд во Штип.

Од Основниот суд во Штип. (6166)

Основниот суд во Штип со решение Л.бр. 57/00 од 05.06.2000 година, отвори ликвидациона постапка над Претпријатие "ПЕН - СИЛ" Штип, но истото поради немање на имот е заклучено.

По правосилноста на решението должникот да се брише од судскиот регистар што се води при Основниот суд во Штип.

Од Основниот суд во Штип. (6167)

Основниот суд во Штип со решение Л.бр. 79/00 од 06.09.2000 година, отвори ликвидациона постапка над Претпријатие во приватна сопственост за трговија на големо и мало и туризам "СПЕКТАР КОМЕРЦ" п.о. Штип, но истото поради немање на имот е заклучено.

По правосилноста на решението должникот да се брише од судскиот регистар што се води при Основниот суд во Штип.

Од Основниот суд во Штип. (6168)

Основниот суд во Штип со решение Л.бр. 51/00 од 05.05.2000 година, отвори ликвидациона постапка над Претпријатие за трговија "МАЈА ПРОМ" п.о. увоз-извоз од Струмица, ул. "Охридска" бр.50, но истото поради немање на имот е заклучено.

По правосилноста на решението должникот да се брише од судскиот регистар што се води при Основниот суд во Штип.

Од Основниот суд во Штип. (6170)

Основниот суд во Штип со решение Л.бр. 231/00 од 16.03.2001 година, отвори ликвидациона постапка над Претпријатие во приватна сопственост за трговија на мало и големо "НАПРЕДОК" од Македонска Каменица, но истото поради немање на имот е заклучено.

По правосилноста на решението должникот да се брише од судскиот регистар што се води при Основниот суд во Штип.

Од Основниот суд во Штип. (6171)

Основниот суд во Штип со решение Л.бр. 250/00 од 01.02.2001 година, отвори ликвидациона постапка над Услужно, трговско претпријатие "ГЕПАРД 95" увоз-извоз п.о. од Штип, но истото поради немање на материјални средства постапката се заклучува.

По правосилноста на решението должникот да се брише од судскиот регистар што се води при Основниот суд во Штип.

Доверителите имаат право на жалба во рок од 15 дена сметано од објавувањето во "Службен весник на РМ".

Од Основниот суд во Штип. (6172)

Основниот суд во Штип со решение Л.бр. 89/00 од 05.06.2000 година, отвори ликвидациона постапка над Друштво за производство, трговија и услуги "МАГ-НОПРОМЕТ" ДООЕЛ Штип, и истото поради немање на имот е заклучено.

По правосилноста на решението должникот да се брише од судскиот регистар што се води при Основниот суд во Штип.

Од Основниот суд во Штип. (5933)

Основниот суд Скопје I - Скопје објавува дека со решение П.Л.бр. 566/00 донесено од овој суд на 30.01.2001 година, е завршена ликвидацијата над Производно, трговско претпријатие "АТВА - ИНЖЕНЕРИНГ" увоз-извоз д.о.о. Скопје, ул. "Владимир Назор" бр. 26 и жиро сметка бр. 40100-601-294891 и истото се брише од регистарот на овој суд.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (5395)

Основниот суд Скопје I - Скопје објавува дека со решение I.Л.бр. 1247/99 донесено од овој суд на 23.11.2000 година, е завршена ликвидацијата над Претпријатие за внатрешен и надворешен промет на големо и мало "ВЕ - ГА ТРАНС" ДОО Скопје, ул. "Сава Михајлов" бр. 12/6 и жиро сметка бр. 40110-601-189107 и истото се брише од регистарот на овој суд.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (5950)

Основниот суд Скопје I - Скопје објавува дека со решение I.Л.бр. 1701/00 донесено од овој суд на 12.02.2001 година, е завршена ликвидацијата над Претпријатие за трговија за надворешна трговија и застапување "АТЛЕ" експорт-импорт ДОО Скопје, отворена со решение на овој суд од 26.07.2000 година и се брише од регистарот на овој суд.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (5039)

Основниот суд Скопје I - Скопје објавува дека со решение I.Л.бр. 309/99 донесено од овој суд на 27.10.2000 година, е завршена ликвидацијата над Производно трговско претпријатие "ЗОТРА" ДОО увоз-извоз Скопје, ул."Димо Хаџи Димов" бр. 161 и жиро сметка бр. 40100-601-166572 се заклучува отворената ликвидациона постапка, отворена со решение на овој суд од 07.09.1999 година, и се брише од регистарот на овој суд.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (6112)

Основниот суд Скопје I - Скопје објавува дека со решение П.Л.бр. 428/00 донесено од овој суд на 12.03.2001 година, е завршена ликвидацијата над Претпријатие за производство, промет, консалтинг и инженеринг "КАНДИКО" експорт-импорт Скопје, ул."Васил Горгонов" бр. 29/2-20 и жиро сметка бр. 40100-601-239654 и истото се брише од регистарот на овој суд.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (6083)

ЛИКВИДАЦИИ II

Ликвидаторот Мирко Петрески од Скопје, бул. "АВНОЈ" бр. 68/4, запишан во Судскиот регистар при Основниот суд Скопје I - Скопје, со решение П.тр.ег. бр.301/2001, објавува дека Трговското друштво за промет, посредување, услуги и застапување "ЈУ - ЕЛ" експорт-импорт Д.О.О. Христијан и други Скопје, со број на жиро сметка 40100-601-25477 отворена при ЗПП Филијала Скопје е во ликвидација.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", до ликвидаторот со пријава во два примероци со докази, а најдоцна во рок од 90 дена од последната објава.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (4390)

Ликвидаторот Николина Стојановска - Бојковска од Скопје, ул. "Битпазарска" бр. 125, запишан во Судскиот регистар при Основниот суд Скопје I - Скопје, со решение П.тр.ег. бр. 2268/2000, објавува дека Друштвото за производство, услуги и промет на големо и мало "ТОВИС" Виолета ДООЕЛ увоз-извоз Скопје, со број на жиро сметка 40100-601-318553 отворена при ЗПП Филијала Скопје е во ликвидација.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", до ликвидаторот со пријава во два примероци со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од последната објава.

Од ликвидаторот. (4901)

Ликвидаторот Андреј Манев од Куманово, запишан во Судскиот регистар при Основниот суд Скопје I - Скопје, со решение П.тр.ег. бр. 2828/2000, објавува дека Друштвото за градежништво, производство, услуги и трговија "СТАН - М" Андреј ДООЕЛ Куманово, со број на жиро сметка 40900-601-13518 отворена при ЗПП Филијала Куманово е во ликвидација.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 15 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", до ликвидаторот со пријава во два примероци со докази, а најдоцна во рок од 90 дена од последната објава.

Од ликвидаторот. (5467)

Ликвидаторот Саша Димитријевик од Куманово, запишан во Судскиот регистар при Основниот суд Скопје I - Скопје, со решение П.тр.ег. бр. 189/2001,

објавува дека Друштвото за производство, трговија, угостителство и услуги "ДОМУС" ГОран ДООЕЛ увоз-извоз Куманово, со број на жиро сметка 40900-601-33033 отворена при ЗПП Филијала Куманово е во ликвидација.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 15 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", до ликвидаторот со пријава во два примероци со докази, а најдоцна во рок од 90 дена од последната објава.

Од ликвидаторот. (5468)

Ликвидаторот Мирко Петрески од Скопје, бул. "АВНОЈ" бр. 68/4, запишан во Судскиот регистар при Основниот суд Скопје I - Скопје, со решение П.тр.ег. бр. 1831/2000, објавува дека Друштвото за транспорт, трговија и услуги "КУЛА 95" Сафет ДООЕЛ увоз-извоз Скопје, со број на жиро сметка 40120-601-363558 отворена при ЗПП Филијала Скопје е во ликвидација.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", до ликвидаторот со пријава во два примероци со докази, а најдоцна во рок од 90 дена од последната објава.

Од ликвидаторот. (5474)

Ликвидаторот Мирко Петрески од Скопје, бул. "АВНОЈ" бр. 68/4, запишан во Судскиот регистар при Основниот суд Скопје I - Скопје, со решение П.тр.ег. бр. 1837/2000, објавува дека Друштвото за издавачко графичко, производство, промет и услуги "ИНТЕА ГРАФИКА" Елисавета ДООЕЛ увоз-извоз Скопје, со број на жиро сметка 40100-601-442179 отворена при ЗПП Филијала Скопје е во ликвидација.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", до ликвидаторот со пријава во два примероци со докази, а најдоцна во рок од 90 дена од последната објава.

Од ликвидаторот. (5475)

Ликвидаторот Мирко Петрески од Скопје, бул. "АВНОЈ" бр. 68/4, запишан во Судскиот регистар при Основниот суд Скопје I - Скопје, со решение П.тр.ег. бр. 1757/2000, објавува дека Друштвото за производство, трговија и услуги "СОЊЕ" Раде ДООЕЛ увоз-извоз Скопје, со број на жиро сметка 40100-601-382450 отворена при ЗПП Филијала Скопје е во ликвидација.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", до ликвидаторот со пријава во два примероци со докази, а најдоцна во рок од 90 дена од последната објава.

Од ликвидаторот. (5476)

Ликвидаторот Сашо Славковски од Скопје, с.Волково, запишан во Судскиот регистар при Основниот суд Скопје I - Скопје, со решение П.тр.ег. бр. 2541/2000, објавува дека Друштвото за производство, трговија и услуги "МАК ХИТ" Сашо Славковски ДООЕЛ експорт-импорт Скопје, со број на жиро сметка 40120-601-287762 отворена при ЗПП Филијала Горче Петров е во ликвидација.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 15 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", до ликвидаторот со пријава во два примероци со докази, а најдоцна во рок од 15 дена од последната објава.

Од ликвидаторот. (5076)

Ликвидаторот Ирина Велкова Теодосиевска од Скопје, запишан во Судскиот регистар при Основниот суд Скопје I - Скопје, со решение П.трэг. бр. 3119/2000, објавува дека Трговското друштво за производство, трговија и услуги "ДЕВИТ" Ирина ДООЕЛ увоз-извоз Скопје, со број на жиро сметка 40100-601-429110 отворена при ЗПП Филијала Центар е во ликвидација.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 15 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", до ликвидаторот со пријава во два примероци со докази, а најдоцна во рок од 15 дена од последната објава.

Од ликвидаторот. (5949)

Ликвидаторот Димов Ѓорѓе од Скопје, ул. "Воденска" бр. 2-П/9, запишан во Судскиот регистар при Основниот суд Скопје I - Скопје, со решение П.трэг. бр. 861/2000, објавува дека Друштвото "ДИМОВ - КОМПАНИЈА" Скопје, со број на жиро сметка 40120-601-80971 отворена при ЗПП Филијала Ѓорче Петров се ликвидира.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 15 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", до ликвидаторот со пријава во два примероци со докази, а најдоцна во рок од 30 дена од последната објава.

Од ликвидаторот. (5255)

Основниот суд Скопје I - Скопје со решението П.трэг.бр. 2826/00 ја запиша во трговскиот регистар на регистарска влошка бр. 02006890?-8-03-000 запишувањето на ликвидатор и престанок со работа на Друштвото за производство, промет и услуги "ПРО - АРТ" Горан ДООЕЛ Куманово, ул."Пионерска" бр. 11.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (5382)

Основниот суд Скопје I - Скопје со решението П.трэг.бр. 1624/00 ја запиша во трговскиот регистар на регистарска влошка бр. 02005050?-8-01-000 запишувањето на ликвидатор и престанок со работа на Друштвото за трговија и маркетинг "КИМ - 3" Мими ДООЕЛ увоз-извоз Скопје, ул."Струма" бр. 3.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (5386)

Основниот суд Скопје I - Скопје со решението П.трэг.бр. 189/01 ја запиша во трговскиот регистар на регистарска влошка бр. 02018382?-8-03-000 запишувањето на ликвидатор и престанок со работа на Друштвото за производство, трговија, угостителство и услуги "ДОМУС" Горан ДООЕЛ увоз-извоз Куманово, ул."Иго Тричковиќ" бр. 20.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (5390)

Основниот суд Скопје I - Скопје со решението П.трэг.бр. 139/01 ја запиша во трговскиот регистар на регистарска влошка бр. 02019281?-8-01-000 запишувањето на ликвидаторот Сашо Николовски Друштвото за трговија, производство и услуги "ШКОРПИОН" Сашо ДООЕЛ експорт-импорт Куманово, ул."Славиша Вајнер" бр. 3.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (5392)

Основниот суд Скопје I - Скопје со решението П.трэг.бр. 2412/00 ја запиша во трговскиот регистар на регистарска влошка бр. 02014848?-8-03-000 запишувањето на ликвидатор и престанок со работа на Трговското друштво за промет, производство и услуги

"МАРИО КОМЕРЦ" Дејан ДООЕЛ увоз-извоз Куманово, ул."Марко Орешковиќ" бр. 11.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (5393)

НОТАРСКИ ОГЛАСИ

Се продава земјоделско земјиште нива построена на КП бр. 399/1-5-8, на м.в. "Прападиште", нива 4 класа, во површина од 3144 м², кој што недвижен имот е заведен во ПЛ бр. 146 за КО Градец, сопственост на Сайтов Адем Сайт од с.Градец - Гостивар, за цена од 150.000,00 денари.

Се повикуваат соседите чие земјиште граничи со земјиштето што се продава во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во "Службен весник на Република Македонија", писмено да се изјаснат за прифаќање на понудата, во спротивно го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до нотарот Филип Трифуновски, ул. "Б.Гиновски" бр. 73, Гостивар. (4590)

Се продава земјоделско земјиште нива построена на КП бр. 2096/9-21, на м.в. "Друни Јаз", нива 3 класа, во површина од 3628 м², кој што недвижен имот е заведен во ПЛ бр. 23 за КО Градец, сопственост на Синани Етем Синан од с.Градец - Гостивар, за цена од 150.000,00 денари.

Се повикуваат соседите чие земјиште граничи со земјиштето што се продава во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во "Службен весник на Република Македонија", писмено да се изјаснат за прифаќање на понудата, во спротивно го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до нотарот Филип Трифуновски, ул. "Б.Гиновски" бр. 73, Гостивар. (4591)

Се продава земјоделско земјиште 1/4 идеален дел (односно 1386 м²) од нива построена на КП бр. 3950/70-1, на м.в. "Тоскалар", нива 1 класа, во површина од 5545 м², КО Гостивар, сосопственост на Беќири Муарем Ибрахим од с.Здуње - Гостивар, за цена од 40.000,00 денари.

Се повикуваат соседите чие земјиште граничи со земјиштето што се продава во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во "Службен весник на Република Македонија", писмено да се изјаснат за прифаќање на понудата, во спротивно го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до нотарот Филип Трифуновски, ул. "Б.Гиновски" бр. 73, Гостивар. (4592)

Се продава земјоделско земјиште 139/200 идеален дел од нива построена на КП бр. 13/10-2, на м.в. "Под Нови Пат", нива 6 класа, во површина од 250 м², и 139/200 идеален дел од нива построена на КП бр. 13/10-2, на м.в. "Под Нови Пат", нива 5 класа, во површина од 750 м², заведено ПЛ бр. 1240 КО Дебреше, сопственост на Николоска Димитрија Менуша од Гостивар, за цена од 69.500,00 денари.

Се повикуваат соседите чие земјиште граничи со земјиштето што се продава во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во "Службен весник на Република Македонија", писмено да се изјаснат за прифаќање на понудата, во спротивно го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до нотарот Филип Трифуновски, ул. "Б.Гиновски" бр. 73, Гостивар. (4636)

Се продава земјоделско земјиште во КО Кавадарци 1 вон лозје на КП бр. 4529, план 008, скица 008, во м.в. "Голи Гоз", кат. класа 3, во површина од 3373 м², заведен во ИЛ бр. 3414 КО Кавадарци 1 вон, сопственост на Дисански Илија Коце од Кавадарци, ул. "Преспа" бр. 20, за купопродажна цена од 96.000,00 денари.

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопствениците и соседите чие што земјиште граничи со земјиштето што се продава и кои имаат првенствено право на купување, како и сите заинтересирани лица во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во "Службен весник на Република Македонија", писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудата. Во спротивно го губат правото на првенство.

Изјавите да се достават до нотарот Нушка Стојаноска, ул. "ЈНА" бр. 45, Кавадарци. (4393)

Се продава земјоделско земјиште во КО Шивец нива на КП бр. 798, дел 1, план 005, скица 004, во м.в. "Село", кат. класа 4, во површина од 90 м², и нива на КП бр. 1152, план 008, скица 004, во м.в. "Село", кат. класа 3, во површина од 2878 м², заведен во ИЛ бр. 502 КО Шивец, сопственост на Василевски Ѓорѓи Лазар од Кавадарци, ул. "К.Крстев" бр. 26, за купопродажна цена од 48.000,00 денари.

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопствениците и соседите чие што земјиште граничи со земјиштето што се продава и кои имаат првенствено право на купување, како и сите заинтересирани лица во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во "Службен весник на Република Македонија", писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудата. Во спротивно го губат правото на првенство.

Изјавите да се достават до нотарот Нушка Стојаноска, ул. "ЈНА" бр. 45, Кавадарци. (4392)

Се продава земјоделско земјиште во КО Паликура и тоа 3/7 идеален дел од лозје на КП бр. 849, план 006, скица 037, во м.в. "Нитчево Ритче", кат. класа 2, во површина од 4500 м², и 3/7 идеален дел од нива на КП бр. 849, план 006, скица 037, во м.в. "Нитчево Ритче", кат. класа 4, во површина од 7678 м², сопственост на Атанасова Борис Олга од с.Марена, заведен во ИЛ бр. 285, КО Паликура, за купопродажна цена од 150.000,00 денари.

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопствениците и соседите чие што земјиште граничи со земјиштето што се продава и кои имаат првенствено право на купување, како и сите заинтересирани лица во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во "Службен весник на Република Македонија", писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудата. Во спротивно го губат правото на првенство.

Изјавите да се достават до нотарот Нушка Стојаноска, ул. "ЈНА" бр. 45, Кавадарци. (4395)

Се продава земјоделско земјиште во КО Шивец, Кавадарци, КП бр. 491 план 004, скица 002, м.в. "Растот", култура - нива, класа 3, со вкупна површина од 8801 м², во сопственост на Надежда Лазова, видно од ИЛ бр. 370, за цена од 180.000,00 денари.

Се повикуваат сите заинтересирани субјекти со право на првенство на купување-сопственици, заеднички сопственици, сосопственици и соседи (чие земји-

ште граничи со земјиштето што се продава) доколку ја прифаќаат понудата писмено да се изјаснат со доставување на истата до нотарот Ристо Самарџиев, ул. "Блажо Алексов" бб, Кавадарци, во рок од 30 дена од денот на објавувањето на овој оглас во "Службен весник на Република Македонија". Во спротивно, го губат правото на првенство. (4418)

Се продава земјоделско земјиште во КО Росоман, Кавадарци, КП бр. 2414 дел 1, план 010, скица 066, м.в. "Гуровец", култура - нива, класа 2, со вкупна површина од 3768 м², во сопственост на Александар Ставров од Кавадарци, видно од ИЛ бр. 669, за цена од 76.800,00 денари.

Се повикуваат сите заинтересирани субјекти со право на првенство на купување-сопственици, заеднички сопственици, сосопственици и соседи (чие земјиште граничи со земјиштето што се продава) доколку ја прифаќаат понудата писмено да се изјаснат со доставување на истата до нотарот Ристо Самарџиев, ул. "Блажо Алексов" бб, Кавадарци, во рок од 30 дена од денот на објавувањето на овој оглас во "Службен весник на Република Македонија". Во спротивно, го губат правото на првенство. (4594)

Се продава земјоделско земјиште нива во КО Марена, КП бр. 3088/2 план 12, скица 618, м.в. "Тимјан Пат", култура - нива, класа 4, со вкупна површина од 668 м², во КО Сопот, и КП бр. 3089 план 12, скица 618, м.в. "Тимјан Пат", култура - нива, класа 5, со вкупна површина од 2007 м², сопственост на Петар Петровски од Скопје, видно од ПЛ бр. 668, издаден од Државен завод за геодетски работи, одделение за премер и катастар, за цена од 68.000,00 денари.

Се повикуваат сите заинтересирани субјекти со право на првенство на купување-сопственици, заеднички сопственици, сосопственици и соседи (чие земјиште граничи со земјиштето што се продава) доколку ја прифаќаат понудата писмено да се изјаснат со доставување на истата до нотарот Ристо Самарџиев, ул. "Блажо Алексов" бб, Кавадарци, во рок од 30 дена од денот на објавувањето на овој оглас во "Службен весник на Република Македонија". Во спротивно, го губат правото на првенство. (4631)

Се продава земјоделско земјиште во КО Глишиќ, Кавадарци, КП бр. 256 дел 1, план 005, скица 003, м.в. "Смолникот", култура - лозје, класа 1, со вкупна површина од 6464 м², во сопственост на Трајче Еленов од Кавадарци, видно од ИЛ бр. 1491, за цена од 180.000,00 денари.

Се повикуваат сите заинтересирани субјекти со право на првенство на купување-сопственици, заеднички сопственици, сосопственици и соседи (чие земјиште граничи со земјиштето што се продава) доколку ја прифаќаат понудата писмено да се изјаснат со доставување на истата до нотарот Ристо Самарџиев, ул. "Блажо Алексов" бб, Кавадарци, во рок од 30 дена од денот на објавувањето на овој оглас во "Службен весник на Република Македонија". Во спротивно, го губат правото на првенство. (4635)

Се продава земјоделско земјиште во КО Манастирец, Кавадарци, КП бр. 263 дел 3, план 001, скица 004, м.в. "Шумка", со вкупна површина од 5616 м², и тоа 2/3 идеален дел и КО Манастирец, КП бр. 263 дел 1, план 004, скица 006, м.в. "Шумка", со вкупна површина од 1227 м², и тоа 1/2 идеален дел во сопственост на Киро Соколов, видно од ИЛ бр. 140 и 307, за цена од 64.000,00 денари.

Се повикуваат сите заинтересирани субјекти со право на првенство на купување-сопственици, заеднички сопственици, сосопственици и соседи (чие земјиште граничи со земјиштето што се продава) доколку ја прифаќаат понудата писмено да се изјаснат со доставување на истата до нотарот Ристо Самарџиев, ул. "Блажо Алексов" бб, Кавадарци, во рок од 30 дена од денот на објавувањето на овој оглас во "Службен весник на Република Македонија". Во спротивно, го губат правото на првенство. (4860)

Се продава земјоделско земјиште во КО Росоман, Кавадарци, КП бр. 983 дел 3, план 045, скица 474, м.в. "Бела Земја", култура нива, со вкупна површина од 6709 м², и тоа 1/3 идеален дел во сосопственост на Милан Манев од с.Росоман, Кавадарци, видно од ИЛ бр. 1517, за цена од 50.000,00 денари.

Се повикуваат сите заинтересирани субјекти со право на првенство на купување-сопственици, заеднички сопственици, сосопственици и соседи (чие земјиште граничи со земјиштето што се продава) доколку ја прифаќаат понудата писмено да се изјаснат со доставување на истата до нотарот Ристо Самарџиев, ул. "Блажо Алексов" бб, Кавадарци, во рок од 30 дена од денот на објавувањето на овој оглас во "Службен весник на Република Македонија". Во спротивно, го губат правото на првенство. (4862)

Се продава недвижен имот - земјоделско земјиште построено на КП бр. 1281/2, м.в. "Рид", култура нива, класа 6, со површина од 986 м², за КО Радишани, сопственост на Булдиоска Павлина, за цена од 200,00 денари за 1м².

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопствениците и граничарите чие земјиште се граничи со земјиштето што се продава во рок од 30 дена од денот на објавувањето, писмено да се изјаснат за прифаќање на понудата, во спротивно го губат правото на првенствено купување.

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават во писмена форма кај нотарот Светлана Лазаревиќ, Општина Чаир, ул. "Костурска" бр. 18/5-1, Скопје. (4619)

Се продава недвижен имот - земјоделско земјиште построено на КП бр. 5679/2, м.в. "Бел Камен", култура пасиште, класа 3, со површина од 3700 м², за КО Кучевиште, сопственост на Ристовска Добринка, за цена од 120,00 денари за 1м².

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопствениците и граничарите чие земјиште се граничи со земјиштето што се продава во рок од 30 дена од денот на објавувањето, писмено да се изјаснат за прифаќање на понудата, во спротивно го губат правото на првенствено купување.

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават во писмена форма кај нотарот Светлана Лазаревиќ, Општина Чаир, ул. "Костурска" бр. 18/5-1, Скопје. (4618)

Се продава 1/2 идеален дел од недвижен имот - земјоделско земјиште построено на КП бр. 1147/19, м.в. "Песок", култура нива, класа 3, со површина од 490 м², за КО Радишани, сопственост на Крстевски Драги, за цена од 260,00 денари за 1м².

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопствениците и граничарите чие земјиште се граничи со земјиштето што се продава во рок од 30 дена од денот на објавувањето, писмено да се изјаснат за прифаќање

на понудата, во спротивно го губат правото на првенствено купување.

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават во писмена форма кај нотарот Светлана Лазаревиќ, Општина Чаир, ул. "Костурска" бр. 18/5-1, Скопје. (4625)

Се продава земјоделско земјиште во КО Корешница, КП бр. 854, во м.в. "Шаторија", интензивно лозје со површина од 5202 м², во КО Корешница, сопственост на Мамузиќ Виолета од Демир Капија, ул. "Радњанска" бр. 2, по цена од 110.075,00 денари.

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопствениците и соседите чие земјиште граничи со земјиштето што се продава, во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во "Службен весник на Република Македонија", писмено да се изјаснат за прифаќање на понудата, во спротивно го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудите да се доставуваат до нотарот Бинов Гело од Неготино, ул. "Маршал Тито" бр. 138. (4629)

Се продава земјоделско земјиште во КО Чифлик, КП бр. 141, во м.в. "Царовец", шума со површина од 786 м², во КО Чифлик, КП бр. 142, во м.в. "Дупка", градина со површина од 3145 м², во КО Чифлик, КП бр. 143, во м.в. "Дупка", шума со површина од 1270 м², во КО Чифлик, сопственост на Димков Митре од Кавадарци, ул. "Буршанска" бр. 13, по цена од 60.000,00 денари.

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопствениците и соседите чие земјиште граничи со земјиштето што се продава, во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во "Службен весник на Република Македонија", писмено да се изјаснат за прифаќање на понудата, во спротивно го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудите да се доставуваат до нотарот Бинов Гело од Неготино, ул. "Маршал Тито" бр. 138. (4630)

Се продава земјоделско земјиште во КО Неготино вон, КП бр. 2948/2, во м.в. "Манастирот", интензивно лозје со површина од 2821 м², во КО Неготино вон, КП бр. 2949/1, во м.в. "Манастирот", интензивно лозје со површина од 2896 м², во КО Неготино вон, сопственост на Коцев Перо од Неготино, ул. "Даме Груев" бр. 127, по цена од 120.970,00 денари.

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопствениците и соседите чие земјиште граничи со земјиштето што се продава, во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во "Службен весник на Република Македонија", писмено да се изјаснат за прифаќање на понудата, во спротивно го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудите да се доставуваат до нотарот Бинов Гело од Неготино, ул. "Маршал Тито" бр. 138. (4857)

Се продава земјоделско земјиште и тоа цела КП бр. 25/141-4 нива од 8 класа, во површина од 550 м², и 1/9 идеален дел од 25/144 лозје од 5 класа нива од 8 класа во површина од 2800м², а кои парцели на лице место претставуваат посебно одвоена целина како една парцела во површина од 850 м², сите на м.в. "Градиште", заведени во ПЛ бр. 20 за КО Дебреше сопственост на Фаризи Фејзо Намиќ од с. Дебреше за купопродажна цена од 272.000,00 денари.

Се повикуваат сите лица кои согласно член 14 од Законот за земјоделско земјиште ("Службен весник на РМ" бр. 25/98), имаат право на првенствено купување, да во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во "Службен весник на Република Македонија", писмено да се изјаснат за прифаќање на понудите. Во спротивно го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудите да се достават до нотарот Зулфикар Сејфулаи од Гостивар, ул. "Кеј Братство" бр. 5-А. (4633)

Се продава земјоделско земјиште 8/9 идеален дел од КП бр. 25/144 лозје од 5 класа, во површина од 300 м², и нива од 8 класа во површина од 2500м², на лице место претставуваат посебно одвоена целина како една парцела во површина од 2500 м², на м.в. "Градиште", заведени во ПЛ бр. 20 за КО Дебреше сопственост на Фаризи Фејзо Намик од с. Дебреше за купопродажна цена од 800.000,00 денари.

Се повикуваат сите лица кои согласно член 14 од Законот за земјоделско земјиште ("Службен весник на РМ" бр. 25/98), имаат право на првенствено купување, да во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во "Службен весник на Република Македонија", писмено да се изјаснат за прифаќање на понудите. Во спротивно го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудите да се достават до нотарот Зулфикар Сејфулаи од Гостивар, ул. "Кеј Братство" бр. 5-А. (4634)

Се врши продажба на земјоделско земјиште - нива, построена во Скопје на КО Грушино, на КП бр. 474 и КП бр. 497, во вкупна површина од 19127 м², на м.в. "Маслисе" 6 класа, заведено во ПЛ бр. 198, за цена од 40,00 денари по м², сопственост на Савевски Димитрија.

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопствениците и соседите чие земјиште се граничи со земјиштето што се продава, во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во "Службен весник на Република Македонија", писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудата, во спротивно го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до нотарот Марковска Дојчинова Снежана, ул. "Антон Попов" бр. 77-б. (4297)

Се врши продажба на земјоделско земјиште - нива, построена во Скопје на КО Грушино, на КП бр. 2, во вкупна површина од 7068 м², на м.в. "Рамниште" 4 класа, заведено во ПЛ бр. 191, за цена од 45,00 денари по м², сопственост на Атанасовски Столе.

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопствениците и соседите чие земјиште се граничи со земјиштето што се продава, во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во "Службен весник на Република Македонија", писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудата, во спротивно го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до нотарот Марковска Дојчинова Снежана, ул. "Антон Попов" бр. 77-б. (4295)

Се продава земјоделско земјиште - овошна градина во м.в. "Орман" на КП бр. 4504 за КО Охрид со вкупна површина од 1591 м², во сопственост на Наумовски Воислав од Охрид, ул. "Мирче Ацев" бр. 33-2, за цена од 80,00 денари по м².

Се повикуваат сите соседи чие земјиште граничи со земјиштето што се разменува писмено да се изјаснат дали се заинтересирани за прифаќање на понудата во рок од 30 дена од објавувањето на понудата - ог-

ласот во "Службен весник на Република Македонија". Во спротивно го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до нотарот Момана Иваноска од Охрид, "Македонски Просветители" - 8 (мезанин). (4593)

Се продава земјоделско земјиште - нива во м.в. "Пишкорешка" лоцирана на КП бр. 4908/2 за КО Мешеишта со вкупна површина од 1126 м², за цена од 150,00 денари по м², во сопственост на Јончески Богоја од Охрид, с.Мешеишта.

Се повикуваат сите соседи чие земјиште граничи со земјиштето што се разменува писмено да се изјаснат дали се заинтересирани за прифаќање на понудата во рок од 30 дена од објавувањето на понудата - огласот во "Службен весник на Република Македонија". Во спротивно го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до нотарот Момана Иваноска од Охрид, "Македонски Просветители" - 8 (мезанин). (4640)

Се врши продажба на идеален дел од 2/6 земјоделско земјиште КП бр. 637, план 7, скица 10, м.в. "Бела Земја", култура нива, класа 4, површина 4580 м², КП бр. 637, нива 3 класа површина 5600 м², и КП бр. 638, план 7, скица 10, м.в. "Бела Земја", ливада класа 4 површина од 900м², во КО Мралино, сопственост на Цветковиќ Љубомир од Скопје, с.Мралино, по цена 15 ДЕМ од м², во денарска противвредност.

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопствениците и соседите чие земјиште се граничи со земјиштето што се продава во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во "Службен весник на Република Македонија", писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудата, во спротивно го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до нотарот Матилда Бабиќ, ул. "Јани Лукровски" бб, ТЦ Автокоманда, Општина Гази Баба, Скопје. (4623)

Се разменува земјоделско земјиште - култура нива 4 бонитетна класа, површина 4887 м², м.в. "Лозници" со КП бр. 799, план 6, скица 18, заведена во ПЛ бр. 218 КО Еловец, сопственост на Коцевски Димче од Велес со стан во нас.Тунел Б бр. 6, за 1/4 идеален дел недвижен имот:

- култура нива од 5 класа со површина од 2200 м², и од 6 бонитетна класа со површина од 3062 м², м.в. "Савински Рид Просеч", со КП бр. 1199, план 8, скица 25;

- култура лозје 3 класа површина од 2392 м², м.в. "Савински Рид Просеч", со КП бр. 1200, план 8, скица 25; заведени во ПЛ бр. 119 за КО Чашка и 5/9 идеален дел од култура нива 3 класа со површина од 6357 м², и од 4 бонитетна класа со површина од 2900м², м.в. "Телчарник", со КП бр. 770, план 6, скица 18, заведена во ПЛ бр. 229 за КО Еловец, а сопственост на Коцевски Златко од Велес нас. Тунел Б бр. 6.

Согласно член 14 од Законот за земјоделско земјиште право на првенство на купување имаат заедничките сопственици, сосопствениците и соседите кои граничат со земјиштето што се продава, па се повикуваат истите доколку се заинтересирани да достават писмени понуди во рок од 30 дена од објавувањето на огласот до нотарот Елена Маринова од Велес, со седиште на ул. "Маршал Тито" бр. 44. Во спротивно, ќе се смета дека не се заинтересирани за купување. (4627)

Се продава земјоделско земјиште - култура нива 5 класа, површина 2300 м², м.в. "Ридчиња" со КП бр. 7, план 51, за купопродажна цена од 5000,00 денари и култура нива од 4 класа со површина од 290 м²,

м.в. "Крлеж", со КП бр. 88, план 66, за купопродажна цена од 5000,00 денари, заведени во ПЛ бр. 279 за КО Војница, сопственост на Јанушевски Благоја од Скопје, бул. "Партизански Одреди" бр. 87/2-8.

Согласно член 14 од Законот за земјоделско земјиште право на првенство на купување имаат заедничките сопственици, сосопствениците и соседите кои граничат со земјиштето што се продава, па се повикуваат истите доколку се заинтересирани да достават писмени понуди во рок од 30 дена од објавувањето на огласот до нотарот Елена Мартинова од Велес, со седиште на ул. "Маршал Тито" бр. 44. Во спротивно, ќе се смета дека не се заинтересирани за купување. (4637)

Се продава земјоделско земјиште катастарска култура нива, класа 4, на КП бр. 2911/3, во м.в. "Средни Пат", во вкупна површина од 1220 м², заведена во ПЛ бр. 994, за КО Ореовец, сопственост на Велески Алексов Драгомир од Прилеп, ул. "Маршал Тито" бр. 95/2, за цена од 64.000,00 денари.

Се повикуваат заедничките сопственици и сосопствениците во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во "Службен весник на Република Македонија", писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудата. Во спротивно го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до нотарот Трајко Маркоски од Прилеп, ул. "Сотка Горбиоски" бб. (4417)

Се продава недвижен имот - нива, класа 8, со површина од 1340 м², во Скопје на КП бр. 62/26, КО Раштак, во м.в. "Касапско" во Скопје, сопственост на Бајровиќ Петар, ул. "Мито Хаџивасилев" бр. 19, Скопје, по цена од 428.800,00 денари.

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопственици и соседите чие земјиште граничи со земјиштето што се продава во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во "Службен весник на Република Македонија", писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудата. Во спротивно го губат правото на првенство на купување на земјиштето.

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до нотарот Петар Митков на ул. "Јани Лукровски" бр. 14, Гази Баба - Скопје. (4504)

Се продава земјоделско земјиште и тоа нива на КП бр. 3201 дел на м.в. "Браненица" класа 2, со површина од 1083 м², заведена во ПЛ бр. 4685 за КО Ресен, сопственост на продавачот Христовска Коста Цветанка од Ресен, за цена од 32.000,00 денари.

Се повикуваат сосопствениците, заедничките сопственици и соседите чие земјиште се граничи со земјиштето што се продава во рок од 30 дена од денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија", писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудата, во спротивно го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до нотарот Мексуд Максуд, ул. "Ленинова" бр. 67, Ресен. (4628)

Се продава недвижност означена како од КП бр. 2490 катастарска култура - нива на м.в. "Селски Лозја" класа 4, во површина од 405 м², КО Мислешево, сопственост на Малевски Андон и Крсте од с.Мислешево, Струга, за цена од 2500 ДЕМ во денарска противвредност.

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопствениците на граничните парцели чие земјиште се граничи со земјиштето што се продава во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", писмено да се изјаснат за понудата, во спротивно го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудата да ги достават до нотарот Афрдита Билали, ул. "Струшки Кепенци" бр. 1, Струга. (4632)

Се продава земјоделско земјиште КП бр. 3377/1, во м.в. "Над Падина", нива од 3 класа во површина од 2367 м², заведена во ПЛ бр. 828 за КО Табановце, сопственост на Алексик Трајан од Куманово, ул. "Никола Тесла" бр. 73 А.

Се повикуваат сосопствениците и соседите - граничари, чие што земјоделско земјиште се граничи со земјиштето што се продава, во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во "Службен весник на Република Македонија", писмено да се изјаснат за прифаќањето на оваа понуда, во спротивно го губат правото на првенствено купување.

Изјавите за прифаќањето на понудата да се достават до нотарот Томислав Младеновски од Куманово, ул. "Ленинова" бб. (4638)

Се врши продажба на недвижен имот нива од 6 класа, со површина од 648 м², што се наоѓа на КП бр. 892 план 15, скица 19, на м.в. "Село", КО Патишка Река, сопственост на Ибраими Фелек Лјутви од Скопје.

Се повикуваат сосопствениците на наведените парцели и сопствениците на парцелите што граничат со наведените парцели во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во "Службен весник на Република Македонија", доколку се заинтересирани да ја купат гореопишаната недвижност, писмено да се изјаснат за прифаќање на понудата.

Доколку не се јават во предвидениот рок, истите го губат правото на првенствено купување на предметната недвижност.

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до нотарската канцеларија на нотар Снежана Сардовска, во Скопје, ул. "Иван Козаров" бр. 24, лок.23 (ДТЦ "Стара рампа"). (4681)

Се продава земјоделско земјиште пасиште во КО Ѓопчели на КП бр. 48, план 3, скица 10, во м.в. "Авлија", класа 5, со површина од 440 м², и КП бр. 50, план 3, скица 10, во м.в. "Авлија", класа 5, со површина од 285 м², сопственост на Јусеинов Мејмед од с.Дедели, за вкупна купопродажна цена од 3.000,00 денари.

Се повикуваат заедничките сопственици чие земјиште граничи со земјиштето што се продава во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во "Службен весник на Република Македонија", писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудата. Во спротивно го губат правото на првенство. Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до нотарот Нада Прочкова, ул. "Скопска" бр.6, Гевгелија. (4639)

Се продава земјоделско земјиште нива во површина од 4009 м², кое лежи на КП бр. 1623, план 4, скица 12, м.в. "Болтовица", КО Долно Соње, сопственост на Богдановски Драган, ул. "Сава Ковачевиќ" бр. 19/17, Скопје, за цена од 130.000,00 денари.

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопственици и соседите чие земјиште граничи со земјиштето што се продава во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудата. Во спротивно, го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до нотарот Весна Стојчева, ул. "Иван Козаров" бр. 14, Општина Кисела Вода, Скопје. (4699)

Се продава земјоделско земјиште и тоа ливада на КП бр. 416 дел 8 на м.в. "Село" класа 6, со површина од 385 м², заведена во ПЛ бр. 296 за КО Стење, сопственост на продавачот Несторовски Вангел Кире од с.Стење, Ресен, за цена од 112.000,00 денари.

Се повикуваат сосопствениците, заедничките сопственици и соседите чие земјиште се граничи со земјиштето што се продава во рок од 30 дена од денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија", писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудата, во спротивно го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до нотарот Мексуд Максуд, ул. "Ленинова" бр. 67, Ресен. (4869)

Се продава:

КП бр. 541 на м.в."Краешка" ливада, класа 4, во површина од 1479 м², и КП бр. 613 на м.в."Краешка" ливада, класа 3, во површина од 4282 м², подробно опишани во ПЛ бр. 251 за КО Оптичари - Битолско за вкупна купопродажна цена од 90.000,00 денари, сопственост на Крсте Ѓоршевски.

Се повикуваат лицата кои полагаат право на предимство на купување и тоа сосопственици, заеднички сопственици и соседите чие земјиште граничи со земјиштето што се продава во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ" писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудата, во спротивно го губат правото на предимство на купување.

Изјавите за прифаќање на на понудата да се достават до нотарот Виолета Ангеловска, ул."Јосиф Јосифовски" бб, Битола. (4865)

Се продава:

КП бр. 539 на м.в."Краешка" ливада, класа 3, во површина од 3618 м², подробно опишана во ПЛ бр. 170 за КО Оптичари - Битолско за вкупна купопродажна цена од 45.000,00 денари, сопственост на Митра Кечевска.

Се повикуваат лицата кои полагаат право на предимство на купување и тоа сосопственици, заеднички сопственици и соседите чие земјиште граничи со земјиштето што се продава во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ" писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудата, во спротивно го губат правото на предимство на купување.

Изјавите за прифаќање на на понудата да се достават до нотарот Виолета Ангеловска, ул."Јосиф Јосифовски" бб, Битола. (4866)

Се продава земјоделско земјиште и тоа 21/25 идеални делови од КП бр. 6840/18 на м.в. "Клуково", нива 2 класа, во вкупна површина од 7591 м², опишано по ПЛ бр. 10084 на КО Тетово, за вкупна купопродажна цена од 100.000,00 денари, сопственост на Хасани Хилмихасан од Тетово, ул."Преспанска" бр. 141.

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопствениците и соседите чие земјиште се граничи со земјиштето што се продава, во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во "Службен весник на Република Македонија" писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудата, во спротивно го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќањето на понудата да се достават до нотарот Наџи Зекири, ул. "ЈНА" бр. 41, Тетово. (4868)

Се продава недвижен имот кој претставува КП бр. 361/*, на м.в. "Лозје Грашеница" шума од 2 класа, во површина од 357 м², и шума од 2 класа, во површина од 356 м², и КП бр. 446/2, на м.в. "Лозје Кула" шума од 2 класа, во површина од 800 м², опишана по ПЛ бр. 107 на КО Новаке, сопственост на Ајрулаи Абедина Емрије од с.Камењане, Тетово, за цена од 121.360,00 денари.

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопствениците и соседите чии недвижен имот се граничи со имотот што се продава, во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во "Службен весник на Република Македонија" писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудата, во спротивно го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до нотарот Ариф Ибраими, ул. "ЈНА" бр. 41/А, Тетово. (2852)

Се продава недвижен имот кој претставува КП бр. 875/*, на м.в. "Буджак" шума од 4 класа, во површина од 2065 м², и култура нива од 4 класа, во површина од 1000 м², опишана до ПЛ бр. 1073 на КО Милетино, сопственост на Ѓорѓиевска Љубица од Тетово, ул."Благоја Тоска" бр. 33-1/9, за цена од 310.000,00 денари.

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопствениците и соседите чии недвижен имот се граничи со имотот што се продава, во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во "Службен весник на Република Македонија" писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудата, во спротивно го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до нотарот Ариф Ибраими, ул. "ЈНА" бр. 41/А, Тетово. (4859)

Митрески Радован од с.Дебреште и Митрески Бранислав од с.Глишиќ Кавадарци, вршат продажба на својот недвижен имот заведен во ПЛ бр. 945, за КО Дебреште, КП бр. 2370/1, м.в. "Кумишта", нива 2 класа, површина 3119 м², за цена од 52.000,00 денари, Митрески Бранислав ја продава својата градина заведена во ПЛ бр. 946 за КО Дебреште, м.в."Круши" класа 3, површина од 1240 м², за продажна цена од 25.000,00 денари, продажбата е можна и на повеќе купувачи.

Се повикуваат сосопствениците, сопствениците чие земјиште граничи со земјиштето што се продава во рок од 30 дена од денот на објавување на огласот во "Службен весник на Република Македонија", писмено да се изјаснат за прифаќање на понудата, во спротивно го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудите да се достават до нотарот Боге Дамески, ул. "Андон Слабејко" бр. 8, Прилеп. (4867)

Се продава земјоделско земјиште - лозје кое лежи на КП бр. 1622, план 4, скица 13, класа 5, со површина од 3027 м², КО Долно Соње, во м.в."Дабица" сопственост на продавачот Јовчевска Трајанка со живеалиште во Скопје, с.Долно Соње, според наследно правосилно решение што се води под О.бр. 361/84, во Општински суд Скопје II - Скопје, заведено во ПЛ бр. 23, за цена од 20.000,00 ДЕМ во денарска противвредност.

Се повикуваат соседите чие земјиште граничи со земјиштето што се продава во рок од 30 дена од денот

на објавувањето на огласот во "Службен весник на Република Македонија", писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудата, во спротивно го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до нотарот Билјана Пецовска, бул. "Кузман Јосифовски Питу" бб, локал 1 и 2, мезанин, во Општина Кисела Вода, Скопје, телефон: 130-666; 130-665. (4700)

Стојња Максим Тоневска од Штип, ул."Васил Главинов" бр. 21, продава:

Ливада во м.в."Лаковица" на КП бр. 633, план 4, скица 15, класа 3, со површина од 1235 м².

Опишаниот имот е евидентиран во ПЛ бр. 184 за КО Драгоево.

Наведениот имот се продава за цена од 10.000,00 денари.

Согласно член 14 од Законот за земјоделско земјиште, право на првенство на купување имаат заедничките сопственици, сосопствениците и соседите кои граничат со земјиштето што се продава, па се повикуваат истите доколку се заинтересирани да достават писмени понуди во рок од 30 дена од објавувањето на огласот до нотарот Ленче Томе Каранфиловска од Штип, со седиште на ул."Генерал Михајло Апостолски" бр. 5. Во спротивно, ќе се смета дека не се заинтересирани за купување. (4870)

Се врши исправка на огласот објавен во "Службен весник на РМ" бр. 11 од 13.02.2001 година под реден број 1664, така да наместо 400 м², треба да стои 600 м².

МАЛИ ОГЛАСИ

Се огласуваат за неважни следните документи:

Пасош бр. 1072248, издаден од УВР - Гостивар на име Ангеловска Виолета, ул. "Д. Влахов" бр. 15/2-4, Гостивар.

Пасош бр. 686839/95, издаден од УВР - Скопје на име Мустафа Енвер, ул. "Дримкол" бр. 25, Скопје. (6104)

Пасош бр. 0215012, издаден од УВР-Скопје на име Надире Лимани, ул. "Струмичка" бр. 6/2-7, Скопје. (6129)

Пасош бр. 1133782, издаден од УВР - Велес на име Авуша Далипова, ул. "Вера Циривири" бр. 152, Велес.

Пасош бр. 1305305, издаден од УВР - Струмица на име Ташов Иљо, ул. "Ленинова" бр. 73, Струмица. (6138)

Пасош бр. 414087/94, издаден од УВР-Струмица на име Исиров Горѓе, ул. "Цветан Димов" бр. 9, Струмица. (6139)

Пасош бр. 0748822, издаден од ГУВР - Скопје на име Елмаз Невзат, ул. "А. Македонски" -36-А, Скопје. (6140)

Пасош бр. 509872, издаден од УВР - Кочани на име Горгиева Сузана, ул. "В. Которка" бр. 6, Кочани. (6146)

Пасош бр. 131364, издаден од УВР - Скопје на име Петровски Бранко, ул. "В. С. Бато" бр. 71/1-4, Скопје.

Пасош бр. 06055727, издаден од УВР - Скопје на име Петровска Лилјана, ул. "В. С. Бато" бр. 71/1-4, Скопје.

Пасош бр. 1026219, издаден од УВР - Скопје на име Петровски Петар, ул. "В. С. Бато" бр. 71/1-4, Скопје. (6149)

Пасош бр. 898379/96, издаден од УВР - Скопје на име Александар Станковиќ, ул. "П. Неделковски" бр. 63/1-5, Скопје. (6155)

Пасош бр. 836268/96, издаден од ГУВР- Скопје на име Симовска Маја, ул. "Ј. Сандански" бр. 110/4-16, Скопје.

Пасош бр. 1230357, издаден од ГУВР-Скопје на име Трајковски Раде, ул. "Островска" бр. 2А, Скопје. (6177)

Пасош бр. 378746, издаден од ОВР - Гостивар на име Трајковска Божана, ул. "Павле Аврамовски" бр. 3/2/7, Гостивар. (2011)

Пасош бр. 981572, издаден од ОВР - Кичево на име Зојна Редепи-Пурелку, с. Туин, Кичево. (6212)

Пасош бр. 861226, издаден од УВР- Охрид на име Ашталкоски Зоран, ул. "Питу Гули" бр. 69, Охрид. (5042)

Пасош бр. 1445608/00, издадено од УВР-Скопје на име Елвира Ракип, ул. "Че Ге Вара" бр. 13, Скопје. (5985)

Пасош бр. 970463/97 на име Влера Нуши, ул. "Партизанска" бр. 27, Струга. (6020)

Пасош бр. 1412175 на име Мифтароски Садула, ул. "ЈНА" бр. 35, Струга.

Чек бр. 0582440, од тековна сметка бр. 08528144, издаден од Комерцијална банка АД Скопје на име Лепосава Видојковиќ, Скопје. (6142)

Чекови од бр. 5209757 до 5209765, 3329496, 5209752 и 5209754, од тековна сметка бр. 5641485, издадени од Комерцијална банка АД Скопје на име Качулски Душко, Скопје. (6143)

Чекови бр. 0140000584457, 0140000584458, 0140000584459 и 0140000584460, од тековна сметка бр. 12292972, издадени од Комерцијална банка а.д. - Скопје на име Димовски Радмило, Скопје. (6173)

Работна книшка на име Лета Нојкиќ, с. Волково, Скопје. (6119)

Работна книшка на име Кенан Амза, Скопје. (6120)

Работна книшка на име Ирена Василева, Скопје. 6121

Работна книшка на име Зоран Василев, Скопје. 6122

Работна книшка на име Гоце Атанасовски, Скопје.

Работна книшка на име Здравко Василев, Скопје.

Работна книшка на име Даниела Стојановиќ, Скопје.

Работна книшка на име Угриновски Мартин, Скопје.

Работна книшка на име Димитрија Лазаревски, Скопје. (6132)

Воена книшка, издадена од Скопје на име Спасовски Јовица, Скопје. (6130)

Воена книшка, издадена од во Скопје на име Бафтијар Љуан, Скопје. (6178)

Свидетелство за 3 одделение на име Стојанов Зоран, Штип. (5994)

Свидетелство на име Исни Незири, с. Бузалково, Велес. (5998)

Свидетелства за 1, 2, 3 и 4 година и диплома, издадени од У.С.О. "Елисие Поповски Марко" Скопје на име Димитров Љубе, Скопје. (6006)

Пасош бр. 0621684, издаден од УВР - Скопје на име Цветановска Сузана, ул. "Црвена вода" бр. 11, Скопје.

Пасош бр. 1299015/99 на име Демири Алит, с. Чегране, Тетово. (6204)

Пасош бр. 978736/97, издаден од УВР-Куманово на име Зекири Сабрие, ул. "М. Стојановиќ" бр. 13, Куманово. (6205)

Пасош бр. 789267/95, издаден од УВР - Скопје на име Ивановска Загорка, ул. "Б. Талевски" бр. 26/6-49, Скопје.

Пасош бр. 155550/93, издаден од УВР - Скопје на име Ивановски Урош, ул. "Б. Талевски" бр. 26/6-49, Скопје.

Пасош бр. 0441925 на име Дика Емрије, Дебар. (6214)

Пасош бр. 1272510/99, издаден од УВР - Скопје на име Рагип Рахмони, ул. "Џон Кенеди" бр. 12, Скопје. (6220)

Пасош бр. 414087 на име Испиров Горѓе, ул. "Цветан Димов" бр. 9, Струмица. (6247)

Пасош бр. 106956 на име Кирил Мојсовски, ул. "Н. Тесла" бр. 33, Битола. (6249)

Пасош бр. 1511574, издаден од УВР - Прилеп на име Димеска Катерина, ул. "Ладо Лапецо" бр. 64, Прилеп.

Пасош бр. 1162996, издаден од УВР - Прилеп на име Алиоска Нихан, ул. "С. Апостолски" бр. 20, Прилеп. 6253

Пасош бр. 727076/95, издаден од УВР - Скопје на име Несет Емини, бр. "1119" бр. 5/1-13, Скопје. (6260)

Пасош бр. 1427014/00, издаден од УВР-Гостивар на име Рамани Шефкија, ул. "Беличица" бр. 106, Гостивар.

Пасош бр. 1422014/00, издаден од УВР-Гостивар на име Рамани Бујар, ул. Беличица бр. 106, Гостивар. (6262)

Пасош бр. 1228881, издаден од УВР- Струмица на име Атанасов Никола, ул. "Б. Миладинови" бр. 37-1/7, Струмица. (6267)

Пасош бр. 1214313, издаден од ОВР - Делчево. на име Хајдер Едим, ул. "Орце Николов" бр. 20, Делчево. (6268)

Пасош бр. 842391, издаден од УВР - Скопје на име Аметовски Селајдин, ул. "146 бис" бр. 28, Скопје. (6276)

Пасош бр. 0561680, издаден од ГУВР - Скопје на име Прељевиќ Азем, бул. "Македонско косовска бригада" бр. 3/2, Скопје. (6278)

Пасош бр. 431018, издаден од ГУВР - Скопје на име Шерифе Осман, с. Сингелиќ, ул. "26" бр. 4, Скопје. (6284)

Пасош бр.1373554, издаден од ГУВР-Скопје на име Сузана Атанасова, ул. "Н.Н.-Борче" бр.65, Скопје. (6290)
 Чекови од бр. 5528490 до 5528493, 5528486, 5528488 и 5528484, од тековна сметка бр. 2793014, издадени од Комерцијална банка АД Скопје на име Јадранка Марос - Каракашева, Скопје. (6213)

Чек бр. 9900620943, од тековна сметка бр.40100-620-21, издаден од Македонска банка - Скопје на име Лидија Маркузова, Скопје. (6293)

Работна книшка на име Трајкоска Сузана, Прилеп.
 Работна книшка на име Маниќ Мирослав, Гевгелија.
 Работна книшка на име Боческа Љупка, с. Јанковец, Ресен. (6188)

Работна книшка на име Бектеши Флутуриме, с. Велешта, Струга. (6189)

Работна книшка на име Мемети Икмет, с.Д.Таташи, Струга. (6190)

Работна книшка на име Благе Петровски, ул. "Х.Т. Карпош" бр.10, Пробиштип. (6193)

Работна книшка на име Јакимовска Евица, с. Злетово, Пробиштип. (6194)

Работна книшка на име Стојановски Александар, Скопје. (6208)

Работна книшка на име Трајкоски Стојмир, ул. "П. Одреди" бр.63, Кичево. (6211)

Работна книшка на име Јорданка Митева, Кочани.
 Работна книшка на име Узевски Златко, с. Владимирово, Берово. (6217)

Работна книшка на име Руневска Роза, ул. "М.Камен" бр.74, Прилеп. (6252)

Работна книшка на име Агим Цемаили, Скопје. (6280)

Работна книшка на име Љулџети Илија, Скопје. (6283)

Воена книшка, издадена од Скопје на име Јосифовски Јосиф, Скопје. (6210)

Воена книшка сер. Б 4623 на име Петрушев Стојан, с. Г.Подлог, Кочани. (6215)

Воена книшка, издадена од СО-Кисела Вода - Скопје на име Деловски Љупчо, Скопје. (6297)

Свидетелство на име Саканарска Габриела, с. Митрашинци, Берово. (6187)

Свидетелство на име Ѓоргиева Билјана, с. Ново Добрејци, Радовиш. (6191)

Свидетелство за 4 одделение на име Фијуљанин Нермина с. Водоврати, Велес. (6195)

Свидетелство на име Фијуљанин Рамо, с. Водоврати, Велес. (6196)

Свидетелство на име Ордановска Славе Невена, с. Крива Круша, Велес. (6197)

Свидетелство за 8 одделение, издадено од ПОУ - с. Мелница на име Нурчевски Исммет Асан, с. Мелница, Велес. (6198)

Свидетелство за 5 одделение на име Елазов Орхан, ул. "Б.Страчков" бр.36, Велес. (6199)

Свидетелство на име Зулбеари Муслим, Тетово. (6203)

Свидетелство на име Исен Етеми, с. Отља, Куманово.
 Свидетелство од средно образование на име Игор Послон, ул. "Пролетерска" бр. 47, Штип. (6244)

Свидетелство за 8 одделение на име Исени Агим с. Жеровјане, Тетово. (6255)

Свидетелство за 8 одделение на име Маринковски Перо, с. Јегуновце, Тетово. (6256)

Индекс, издаден од Правен факултет - Скопје на име Давор Крстевски, ул. "Б.Б.Гуцман" бр. 2/14, Куманово.
 Диплома за 4 степен, издадена од "Борис Кидрич" на име Зикова Гордана, ул. "Горѓи Димитров" бр.11, Велес.
 Диплома на име Шукуроска Билјана, Прилеп. (6250)

Здравствена книшка на име Мите Павлов, Пробиштип. (6192)

Здравствена книшка на име Абдовска Уснија, ул. "Сутјеска" бр. 56, Битола. (6200)

Легитимација на име Исмаил Амист, с. Кременица, Битола. (6248)

Лична карта М.бр.0612963450023, издадена од УВР - Скопје на име Коки Кадич, Скопје. (6281)

Даночна картичка бр.2210 на име ТП "Протеп", Пробиштип. (6245)

Чекови, на име Александар Монева, ул. "Г.Делчев" бр. 3/2, Кратово. (6242)

Решение Уп.бр.15-3080, издадено од СО Центар - Скопје на име Исмаил Зендел, Скопје. (6275)

ЈАВНИ ПОВИЦИ

Врз основа на член 14 од Законот за јавни набавки ("Службен весник на РМ" број 26/98) Комисијата за јавни набавки при Министерството за одбрана на Република Македонија, објавува

ОТВОРЕН ЈАВЕН ПОВИК БРОЈ 16-12/86

1. Предмет на јавното барање:
 1/1 - Гаќи војнички кратки, 100% памук.....15.000 парчиња

1/2 - Марамче, 100% памук со димензии 35x35 см40.000 парчиња

1/3 - Мантил работен сина боја.....300 парчиња

1/4 - Мантил работен бела боја.....150 парчиња

1/5 - Облека готварска (блуза со долги ракави, панталони, капа и престилка).....1.000 комплекта

1/6 - Облека работна сина боја.....1.000 комплекта

Производите на реден број 1/3 и 1/4, 1/5 и 1/6 да бидат со состав 65% памук и 35% полиакрил-диолен

Производите на реден број 1/1, 1/3, 1/4, 1/5 и 1/6 да бидат произведени во големински броеви дадени од страна на Министерството за одбрана.

Понудувачите со понудата обавезно да достават и по еден примерок-мостра на производот што го нудат.

Понудувачите можат да достават понуда за еден или повеќе делови од предметот на јавното барање.

Набавката на бараните производи е со можност за поделба на количината помеѓу повеќе понудувачи.

Испораката на бараните производи е франко Скопје и тоа 50% до 30.04.2001 година и 50% до 30.07.2001 година.

2. Во понудата да бидат дадени:
 - предмет на понудата,
 - цена, со пресметан данок на додадена вредност,
 - рок на испорака,
 - рок и начин на плаќање.

3. Најповолниот понудувач ќе биде избран според следниве критериуми:

- висина на цената 40 поени,
 - квалитет 30 поени,
 - рок и начин на плаќање 10 поени,
 - рокот на испорака 20 поени.

4. Со понудата понудувачот е должен задолжително да ја достави следната придружна документација:

- документ за бонитет издаден од носителот на платниот промет во согласност со Правилникот за содржината на документот за бонитет ("Службен весник на РМ" бр. 32/98).

- извод од регистрација на дејноста,
 - документ дека понудувачот не е во стечај, или во процес на ликвидација, издадена од надлежен орган,
 - документ дека не е изречена мерка на безбедност-забрана за вршење на дејност, издадена од надлежен орган.

Бараната документација да се достави во оригинал примерок или заверена копија од нотар.

5. Понудата се доставува во еден оригинален примерок заверен и потпишан од одговорното лице на понудувачот. Секој понудувач може да достави само ед-на понуда.

Претставниците на понудувачите на денот на јавното отворање на понудите треба на Комисијата да и предадат писмено овластување за учество на јавното отворање.

Понудите кои не ги содржат бараните податоци и документи се сметаат за нецелосни и не ќе се земаат во предвид за разгледување.

6. Јавното отворање на понудите во присуство на понудувачите ќе се изврши во просториите на Минис-

терството за одбрана со почеток во 11,00 часот, шеснаесеттиот ден, сметајќи го и денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија". Во случај шеснаесеттиот ден да се паѓа во деновите сабота, недела или празничен ден, тогаш јавното отворање ќе се изврши наредниот работен ден.

Понудата да се достави на адреса Министерство за одбрана на Република Македонија, ул. "Орце Николов" бб, Скопје, по пошта или преку архива или да се донесе на лице место на денот на јавното отворање на понудите.

Понудите и придружната документација се доставува во затворен коверт на кој во горниот лев агол стои ознака "не отворај" и број на ова јавно отворање. Ковертот не смее да содржи никаква ознака со која би можело да се идентификува понудувачот.

Во затворениот коверт треба да има уште два затворени и запечатени коверти. Едниот внатрешен коверт ја содржи понудата и носи ознака "понуда", а другиот внатрешен коверт ја содржи документацијата и носи ознака "документација" и точната адреса на понудувачот.

7. Понудите кои ќе бидат доставени или пристигнати по истекот на рокот на јавното отворање нема да бидат разгледувани.

Дополнителни појаснувања можат да се добијат на телефон 282-167.

Комисија за јавни набавки

Врз основа на член 14 од Законот за јавни набавки ("Службен весник на РМ" број 26/98) Комисијата за јавни набавки при Министерството за одбрана на Република Македонија, објавува

ОТВОРЕН ЈАВЕН ПОВИК БРОЈ 16-12/91

1. Предмет на јавното барање:

- 1/1 - Поткошула зимска-мсб.....10.000 парчиња
- 1/2 - Поткошула летна-МСБ.....20.000 парчиња
- 1/3 - Ракавици војнички.....5.000 чифта
- 1/4 - Вреќа транспортна.....4.000 парчиња
- 1/5 - Раница борбена.....2.000 парчиња

Производите да бидат со квалитет даден во списокот број 1 кој може да се подигне во Министерството за одбрана соба број 702, секој работен ден во време од 11,00 до 13,00 ч.

Понудувачите можат да достават понуда за еден или повеќе делови од предметот на јавното барање. Набавката на бараните производи е со можност за поделба на количината помеѓу повеќе понудувачи.

Испораката на бараните производи е франко Скопје до 30.06.2001 година.

2. Во понудата да бидат дадени:

- предмет на понудата,
- цена, со пресметан данок на додадена вредност,
- рок на испорака,
- рок и начин на плаќање.

3. Најповолниот понудувач ќе биде избран според следниве критериуми:

- висина на цената 40 поени,
- квалитет 30 поени,
- рок и начин на плаќање 10 поени,
- рокот на испорака 20 поени.

4. Со понудата понудувачот е должен задолжително да ја достави следната придружна документација:

- документ за бонитет издаден од носителот на платниот промет во согласност со Правилникот за содржината на документот за бонитет ("Службен весник на РМ" бр. 32/98).

- извод од регистрација на дејноста,
- документ дека понудувачот не е во стечај, или во процес на ликвидација, издадена од надлежен орган,
- документ дека не е изречена мерка на безбедност-забрана за вршење на дејност, издадена од надлежен орган.

Бараната документација да се достави во оригинал примерок или заверена копија од нотар.

5. Понудата се доставува во еден оригинален примерок заверен и потпишан од одговорното лице на понудувачот. Секој понудувач може да достави само една понуда.

Претставниците на понудувачите на денот на јавното отворање на понудите треба на Комисијата да и предадат писмено овластување за учество на јавното отворање.

Понудите кои не ги содржат бараните податоци и документи се сметаат за нецелосни и не ќе се земаат во предвид за разгледување.

6. Јавното отворање на понудите во присуство на понудувачите ќе се изврши во просториите на Министерството за одбрана со почеток во 12,00 часот, шеснаесеттиот ден, сметајќи го и денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија". Во случај шеснаесеттиот ден да се паѓа во деновите сабота, недела или празничен ден, тогаш јавното отворање ќе се изврши наредниот работен ден.

Понудата да се достави на адреса Министерство за одбрана на Република Македонија, ул. "Орце Николов" бб, Скопје, по пошта или преку архива или да се донесе на лице место на денот на јавното отворање на понудите.

Понудите и придружната документација се доставува во затворен коверт на кој во горниот лев агол стои ознака "не отворај" и број на ова јавно отворање. Ковертот не смее да содржи никаква ознака со која би можело да се идентификува понудувачот.

Во затворениот коверт треба да има уште два затворени и запечатени коверти. Едниот внатрешен коверт ја содржи понудата и носи ознака "понуда", а другиот внатрешен коверт ја содржи документацијата и носи ознака "документација" и точната адреса на понудувачот.

7. Понудите кои ќе бидат доставени или пристигнати по истекот на рокот на јавното отворање нема да бидат разгледувани.

Дополнителни појаснувања можат да се добијат на телефон 282-167.

Комисија за јавни набавки

Врз основа на член 10 и 42 од Законот за јавни набавки ("Службен весник на РМ" бр. 26/98), Комисијата за јавни набавки на Јавното претпријатие "Електростопанство на Македонија" - Скопје, објавува

ОТВОРЕН ПОВИК БР. 01-74/2001 СО ЈАВНО ОТВОРАЊЕ ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ ЗА НАБАВКА НА ОДВОДНИЦИ НА ПРЕНАПОН

1. ОПШТИ ОДРЕДБИ

1.1. Набавувачот на отворениот повик е ЈП "Електростопанство на Македонија" со седиште во Скопје на ул. "11 Октомври" бр. 9, за потребите на електродистрибутивните подружници на ЈП ЕСМ.

1.2. Предмет на набавката се: Одводници на пренапон (цинк оксидни) со следните карактеристики и количини:

- Одводник на пренапон 0,4 кV: 104 парчиња
- Одводник на пренапон 12/10 кA: 589 парчиња
- Одводник на пренапон 24/10 кA: 130 парчиња
- Одводник на пренапон 38/10 кA: 43 парчиња
- Одводник на пренапон 55/10 кA: 10 парчиња
- Одводник на пренапон 7,5/10 кA: 16 парчиња
- Одводник на пренапон 110 кV: 6 парчиња

Количините се наменети за потребите на сите подружници на ЈП ЕСМ.

1.3. Повикот е јавен, отворен и анонимен, со право на учество на сите домашни и странски правни и физички лица.

1.4. Постапката на повикот се спроведува со отворен повик, согласно Законот за јавни набавки, "Службен весник на РМ", бр. 26/98, односно со отворање на понудите на лице место.

1.5. Набавувачот го задржува правото понудата да ја подели на двајца или повеќе понудувачи.

2. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА

2.1. Понудата треба да го содржи името, адресата и седиштето на понудувачот.

2.2. Понудата треба да го содржи називот на производителот на стоката.

2.3. Понудувачот треба да ги даде сите единечни цени и фиксна вкупна цена на понудената набавка согласно член 54, став 3 од Законот за јавни набавки и паритет ДДП магацин на подружница изразена во ДЕМ во посебно искажан ДДВ.

2.4. Понудата треба да го содржи начинот на плаќање, и тоа само еден начин на плаќање.

2.5. Понудата треба да го содржи рокот на испорака на стоката.

2.6. Понудата треба да има рок на важност.

2.7. Понудувачот не мора да даде понуда за целокупниот обем и количина на набавката.

2.8. Карактеристиките за техничките спецификации што понудувачот ги нуди во понудата за набавка треба да се во согласност со стандардите на Р. Македонија и со меѓународните стандарди кои се прифатени во Р. Македонија.

2.9. Понудата со пропратната документација освен техничката од странските понудувачи треба да биде преведена на македонски јазик.

3. ЗАДОЛЖИТЕЛНА ДОКУМЕНТАЦИЈА КОЈА ПОНУДУВАЧОТ ТРЕБА ДА ЈА ПРИЛОЖИ

3.1. Понудувачот треба да приложи доказ за финансиска и економска способност согласно член 22 од Законот за јавни набавки. Домашните понудувачи треба да приложат документ за бонитет од носителот на платен промет, кој треба да биде во согласност со Правилникот за содржината на документот за бонитет ("Сл. весник на РМ" бр. 32 од 10.07.1998 г.), а странските понудувачи согласно член 22 став 3 од Законот за јавни набавки.

3.2. Понудувачот треба да достави доказ дека на понудувачот не се однесува ниту еден од случаите наведени во став 1 од член 24 од Законот за јавни набавки (двата документи треба да се оригинални или заверени копии).

3.4. Понудувачот треба да достави решение за ДДВ.

3.5. Понудувачот треба да достави референтна листа на ваков вид стоки.

3.6. Сите документи треба да се оригинали или заверени копии верни на оригиналот.

4. КРИТЕРИУМИ ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛЕН ПОНУДУВАЧ

- цена	40 бода
- квалитет	30 бода
- начин на плаќање	20 бода
- рок на испорака	10 бода

5. РОК И НАЧИН НА ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДИТЕ

5.1. Рок на доставување на понудите е најдоцна до денот и часот на отворање на понудите.

5.2. Понудувачите своите понуди треба да ги достават согласно членовите 52, 53 и 54 од Законот за јавни набавки ("Сл. весник на РМ" бр. 26/98) преку пошта или во архивата на набавувачот.

5.3. Понудувачите своите понуди треба да ги достават на следната адреса: ЈП "Електростопанство на Македонија" (Комисија за јавни набавки), ул. "11 Октомври" бр. 9, 1000 Скопје, или на лице место.

6. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

6.1. Отворањето на понудите ќе се изврши на ден 16.04.2001 год. во 11 часот во салата за состаноци во подрумот на административната зграда на ЈП "ЕСМ" на ул. "11 Октомври" бр. 9, Скопје.

6.2. Секој понудувач може да учествува само со една понуда.

Комисија за јавни набавки

Согласно член 15 и член 16 од Законот за јавни набавки ("Сл. весник на РМ" бр. 26/98), Комисијата за јавни набавки во ЈП "Македонијапат" - Скопје, објавува

ОТВОРЕН ПОВИК БР. 5/2001

1. ОПШТИ ОДРЕДБИ:

1.1. Набавувач по овој Отворен повик бр. 5/2001 е ЈП "Македонијапат" - Скопје со седиште на ул. "Даме Груев" бр. 14 Скопје.

1.2. Предмет на набавката е:

а) битумен БИТ-60 и БИТ-90.....5000 Т

1.3. Материјалот што е предмет на овој Отворен повик треба да го задоволува стандардот MKS U.M3.010

1.4. Материјалот да биде испорачан sukcesивно во текот на 2001 год. со динамика која ќе биде дефинирана со договорот.

1.5. Постапката на повикот се спроведува со Отворен повик согласно член 16 од Законот за јавни набавки ("Сл. весник на РМ" бр. 26/98).

2. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА

2.1. Понудата треба да го содржи името, адресата и седиштето на понудувачот.

2.2. Понудата треба да ги содржи единичните цени за позициите од овој повик и вкупната цена на набавката.

2.3. Понудата треба да биде изразена во единечна мерка "Т" (тони) испорачан материјал до подружниците во ЈП "Македонијапат" во: "Скопје", "Битола" "Велес" и "Штип", а спрема диспозицијата која ќе биде составен дел од договорот.

2.4. Вкупната единечна цена за битумен да биде изразена во американски долари.

2.5. Во вкупната единечна понудена цена треба да бидат вкalkулирани сите трошоци на понудувачот од набавка до испорака на материјалот вклучувајќи го чинењето за набавка, транспорт до подружници, царина, даноци, давачки за патишта, осигурување и сите останати давачки кои би ја теретеле цената.

Во цената да биде пресметан и ДДВ.

Цената ќе се менува во зависност од промената на цената на суровата нафта и нафтени деривати на светскиот пазар.

2.6. Понудувачот може да даде понуда која ќе го опфати целокупниот обем на набавката или одредени делови од истата.

Согласно член 17 од Законот за јавни набавки, набавката може да се подели во делови.

2.7. Понудата треба да го содржи начинот на плаќање.

3. ДОСТАВУВАЊЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЈА

3.1. Извод од судска регистрација на дејност.

3.2. Понудувачот треба да достави докази за финансиската и економската способност согласно член 22 од Законот за јавни набавки, ако како понудувач се јави странско правно лице, бонитетот треба да има задолжителен превод на македонски јазик.

Домашните понудувачи треба да приложат документ за бонитет кој го издава институцијата за платен промет, а странските понудувачи документ спрема став 3, член 22 од Законот за јавни набавки.

Документот за бонитет треба да биде оригинал или заверена копија верна на оригиналот.

3.3. Со понудата треба да се достави банкова гаранција во износ од 5% од вкупната вредност на понудата.

3.4. Понудувачот треба да достави доказ за техничка способност, согласно член 23 од Законот за јавни набавки, односно сертификат од надлежна институција за контрола на квалитетот на производот, со кој се потврдува сообразноста со дадените спецификации или стандарди за набавката.

3.5. Гаранција за квалитет на производот.

3.6. Понудувачот да достави доказ дека на понудувачот не се однесува ниту еден од случаите наведени во став 1 и 2 од член 24 од Законот за јавни набавки.

3.7. Претставниците на понудувачот треба да дадат писмено овластување за учество во јавниот повик, согласно член 29 став 2 од Законот за јавни набавки.

4. КРИТЕРИУМИ ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛЕН НАБАВУВАЧ

4.1. Критериумите за избор на најповолен понудувач се во согласност со член 25 од Законот за јавни набавки и тоа:

- квалитет на производот.....40 поени,
- цена.....40 поени,
- начин на плаќање.....10 поени,
- рок на испорака.....10 поени.

5. НАЧИН И РОК НА ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДАТА

5.1. Понудата се доставува согласно член 52, 53 и 54 од Законот за јавни набавки ("Сл. весник на РМ" бр. 26/98).

5.2. Секој понудувач може да учествува само со една понуда.

5.3. Рок на доставување на понудите е најдоцна до денот и часот на јавното отворање.

5.4. Отворањето на понудите ќе се изврши на ден 09.04.2001 година во 12,00 часот во просториите на ЈП "Македонијат", ул. "Даме Груев" бр. 14 Скопје во салата на VI кат.

5.5. Понудите кои нема да бидат доставени до утврдениот рок и оние кои не се изработени според барањата од Отворениот повик, како и оние кои не се изработени согласно Законот за јавни набавки ("Сл. весник на РМ" бр. 26/98), нема да се разгледуваат.

Комисија за јавни набавки

Врз основа на член 10 од Законот за јавни набавки ("Сл. весник на Република Македонија" бр. 26/98), Комисијата за јавни набавки на Јавното претпријатие за стопанисување со станбен и деловен простор на Република Македонија, П. Единица - Кочани, објавува

ОГРАНИЧЕН ЈАВЕН ПОВИК БР. 1/2001 ЗА ПРИБИРАЊЕ ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ПРЕТХОДНО УТВРДУВАЊЕ НА ПОДОБНОСТ НА ПОНУДУВАЧИТЕ (ПРЕТКВАЛИФИКАЦИЈА), БЕЗ ЈАВНО ОТВОРАЊЕ

1. ОПШТИ ОДРЕДБИ

Набавувач на Јавниот повик бр. 1/2001 е Јавното претпријатие за стопанисување со станбен и деловен простор на Р. Македонија ПЕ - Кочани, ул. "Никола Карев" - бб.

Предмет на јавниот повик бр. 1/2001 е прибирање документација за претходно утврдување на подобност на понудувачите, како можни носители на набавка за прибирање понуди, за изведба на градежни и градежно занаетчиски работи, на станбен објект Б-1 П+4+Пк и П + 2 + Пк, во населба станбена заедница "Центар" во Делчево.

Повикот е јавен, отворен и анонимен, со право на учество на сите правни и физички лица, регистрирани за ваков вид дејност, со седиште во Р. Македонија.

Отворањето на пријавите ќе се врши без присуство на понудувачите.

2. СОДРЖИНА НА ПОВИКОТ

Понудувачите кои се занимаваат со дејноста предмет на јавниот повик, своето учество на јавниот повик, да го пријават со документација, со која ќе го докажат следното:

- техничко-технолошки бонитет (чл. 23 од Законот за јавни набавки) во последните 3 години.

- економско-финансиски бонитет-оригинал или копија заверена од нотар (чл. 22 од Законот за јавни набавки).

- Расположлива опрема и други физички капацитети за реализирање на набавката (за последните три години).

- Организациона поставеност.

- Референтна листа за веќе изведени станбено-деловни објекти во последните три години, со назначена вкупна инвестициона вредност со мислење на инвеститорот за квалитетот и навремено извршување на работите.

- Искуство и стручни кадри за извршување на набавката (сегашна состојба).

- Предлози за работите кои би биле дадени на подизведувачи и нивно мислење.

- За посочените подизведувачи да се достават истите документи како и за главниот изведувач, како и договор за заеднички настап.

- Список на квалификувани работници за реализација на набавката.

Доказ - извод од судска евиденција или друг соодветен документ од надлежен орган, во оригинал или заверена фотокопија кај нотар со кој понудувачот ќе докаже дека не е во стечај или во процес на ликвидација, како и дека со правосилна пресуда не му е изречена мерка на безбедност-забрана за извршување на дејност.

3. ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

- Понудувачите кон пријавата треба да ги приложат документите и податоците од точка 2 на овој повик како и следната документација:

- Претставување на понудувачот (име, адреса, седиште, овластено лице, телефон, факс).

- Извод од регистрација на дејноста.

Доколку понудувачот е заедница на две или повеќе фирми, потребно е да се достави:

- Документација за секоја од фирмите назначена во точка 2.

- Потпишан и заверен договор за Главен партнер и лице овластено за потпишување на документите во име на другите партнери.

- Документацијата и другите податоци се доставуваат во затворен плик, кој во горниот лев агол треба да ја носи ознаката "не отворај", како и бројот на јавниот повик. Тој не смее да содржи никаква ознака со која би можел да се идентификува понудувачот.

- Рок за прием на документацијата изнесува 10 (десет) дена.

- Документацијата се доставува до набавувачот:

Јавно претпријатие за стопанисување со станбен и деловен простор на Република Македонија - Подрачна единица Кочани, ул. "Никола Карев" бб Кочани, со назнака за Комисија за јавни набавки, препорачано по пошта или со предавање во архивата на набавувачот.

- Ограничениот повик трае 10 (десет) дена од денот на објавувањето во Службен весник на Република Македонија и во друго јавно гласило.

4. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

Документацијата што не ќе биде доставена во утврдениот рок и онаа која не ќе биде изработена според барањата содржани во повикот, не ќе се разгледуваат.

Комисија за јавни набавки

Врз основа на член 10 и 42 од Законот за јавни набавки ("Сл. весник на РМ" бр. 26/98), Комисијата за јавни набавки при општина Зрновци, објавува

Б А Р А Њ Е 1/2001 ЗА ПРИБИРАЊЕ ПОНУДИ ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛЕН ИЗВЕДУВАЧ

ОПШТИ ОДРЕДБИ

Инвеститор: Општина Зрновци - Зрновци тел. 033 53-102 и факс 53-220

ПРЕДМЕТ НА БАРАЊЕТО
Избор на најповолен изведувач за изградба на улици и локални патишта во општина Зрновци.

ПРЕДМЕТ НА ПОНУДАТА

Предмет на понудата се единични цени за изградба на следните позиции:

- Спремање на тампон со планирање и валирање - ден /м²

- Машинско вградување на асфалтен слој од БНХС 16 до 7 см. ден/м².

КРИТЕРИУМ ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛЕН ИЗВЕДУВАЧ

Критериум за избор на најповолен понудувач се: Цена, гаранција за квалитет, референци, техничка опременост и кадровска структура.

РОК НА ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДИТЕ

Рокот за доставување на понудите е 10 (десет) дена од објавувањето во јавно гласило.

ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДИТЕ

Понудите се доставуваат на начин пропишан со одредбите на член 52, 53 и 54 од Законот за јавни набавки.

ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

Понудите кои нема да бидат доставени во предвидениот рок, нема да бидат разгледувани.

Секој понудувач учествува само со една понуда.

Отворањето на понудите ќе се врши без присуство на понудувачите.

Комисија за јавни набавки

СОДРЖИНА

	Страница
536. Указ бр. 21 од Претседателот на Република Македонија.....	2009
537. Указ бр. 22 од Претседателот на Република Македонија.....	2009
538. Одлука за определување на царински контингенти при увоз на сировини и репродукционен материјал наменет за непосредно производство за 2001 година.....	2009
539. Решение за утврдување на предметите кои може да се увезат без плаќање на царина.....	2010
540. Решение за утврдување на предметите кои може да се увезат без плаќање на царина.....	2011
541. Решение за утврдување на предметите кои може да се увезат без плаќање на царина.....	2011
542. Решение за утврдување на предметите кои може да се увезат без плаќање на царина.....	2011
543. Решение за утврдување на предметите кои може да се увезат без плаќање на царина.....	2012
544. Решение за утврдување на предметите кои може да се увезат без плаќање на царина.....	2012
545. Решение за утврдување на предметите кои може да се увезат без плаќање на царина.....	2012
546. Решение за утврдување на предметите кои може да се увезат без плаќање на царина.....	2013
547. Решение за утврдување на предметите кои може да се увезат без плаќање на царина.....	2014
548. Решение за утврдување на предметите кои може да се увезат без плаќање на царина.....	2014
549. Решение за утврдување на предметите кои може да се увезат без плаќање на царина.....	2014
550. Решение за утврдување на предметите кои може да се увезат без плаќање на царина.....	2015
551. Решение за утврдување на предметите кои може да се увезат без плаќање на царина.....	2015
552. Решение за утврдување на предметите кои може да се увезат без плаќање на царина.....	2015
553. Решение за именување државен секретар во Министерството за здравство.....	2016
554. Решение за именување директор на Државниот инспекторат за техничка инспекција.....	2016
555. Решение за именување претседател и членови на Државната пописна комисија.....	2016
556. Решение за именување заменици на претседателот на Државната пописна комисија.....	2017
557. Решение за именување заменик на директорот на Затворот Штип со Отворено одделение во Струмица.....	2017
558. Решение за разрешување од должноста советник во Владата на Република Македонија.....	2017
559. Програма за проширена репродукција на шумите во 2001 година.....	2017
560. Решение за давање одобрение за издавање на долгорочни хартии од вредност.....	2019
561. Тарифник за висината на одделни надоместоци што ги наплатава Комисијата за хартии од вредност.....	2019
562. Наредба за забрана на движење и престој на определено подрачје на граничниот појас за определено време.....	2019
563. Решение за давање согласност на Статутот на Јавната установа Меѓуопштински центар за социјална работа - Берово.....	2020
564. Решение за давање согласност на Статутот на Јавната установа Меѓуопштински центар за социјална работа - Кочани.....	2020
565. Решение за давање согласност на Статутот на Јавната установа Меѓуопштински центар за социјална работа - Кратово.....	2020
566. Одлука на Уставниот суд на Република Македонија, У. бр. 80/2000 од 25 февруари 2001 година.....	2020
567. Одлука на Уставниот суд на Република Македонија, У. бр. 45/2000 и У. бр. 61/2000 од 28 февруари 2001 година.....	2022
568. Одлука на Уставниот суд на Република Македонија, У. бр. 71/2000 од 28 февруари 2001 година.....	2023
569. Одлука на Уставниот суд на Република Македонија, У. бр. 119/2000 од 28 февруари 2001 година.....	2024
570. Одлука на Уставниот суд на Република Македонија, У. бр. 122/2000 од 14 март 2001 година.....	2024
571. Одлука за најмалиот, односно најголемиот износ на девизи кој овластените банки за вршење платен промет со странство и кредитни работи со странство мораат, односно можат да го држат на сметките во странство од 01. 04. 2001 до 30. 06. 2001 година.....	2025

Издавач: ЈАВНО ПРЕТПРИЈАТИЕ

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, д.о. – Скопје, бул. "Партизански одреди" бр. 29.

Директор и одговорен уредник - Марија Лељохин.

Телефони 129-036, 117-460. Телефакс 112-267. Пошт. факс 51.

Жиро-сметка 40100-603-12498. Бр. за ДДВ МК – 4030987108771. Депозитор – Комерцијална банка, АД – Скопје.

Печат: НИП "Нова Македонија" – АД – Скопје.